



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 808-3-291-2

Четврток, 26 март 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 4,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. фак. 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

141.

Врз основа на членот 51 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/68), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, на својата седница од 18 февруари 1970 година, го утврди долу наведениот пречистен текст на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Пречистениот текст на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните го опфаќа Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64) — со исправката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64 — и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66, 15/67, 31/67, 54/67, 32/68, 55/69 и 56/69, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

ПР бр. 700/68
18 февруари 1970 година
Белград

Заменик-претседател на
Законодавно-правната
комисија на Сојузната
скупштина
член на Комисијата,
Зоран Полич, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ (Пречистен текст) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Секој граѓанин е должен според својата економска сила да придонесува за намирување на материјалните потреби на општествената заедница.

Член 2

Граѓаните од своите лични доходи и имот придонесуваат за намирување на материјалните потреби на општествената заедница со плаќање придонеси и даноци.

Член 3

Граѓаните на територијата на иста општествено-политичка заедница имаат, под еднакви услови што се определени со закон, еднакви обврски во поглед на плаќањето на придонесите и даноците.

Член 4

Основен извор на приходите од кои се намируваат материјалните потреби на општествената заедница е доходот на граѓаните што тие ќе го остварат со лична работа во Југославија, како и доходот на југословенските граѓани остварен со лична работа кај југословенски дипломатски односно конзуларни претставништва и организации во странство (личен доход).

Член 5

Извор од кој се намируваат материјалните потреби на општествената заедница е и приходот на граѓаните остварен со употреба на дополнителна работа на други лица, приходот од имот и имотни права, како и имотот што граѓаните го имаат или ќе го стекнат во Југославија, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 6

Од доходот што ќе го остварат со лична работа како и во другите случаи предвидени со овој закон граѓаните плаќаат придонес.

Од приходот остварен со употреба на дополнителна работа на други лица, од приходот од имот и имотни права, како и на имотот што го имаат или ќе го стекнат, граѓаните плаќаат данок.

Член 7

Не се сметаат како личен доход кој подлежи на плаќање придонес:

- 1) примањата по основот на одликувања и наредно признание;
- 2) боречкиот додаток;
- 3) примањата според прописите за правата на воените од војните и мирновремените воени инвалиди;
- 4) примањата според прописите за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“;
- 5) социјалните помошти што ги исплатуваат општествено-политичките заедници;
- 6) минималниот личен доход на работниците, под услов да го примаат сите работници во работната организација односно во самостојната организација на здружен труд во состав на работната организација.

Член 8

Исклучувањето на минималниот личен доход на работникот од плаќање придонес од личниот доход од работен однос според членот 7 точка 6 на овој закон е конечно ако просечниот месечен износ на личниот доход на секој одделен работник утврден со завршната сметка на работната организација односно на самостојната организација на здружен труд во состав на работната организација не го надминува минималниот личен доход.

Ако просечниот месечен личен доход по еден работник врз основа на завршната сметка го надминува износот на минималниот личен доход, дополнително од личниот доход на работникот ќе се пресмета и наплати придонес од личниот доход од работен однос и на сите износи што во текот на годината ги примил во височина на минималниот личен доход.

Одредбата на ставот 2 од овој член се применува и при утврдувањето на привремените резултати од работењето на работната организација односно на самостојната организација на здружен труд во состав на работната организација за одделни периоди во текот на годината.

Ако придонесот, пресметан според ст. 2 и 3 на овој член, е поголем од разликата помеѓу минималниот личен доход и личниот доход дополнително

исплатен врз основа на завршната сметка, придонесот ќе се плати само во височина на таа разлика.

Член 9

Секоја општествено-политичка заедница со закон односно одлука воведува обврска за плаќање на придонесите и даноците што според посебен сојузен закон ѝ припаѓаат како нејзин приход.

Автономната покраина во рамките на правата и должностите утврдени со покраинскиот уставен закон, во согласност со уставот, ги има на својата територија правата и овластувањата што според овој закон ги има републиката.

Член 10

При пропишувањето на обврските за плаќање на придонесите, општествено-политичките заедници ќе водат сметка за тоа тие обврски да се утврдат така што обврзниците на придонесите трајно да бидат поттикнувани на зголемување на производноста на трудот.

Член 11

Ако тоа го бара обезбедувањето на рамноправна положба на граѓаните во поглед плаќањето на придонесите и даноците или остварувањето на основните материјални односи утврдени со општествениот план на Југославија, со посебен сојузен закон се определуваат границите во кои општествено-политичките заедници ја утврдуваат височината на придонесите и даноците.

Со републички закон можат да се определат границите во кои општините во таа република ја утврдуваат височината на придонесите и даноците.

Член 12

Обврзник на придонесот односно данокот е граѓанин што остварува личен доход односно приход или што има или ќе стекне имот, на кои врз основа на закон се плаќаат придонеси и даноци.

По исклучок, кога е тоа определено со овој закон, обврзник на придонесот односно данокот е граѓанин како претставник на домаќинство чиј член е тој.

Како домаќинство според овој закон се подразбира заедница за живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 13

Основица на придонесот од личниот доход е личниот доход на граѓанинот што тој ќе го оствари со лична работа, како и другите приходи од кои се плаќа придонес според овој закон.

Личниот доход кој служи како основа за плаќање на придонесот од личниот доход ги содржи и сите придонеси што се плаќаат од личните доходи според овој и други сојузни закони.

Основица на данокот на приходите од имот или имотни права е приходот што ќе го оствари граѓанинот со користење имот или имотни права.

Основица на данокот на имот е вредноста на недвижноста што ќе ја стекне граѓанинот врз основа на наследство или подарок, како и имотните предмети определени со закон.

Член 14

Стопите на придонесите и даноците се пропишуваат со закон односно со одлука на општината. Општествено-политичката заедница ги определува стопите за оние придонеси и даноци што според посебен сојузен закон ѝ припаѓаат како нејзин приход.

Стопите на придонесите и даноците се определуваат посебно за секој вид придонеси и даноци.

Стопите за секој вид придонеси и даноци се единствени на целата територија на општествено-политичката заедница, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Републиката која во својот состав има автономни покраини може да пропише посебни стопи што се применуваат на териториите на автономните покраини за секој вид републички придонеси и даноци.

Член 15

Стопите на придонесите и даноците можат да бидат прогресивни или пропорционални, ако со овој закон не е определено поинаку.

Стопите на придонесите што ги пропишува федерацијата се пропорционални.

Член 16

Ако се применуваат прогресивни стопи на придонесите односно даноците, придонесот односно данокот спрема фактичната основа не може да биде поголем од придонесот односно данокот по најблиската пониска стопа применета врз највисоката основа што ѝ одговара на таа стопа, наголемен со разликата помеѓу фактичната основа и највисоката основа врз која се применува непосредно пониската стопа.

Член 17

Општествено-политичката заедница ги пропишува стопите на придонесите и даноците, по правило, за повеќе години.

Стопите на придонесите и даноците се определуваат во согласност со насоките утврдени со општествените планови.

Член 18

Височината на придонесите односно даноците се утврдува според прописите за определување на основните и стопите што важеле на 1 јануари на годината за која се утврдуваат обврските.

Прописите за утврдување основните и стопите на придонесите односно даноците, доколку се поповолни за обврзниците на придонесите односно даноците, можат да имаат повратно дејство.

Член 19

Секоја општествено-политичка заедница може да донесе прописи за трајни и привремени ослободувања и олесненија од плаќање на придонесот односно данокот што ѝ припаѓа.

Ослободувањата и олесненијата од плаќање придонеси односно даноци предвидени со овој закон или со меѓународна спогодба се задолжителни за сите општествено-политички заедници.

Ослободувањата и олесненијата предвидени со републички закон односно со одлука на општината врз основа на републички закон важат и за приходите на федерацијата што на неа ѝ припаѓаат на територијата на републиката односно општината.

Член 20

Ослободувања и олесненија од плаќање придонеси односно даноци можат да се пропишат ако тоа го бара поттикнувањето на производноста на трудот, на развојот на одделни стопански или други дејности, остварувањето на мерките на социјалната политика, или ако тоа го налагаат други општи интереси.

Член 21

Личните доходи односно приходите привремено ослободени од плаќање придонеси односно даноци не влегуваат во основницата врз која се применуваат стопите на придонесите односно даноците.

Ако е стекнувањето и губењето на некое право на граѓаните обусловено со височината на приходите односно со височината на придонесите односно даноците (даночен цензус), во приходите ќе се засмета и приходот привремено ослободен од плаќање придонеси односно даноци, а придонесите односно даноците се пресметуваат како да не по-

стојат тие привремени ослободувања, ако тоа со посебни прописи не е определено поинаку.

Член 22

Надлежниот општински орган е должен писмено да го извести обврзникот за основницата, стопата и височината на придонесот односно данокот.

Член 23

Придонесите се пресметуваат и се наплатуваат при исплатата на приходите (придонеси по одбивање), или придонесите односно даноците се разрежуваат на годишната основница или во годишен износ односно на друг начин, во согласност со овој закон.

Член 24

Придонесот по одбивање го пресметува и го наплатува исплатителот на приходот, и тоа при исплатата на приходот.

Основницата на придонесот односно данокот кој се разрежува на годишната основница или во годишен износ ја утврдува и разрезот на придонесот односно данокот го врши надлежниот општински орган за сите општествено-политички заедници на кои придонесот односно данокот им припаѓа.

Член 25

Придонесите по одбивање се пресметуваат по стопите што ги утврдува општествено-политичката заедница на чија територија се остварува доходот, а се уплатуваат во корист на општествено-политичката заедница на чија територија е живеалиштето на обврзникот на придонесот.

Ако обврзникот на придонесот по одбивање нема живеалиште на територијата на општествено-политичката заедница во која постојано живее неговото потесно семејство, придонесот по одбивање се уплатува во корист на општествено-политичката заедница на чија територија постојано живее неговото потесно семејство.

Како потесно семејство на обврзникот се сметаат членовите на домаќинството што обврзникот според законот е должен да ги издржува.

Член 26

Придонесите по одбивање што ги плаќаат странските државјани постојано настанети во Југославија, како и странските државјани што имаат привремен престој во Југославија, се пресметуваат и се плаќаат по стопите што ги утврдуваат општествено-политичките заедници на чија територија е остварен доходот, а се уплатуваат во корист на општествено-политичката заедница на чија територија обврзникот на придонесот е постојано настанет односно на чија територија има привремен престој во смисла на Законот за движењето и престојот на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65, 17/67 и 3/69).

Од личниот доход на странски државјани што не се постојано настанети во Југославија ниту имаат привремен престој во Југославија, а што тие го остваруваат во Југославија, придонесите по одбивање се пресметуваат и се плаќаат по стопите што ги утврдуваат општествено-политичките заедници на чија територија е седиштето на исплатителот и се уплатуваат во корист на тие општествено-политички заедници.

Член 27

Разрез и наплата на придонесот од личниот доход од самостојно вршење на занаетлиски и други стопански дејности, на придонесот од личниот доход од самостојно вршење на интелектуални услуги и на данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица врши надлежниот орган на општината на чија територија обврзникот има деловно седиште. Ако обврзникот во текот на годината го промени деловното седиште, разрезот и наплата на придонесите и данокот ги врши надлежниот орган на секоја општина на чија терито-

рија обврзникот во текот на годината имал деловно седиште.

Разрез и наплата на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност, на придонесот од вкупниот приход на граѓаните, на данокот на приход од имот и имотни права и на данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица во земјоделството врши надлежниот орган на општината на чија територија обврзникот има живеалиште, ако со овој закон не е определено поинаку.

Разрез и наплата на данокот на приход од згради, на данокот на наследство и подарок и на данокот на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза врши надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа имотот.

Разрез и наплата на данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила врши надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот. Ако обврзникот на данокот нема живеалиште на територијата на општината во која постојано живее неговото потесно семејство, разрезот и наплата на данокот ги врши надлежниот орган на општината на чија територија постојано живее неговото потесно семејство.

При разрезот на придонесите односно даноците во смисла на овој член, се применуваат стопите на општествено-политичките заедници што важат на територијата на општината во која се врши разрезот на придонесите односно даноците.

За обврзниците што немаат постојано деловно седиште разрезот и наплата на придонесите односно даноците ги врши надлежниот орган на општината на чија територија обврзникот има живеалиште.

На граѓаните што според природата на дејноста истата ја вршат на територијата на повеќе општини, како што се особено превозничката, градежно-монтажната и други дејности што ќе ги определи сојузниот секретар за финансии, разрез и наплата на придонесите и даноците им врши надлежниот орган на општината на чија територија обврзникот има живеалиште. Ако обврзникот на придонесот односно данокот нема живеалиште на територијата на општината во која постојано живее неговото потесно семејство, разрез и наплата на придонесите односно даноците врши надлежниот орган на општината на чија територија живее неговото потесно семејство.

Член 28

Работите за извршување на законот и другите прописи во областа на сојузниот придонес и данокот и работите поврзани со нив се работи од интерес за целата земја.

Сојузните органи на управата се одговорни за спроведувањето на одредбите од ставот 1 на овој член.

Член 29

Со републички закон ќе се определи кои обврзници на придонесите односно даноците се должни да водат деловни книги. Општината може обврската за водење деловни книги да ја пропише и за другите обврзници.

Обврзниците на придонесите односно даноците што се должни да водат деловни книги, се должни да ги водат уредно и ажурно.

Основницата на придонесите односно даноците на тие обврзници се утврдува врз основа на деловните книги, со тоа што таа основница да не може да биде помала од основницата од чл. 76 и 82 на овој закон.

Ако деловните книги не се уредно и ажурно водени или ако податоците во книгите не се веродостојни, надлежниот општински орган со решение ќе утврди дека деловните книги не можат да служат како основ за утврдување на основницата на придонесите односно даноците.

Жалбата на обврзникот на придонесот односно данокот против решението донесено во смисла на

ставот 4 од овој член не го одлага понатамошното водење на постапката за разрез и наплата на придонесот односно данокот.

Со републички закон и со прописи донесени врз основа на тој закон односно со одлука на општината ќе се пропише начинот за водење на деловните книги како и начинот за утврдување на нивната веродостојност. Видовите деловни книги и начинот на нивното водење можат да се пропишат различно за одделни категории обврзници на придонесите и даноците.

Член 30

Обврзникот на придонесот односно данокот има право на увид во податоците што служеле како основ за утврдување на неговите обврски за плаќање на придонесот односно данокот.

Член 31

За да ја утврди основницата на придонесот односно данокот, надлежниот општински орган има право да ги прегледа деловните книги и деловните простории на обврзникот на придонесот односно данокот.

Член 32

Исплатата и евидентирањето на исплатата на надоместоците на граѓаните за продадени стоки и извршени услуги на државни органи, работни и други организации, како и на другите примања на граѓаните од тие органи и организации на кои се плаќа придонесот односно данокот според овој закон, се вршат на начинот и под условите предвидени со прописите на Сојузниот извршен совет односно органот што тој ќе го овласти.

Член 33

Граѓаните се должни да ги извршуваат своите обврски во поглед на плаќањето на придонесите односно даноците уредно, на начинот и во роковите што се определени со закон и со други прописи на општествено-политички заедници.

На износите на придонесот односно данокот што не се платени во рокот, обврзниците плаќаат интерес.

Член 34

Во случај на неизвршување на обврските за плаќање на придонесот односно данокот во рокот, наплатата се врши по присилен пат.

Присилната наплата на придонесот односно данокот се врши од оние приходи и имот чие одземање односно продажба би предизвикало најмала штета за обврзникот.

Со присилната наплата на придонесот и данокот не може да се доведе во прашање нужното издржување на обврзникот, на членовите на неговото семејство, како и на другите лица што според законот е должен да ги издржува, ниту вршењето на неговата дејност од која ги остварува приходите.

По исклучок од одредбата на ставот 3 од овој член, на обврзниците што втасаните износи на придонесите односно даноците не ќе ги платат во рок од 6 месеци од денот на втасаноста за плаќање, присилна наплата на тие износи може да им се изврши и од имотот што им служи за вршење на дејноста, под услов во тој рок да се преземани без успех мерки за присилна наплата од другиот имот и приход на обврзникот.

Член 35

Утврдувањето на обврските на плаќање како и редовната и присилната наплата на придонесите односно даноците мораат да се вршат на начин кој во најголема мера ја штити личноста и достоинството на граѓанинот, како и на начинот со кој му се дава можност на обврзникот да ги заштити своите врз закон засновани права и интереси.

Член 36

Во поглед на обврските за плаќање на придонесите односно даноците, со граѓаните се изедначени

приватните правни лица, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 37

Странските државјани, странските приватни правни лица и странските организации што во Југославија остваруваат доход односно приход, што имаат или ќе стекнат имот, доколку со овој закон или со меѓународна спогодба не е определено поинаку, плаќаат придонес односно данок според одредбите на овој закон.

По исклучок од ставот 1 на овој член, странските државјани, странски приватни правни лица и странските организации (во понатамошниот текст: странските лица) што во Југославија ќе остварат приход со изведување инвестициони работи врз основа на меѓународен конкурс, плаќаат данок на добивка по стопа од 35%.

Добивката на која се плаќа данок според ставот 2 на овој член ја сочинува вкупниот приход што странските лица ќе го остварат со изведување на инвестициони работи во Југославија, намален за трошоците на работењето и за личните доходи на работниците запослени на односните работи.

Данокот на добивка од ставот 2 на овој член е приход на федерацијата.

Покрај данокот од ставот 2 на овој член, странските лица ги плаќаат и оние посебни придонеси што ги плаќаат југословенските стопански организации, а што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Поблиски прописи за утврдувањето на вкупниот приход и на добивката и за контролата на пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка од ставот 2 и на посебните придонеси од ставот 5 на овој член донесува Сојузниот извршен совет.

Член 38

Добивката на странските лица од членот 37 став 3 на овој закон се утврдува за секоја календарска година посебно врз основа на завршната сметка што странското лице е должно да ја состави според одредбите на Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), и прописите донесени врз основа на тој закон.

Во текот на годината, до донесување на завршната сметка, странското лице е должно по истекот на секое тримесечје да уплатува аконтација од данокот на добивка врз основа на периодичната пресметка за резултатите на работењето што ја составува според прописите за составувањето на периодичните пресметки на стопанските организации.

Странското лице е должно да го води книговодството за целокупното свое работење во Југославија според одредбите на Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68).

II. ВИДОВИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ

Член 39

Видови придонеси што се плаќаат од личниот доход се:

- 1) придонес од личниот доход од работен однос;
- 2) придонес од личниот доход од земјоделска дејност;
- 3) придонес од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности;
- 4) придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги;
- 5) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
- 6) придонес од вкупниот приход на граѓаните.

Член 40

Видови даноци што се плаќаат на приходите од имот и на имотот се:

- 1) данок на приход од згради;
- 2) данок на приход од имот и имотни права;
- 3) данок на наследство и подарок;
- 4) данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза;
- 5) данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила;
- 6) данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица.

Член 41

Според постапката утврдена со закон може да се воведува местен самопридонес, како вид на самооданочување на граѓаните.

Член 42

Секој вид придонес и данок посебно се разрежува односно пресметува.

Член 43

Покрај придонесите, даноците и месниот самопридонес определени со овој закон, само со сојузен закон мажат да се установуваат други придонеси односно даноци на граѓаните.

III. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 44

Личен доход од кој се плаќа придонес од личниот доход од работен однос (во понатамошниот текст: придонес од работен однос), ако со овој закон не е определено поинаку, се сите парични примања остварени по основот на работен однос во смисла на Основниот закон за работните односи, освен паричните примања што претставуваат надоместок на фактични трошоци.

Како личен доход се смета и доходот на членовите на претставничките тела за нивната работа во претставничките органи или во општествените и други организации, како и доходот што членовите на задругите го примаат за работата во задругата.

Поблиски прописи за тоа кои парични примања претставуваат надоместок на фактичните трошоци во смисла на ставот 1 од овој член, ќе донесе Сојузниот извршен совет.

Член 45

Основица на придонесот од работен однос е секое одделно примање што се смета како личен доход од работен однос.

Придонесот од работен однос се пресметува и се плаќа при секоја исплата на личен доход (придонес по одбивање).

Поблиски прописи за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесот од работен однос донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 46

Стопите на придонесот од работен однос се пропорционални.

Републиката може да пропише републичките и општинските придонеси од личниот доход од работен однос да се плаќаат по посебни стопи на следните примања од работен однос:

1) на примањата од работен однос на уживатели на пензија што врз основа на таква работа немаат својство на осигуреник;

2) на примањата за работа подолга од полното работно време, освен на примањата за таква работа извршена во смисла на членот 45 од Основниот закон за работните односи (пречистен текст).

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 2 на овој член.

Член 47

Со републички закон или врз основа на тој закон може да се предвиди плаќање на придонесот од работен однос според паушална основица или во паушален износ кога е тоа неопходно за да се поедностави пресметувањето во врска со работниот однос во месните заедници и станбените згради, кај приватните работодавци, како и во други слични случаи.

Член 48

Придонес од работен однос не се плаќа:

1) од пензиите и инвалидските принадлежности по кој и да е основ, како и од другите надоместоци и примања по основот на социјално осигурување;

2) од детските додатоци;

3) од надоместоците за време на привремена незапосленост;

4) од наградите на учениците на стручните училишта со практична обука, на учениците во стопанството и на студентите за време на нивната практична работа во работни организации, како и од наградите за работа на лицата за време на рехабилитација;

5) од стипендиите на лицата што не се наоѓаат во работен однос;

6) од износите на странска валута која му се исплатува на укрцаниот персонал во речниот и поморскиот сообраќај за време на престојување на пловниот објект надвор од границите на Југославија односно надвор од крајбрежното море на Југославија, како и на линискиот персонал на речниот сообраќај стациониран во странство;

7) од примањата на работниците на име помош поради уништување или оштетување на имот од елементарни непогоди или други вонредни настани;

8) од примањата на име помош на семејството на умрен работник;

9) од примањата на студентите и учениците на редовно школување — за работа во студентски и ученички организации и од примената за повремена работа на членовите на младински организации во младински задруги и сервиси;

10) од наградите што осудените лица ги примаат за работа во казнено-поправните установи;

11) од примањата на малолетните лица за работа во воспитно-поправните установи;

12) од личните доходи на работниците кои првпат се запослуваат по завршена школа од втор степен, виша или висока школа односно факултет и се примаат во својство на приправник согласно со општиот акт на работната организација за време на траењето на приправничкиот стаж а најдолго една година;

13) од личните доходи на адвокатските приправници кои првпат се запослуваат по завршена школа, за време на траењето на приправничкиот стаж а најдолго една година.

Височината на странската валута од точката 6 на ставот 1 на овој член ја пропишува сојузниот секретар за финансии.

Член 49

Југословенски државјанин запослен кај југословенски претставништва или организации во странство, плаќа придонес од работен однос од износот на личниот доход што би го остварил ако би бил на работа во Југославија, ако на тој доход не се плаќа придонес или данок во земјата во која е запослен.

Југословенски државјанин упатен во странство заради вршење работи во врска со извршување на меѓународни, деловни или други договори или заради стручно усовршување, кој останал во работен однос во Југославија плаќа придонес од работен однос на начинот и под условите од ставот 1 на овој член.

Член 50

Придонес од работен однос плаќа југословенски државјанин кај на територијата на Југославија е заносен кај дипломатски односно конзуларни претставништва или кај странски или меѓународни организации, или кој е заносен кај претставник или службеник на тие претставништва или организации.

Член 51

Придонес од личниот доход од работен однос што ќе го остварат за работа во странски дипломатски мисии и конзулати и во меѓународни организации односно кај претставници и службеници на тие мисии, конзулати или организации во Југославија, не плаќаат:

1) шефовите на странски дипломатски мисии акредитирани во Југославија и дипломатскиот персонал на странски дипломатски мисии во Југославија како и членовите на нивните семејства што сочинуваат составен дел на нивното домаќинство, под услов тие членови на домаќинството да не се југословенски државјани;

2) шефовите на странски конзулати во Југославија и конзуларните функционери овластени да вршат конзуларни функции и членовите на нивните семејства што сочинуваат составен дел на нивните домаќинства, под услов тие членови на домаќинството да не се југословенски државјани;

3) административниот и техничкиот персонал на странските дипломатски мисии во Југославија и конзуларните службеници што вршат административни и технички работи во странски конзулати во Југославија и членовите на нивните семејства што сочинуваат составен дел на нивните домаќинства под услов тие членови на домаќинството да не се југословенски државјани или да немаат постојано живеалиште во Југославија;

4) функционерите на Организацијата на обединетите нации и на нејзините специјализирани агенции, експертите на техничка помош на Организацијата на обединетите нации и на нејзините специјализирани агенции;

5) послужниот персонал на странски дипломатски мисии и конзулати и меѓународни организации, приватната послуга заносена кај шефови и дипломатски персонал на странски дипломатски мисии и меѓународни организации во Југославија, под услов да не се југословенски државјани или да немаат постојано живеалиште во Југославија.

Придонес од работен однос не плаќаат почесните конзуларни функционери на странски конзулати во Југославија — од личниот доход и од надоместите што ги примаат од државата на именувањето за вршење на конзуларните функции.

Член 52

Југословенски државјанин, како и странски државјанин кој ќе оствари личен доход непосредно од странство за работа извршена во Југославија, од така остварениот личен доход плаќа придонес од работен однос.

Член 53

Лицата заносени кај дипломатски односно конзуларни претставништва на странски држави или кај меѓународни организации, или кои се заносени кај претставници или службеници на тие претставништва и организации што на територијата на Југославија уживаат дипломатски имунитет, доколку се обврзници на придонесот според овој закон, се должни самите да го пресметаат и уплатат придонесот од работен однос според одредбите од овој закон, во рок од седум дена од денот на приемот на личниот доход.

Член 54

Странските организации што не уживаат дипломатски имунитет во Југославија како и службениците на тие организации кај кои се заносени југословенски или странски државјани, а имаат седиште односно живеалиште во Југославија, се должни при исплатата на личните доходи да го пресметаат и уплатат придонесот од работен однос според одредбите од овој закон, во рок од седум дена од денот на исплатата на личниот доход.

Член 55

Придонесот од работен однос пресметан и запрен од личните доходи на југословенски државјани заносени кај југословенски претставништва и организации во странство се плаќа во корист на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓало живеалиштето на обврзникот пред заминувањето на служба во странство.

IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 56

Обврзник на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност е сопственикот или плодоуживателот на земјиште, кој како сопственик или плодоуживател на земјиште се води во катастарските книги според состојбата на 1 декември на годината што ѝ претходи на годината за која се врши разрезот на придонесот.

Промените во поглед на обврзниците на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност извршени во текот на годината, важат од 1 јануари наредната година, ако се на прописан начин пријавени пред тој рок.

Член 57

Ако користи земјиште граѓанин кој не е запишан во катастарот како негов сопственик или плодоуживател ниту тој е закупвач на земјиштето, обврзник на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност е користникот на земјиштето,

Член 58

Ако повеќе сопственици или плодоуживатели на земјиште сочинуваат едно домаќинство, обврзник на придонесот, по правило, е старешијата на домаќинството.

Член 59

Основа на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност е катастарскиот приход.

Утврдувањето на катастарскиот приход се регулира со посебен сојузен закон.

Со републички закон може да се определи придонесот од личниот доход од земјоделска дејност на приходите од шуми да се пресметува и според друга основа, а не според катастарскиот приход.

Член 60

Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност (во понатамошниот текст: придонесот од земјоделство) се разредува и се наплатува во општината на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот на придонесот.

Ако обврзникот нема земјиште во општината на живеалиштето, придонесот од земјоделство го разредува и го наплатува надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа земјиштето.

Член 61

Придонесот од земјоделство се плаќа на приходот од земјиште кое може да се искористува за земјоделско производство, без оглед дали тоа така се искористува или не.

Член 62

Придонес од земјоделство не се плаќа на катастарскиот приход:

1) од земјишта чие искористување за земјоделско производство врз основа на закон е забрането од страна на надлежниот орган;

2) од земјишта на странски држави крај зградите на дипломатски и конзуларни претставништва под услов на реципроцитет, како и од земјишта на меѓународни организации.

Член 63

На приходот од земјиште дадено во закуп на работна организација за време подолго од три години, заради искористување за земјоделско производство, закуподаваецот плаќа придонес од земјоделство на катастарскиот приход или на приходот од закупнина, спрема тоа што од тоа е за него поповолно.

На приходот од земјиште дадено во закуп на граѓанин, на приходот од земјиште дадено во закуп на работна организација за време до три години заради искористување за земјоделско производство, како и на приходот од земјиште дадено во закуп на работна организација за неземјоделски цели, закуподавецот плаќа придонес од земјоделство на катастарскиот приход или на приходот од закупнина, спрема тоа кој приход е поголем.

Член 64

Со републички закон ќе се пропишат посебни олесненија во вид на намалување на разрежаниот придонес од земјоделство за земјишта дадени во закуп на подолго време на работни организации за земјоделско производство, и тоа зависно од времето на траењето и од другите услови на закупот.

Член 65

Не се плаќа придонес од земјоделство за земјиште дадено во закуп на работна организација за земјоделско производство, ако закупнината се состои во доживотно примање на сопственикот, под услов таквото земјиште по неговата смрт да преминува во општествена сопственост.

Член 66

Со републички закон можат да се ослободат од плаќање на придонесот од земјоделство обврзниците на придонесот чиј вкупен катастарски приход не го надминува определениот износ, и тоа било во еднаков износ на катастарскиот приход за целата република било во различни износи на катастарскиот приход по одделни потесни подрачја на републиката.

Со републички закон можат да се определат и најголемите износи на вкупниот катастарски приход на обврзниците на придонесот од земјоделство до кои општините можат да пропишат ослободувања од плаќање на придонесот.

Ослободувањето од придонесот од ставот 1 на овој член не влијае врз стекнувањето на материјалните права обусловени со височината на доходот односно придонесот, доколку со посебен сојузен закон не е определено поинаку.

Член 67

Ако е дојдено до промена во сопственоста на земјиште врз основа на решение од државен орган, по барање на обврзникот или државниот орган, ќе се отпише придонесот од земјоделство кој отпаѓа на тоа земјиште, и тоа за сите години во кои обврзникот поради тие промени не остварувал приход од тоа земјиште и ако не е завршена постапката за спроведување на тие промени.

Отпишување на придонесот во смисла на ставот 1 од овој член ќе се врши и кога сопственикот ќе ѝ го подари земјиштето на општествено-политичката заедница на работна или друга организација.

Едностраната изјава на волјата на сопственикот на земјиштето дадена во законска форма се смета како извршен подарок во смисла на ставот 2 од овој член.

Член 68

Со републички закон можат да се определат и различни стопи на републичкиот придонес од земјоделство за одделни реони односно за групи општини во републиката.

Со републички закон можат да се овластат општините да пропишат различни стопи на општинскиот придонес по групи катастарски општини или по одделни катастарски општини.

V. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 69

Обврзник на придонесот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности е граѓанин кој со лична работа самостојно произведува стоки или врши услуги заради стекнување доход, во вид на постојано занимање или во вид на повремено производство на стоки или повремено вршење на услуги, ако на приходот од тие дејности не плаќа други видови придонеси односно даноци.

Член 70

Ако повеќе лица остваруваат личен доход со заедничко вршење на занаетчиска дејност, секое од нив е обврзник на придонесот од занаетчиски дејности според своето учество во остварениот вкупен доход.

Учеството во остварениот вкупен доход се утврдува врз основа на договорот склучен помеѓу лицата од ставот 1 на овој член, а ако тие лица не склучиле договор учеството во остварениот вкупен доход се утврдува во еднакви делови.

Член 71

Придонесот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности (во понатамошниот текст: придонесот од занаетчиски дејности) се разрежува: според годишна паушална основица, во годишен паушален износ, во процент од секој поединечно остварен бруто-приход (придонес по одбивање) и според фактичниот личен доход.

Ако со републички закон не е определено поинаку, со одлука на општината се пропишува за кои занаетчиски и други стопански дејности и за кои обврзници што вршат такви дејности се утврдува придонесот од занаетчиски дејности на еден од начините од ставот 1 на овој член.

Основицата или годишниот износ на придонесот од занаетчиски дејности за одделни обврзници може врз основа на одлука на општината да се утврди и со спогодба помеѓу општината и обврзникот за една или повеќе години, ако со републички закон не е определено поинаку.

При спогодбено утврдување на годишниот износ на придонесот од ставот 3 на овој член посебно се утврдува износот на придонесот на секоја општествено-политичка заедница што го вовела.

Годишните износи на придонесот од ставот 3 на овој член се секоја општествено-политичка заедница се утврдуваат сразмерно со учеството на стопата на придонесот на таа општествено-политичка заедница во збирот на стопите на придонесот од сите општествено-политички заедници.

Член 72

Годишната паушална основица се утврдува за една година однапред до најголемиот годишен из-

нос на личниот доход од работен однос на работниците на определена стопанска организација што врши иста дејност на територијата од општината на која се наоѓа деловното седиште на обврзникот или на територија од соседна општина.

Ако на територија на општините од ставот 1 на овој член не постои стопанска организација што врши таква дејност, годишната паушална основица се утврдува до височината на најголемиот годишен личен доход од работен однос на работниците на стопанската организација што врши слична или друга дејност.

Со одлука на општината се определуваат основите и мерилата за утврдување на годишната паушална основица од ставот 1 на овој член за одделни групи обврзници или за одделни обврзници, како и условите под кои годишната паушална основица може да се утврди во износ помал од најголемиот годишен износ на личниот доход од работен однос на работниците од определена стопанска организација што врши иста или слична дејност.

По барање на обврзникот на придонесот од занаетчиски дејности што тој придонес го плаќа според годишна паушална основица, надлежниот општински орган ќе донесе решение наместо според годишна паушална основица придонесот да се определува според фактичниот доход.

Член 73

Придонес од занаетчиски дејности во процент од секој поединечно остварен бруто-приход (во понатамошниот текст: придонес по одбивање) плаќаат граѓаните што им вршат повремени услуги на државни органи и работни и други организации, или кај тие органи и организации вршат работа по договор за дело во смисла на прописите за работните односи, или од нив остваруваат приходи од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарскиот приход, ако такви приходи не произлегуваат од работен однос или од вршење занаетчиски и други дејности на кои се плаќа придонес на некој друг начин од членот 71 на овој закон.

Придонесот по одбивање се плаќа при секоја исплата.

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член можат да бидат различни според одделни извори на приходи.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 3 на овој член.

Член 74

Придонес по одбивање плаќаат и странски превозници на патници и стоки кога патници и стоки превезуваат од Југославија а немаат свои претставништва во Југославија, ако југословенските превозници на патници и стоки плаќаат соодветен данок во односната странска држава.

Стопите на овој придонес ги пропишува Сојузната скупштина.

Член 75

Основицата на придонесот од занаетчиски дејности според фактичниот личен доход ја сочинува вкупниот приход од таа дејност остварен во текот на годината за која се врши разрезот на придонесот, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој приход.

Како вкупен приход се подразбира вкупниот едногодишен износ на наплатените надоместоци за продадените стоки и извршените услуги.

Како трошоци нужни за остварување на вкупниот приход, што се одбиваат од вкупниот приход, се подразбираат трошоците на производството и на вршењето на услугите, трошоците на режијата и другите трошоци нужни за остварување на вкупниот приход определени со републички закон.

Член 76

Основицата на придонесот од занаетчиски дејности која се утврдува според фактичниот личен доход на обврзникот не може да изнесува помалку од едногодишниот просечен личен доход на работниците со соодветна стручна спрема од истата дејност што ја вршат стопанските организации на територијата од општината во која се наоѓа деловното седиште на обврзникот или од соседна општина, остварен за редовно работно време. Ако на територијата на тие општини не постојат стопански организации што вршат такви дејности, годишната основица не може да биде помала од просечниот личен доход од работен однос на работниците на стопанските организации од териториите на тие општини што вршат слична или друга дејност.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, со одлука на општината можат да се определат условите под кои основицата на придонесот за одделни групи обврзници или за одделни обврзници може да се утврди во износ помал од едногодишниот просечен личен доход на работниците од тој став.

Член 77

Со републички закон може да се определи придонесот од занаетчиски дејности да се плаќа и од приходите остварени со вршење споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарскиот приход, како и на приходите остварени со искористување на земјиште за неземјоделски цели.

Со републички закон може да се определи придонес од занаетчиски дејности да плаќаат и закупачите на земјиште на кои земјоделската дејност не им е основно занимање, ако на тоа земјиште се занимаваат со производство за пазар или од него стекнуваат други приходи.

Член 78

Со републички закон — за придонесот што го воведува републиката, односно со одлука на општината — за придонесот што го воведува општината, можат да се определат различни стопи на придонесот од занаетчиски дејности, по групи дејности или по одделни дејности, како и по одделни струки од иста дејност, односно зависно од тоа дали основицата на придонесот се утврдува во паушален износ или според фактичниот доход.

VI. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

Член 79

Обврзник на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги е граѓанин кој остварува приход со самостојно вршење интелектуални или други нестопански услуги, ако на овој приход не се плаќа придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

Член 80

Ако повеќе лица остваруваат личен доход со заедничко вршење интелектуални или други нестопански услуги, секое од нив е обврзник на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги сразмерно на своето учество во остварениот вкупен доход.

Учеството во остварениот вкупен доход се утврдува врз основа на договорот склучен помеѓу лицата од ставот 1 на овој член, а ако тие лица не склучиле договор, учеството во остварениот вкупен доход се утврдува во еднакви делови.

Член 81

Основицата на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги ја сочи-

нува вкупниот приход од овие услуги остварен во текот на годината за која се врши разрезот на придонесот, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој приход.

Како вкупен приход се подразбира вкупниот едногодишен износ на наплатените надоместоци за извршените интелектуални или други нестопански услуги.

Трошоците нужни за остварување на вкупниот приход, што се одбиваат од вкупниот приход, се издатоци нужни за извршување на интелектуалните или други нестопански услуги, како и други издатоци нужни за остварување на вкупниот приход определен со републички закон.

Член 82

Основицата на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги не може да изнесува помалку од едногодишниот просечен личен доход на работниците со соодветна стручна спрема во работен однос кај државни органи односно работна организација на територијата на општината во која се наоѓа деловното седиште на обврзникот или на соседна општина, остварен за редовно работно време.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, со одлука на општината можат да се определат условите под кои основицата на придонесот за обврзниците од одделни дејности може да се утврди во износ помал од едногодишниот просечен личен доход на работниците од тој став.

Член 83

Стопите на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги за обврзниците што придонесот го плаќаат според годишната основица (чл. 81 и 82), можат да бидат различни според одделни извори на приходи.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 1 на овој член.

Член 84

Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги во процент од секој поединечно остварен бруто-приход (придонес по одбивање) плаќаат граѓаните што вршат повремени услуги на државни органи и работни и други организации, ако тие приходи не произлегуваат од работен однос, од авторски права ниту од вршење интелектуални услуги на обврзници што плаќаат придонес според годишната основица или во годишен паушален износ.

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член можат да бидат различни по одделни извори на приходи.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 2 на овој член.

Придонес од ставот 1 на овој член плаќа на примањата за својата работа во домашна стопанска организација и странски стручњак што таа работа ја врши според договор за дело склучен во согласност со договорот за вложување средства на странски лица во домашна стопанска организација според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.

Член 85

Придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги може да се определи и во паушален износ за обврзниците што самостајно вршат интелектуални услуги во помал обем, повремено или без постојано деловно место или за кои личниот доход не може да се утврди со оглед на посебните услови и околности под кои се вршат овие услуги.

Член 86

Основицата на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги или годишниот износ на придонесот можат да бидат утврдени со писмена спогодба помеѓу општината и обврзникот на придонесот на начинот, под условите и според мерилата што ќе ги утврди општината.

При спогодбеното утврдување на годишниот износ на придонесот од ставот 1 на овој член посебно се утврдува износот на придонесот на секоја општествено-политичка заедница што го вовела.

Годишните износи на придонесот од ставот 2 на овој член се утврдуваат сразмерно на учеството на стопата на придонесот на секоја општествено-политичка заедница во збирот на стопите на сите општествено-политички заедници.

VII. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 87

Обврзник на придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања е граѓанин кој остварува личен доход од авторски права, права на патенти или технички унапредувања, кои се заштитени со посебни сојузни закони.

Придонесот од личниот доход од авторски права, права на патенти и технички унапредувања (во понатамошниот текст: придонесот од авторски права) се плаќа и на наградите за постигнат успех во науката и уметноста, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Како личен доход од авторски права според овој закон се смета и доходот од изведување на музички, книжевни и уметнички творби.

Член 88

Основицата на придонесот од авторски права ја сочинува личниот доход остварен по основот на авторски права, права на патенти или технички унапредувања (во понатамошниот текст: личниот доход од авторски права), намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој доход.

Член 89

Од личниот доход од авторски права што обврзникот ќе го оствари од државен орган, од работна или од друга организација се плаќа придонес од авторски права при секоја исплата на личен доход (придонес по одбивање).

Од личниот доход од авторски права што обврзникот ќе го оствари од граѓани се плаќа придонес од авторски права на секој поединечно остварен доход. Овој придонес се плаќа, во рок од 15 дена од денот на остварувањето на доходот, кај надлежниот орган на општината на чија територија обврзникот има живеалиште.

Член 90

Стопите на придонесот од авторски права можат да бидат различни, според одделни видови авторски права, како и според тоа дали приходот од авторски права го остварува самиот автор или лице врз кое е пренесено авторското право.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 1 на овој член.

Член 91

Придонес од авторски права не плаќаат авторите:

1) од награди што се даваат врз основа на закон и одлуки на општествено-политичките заедници, одлуки на општествено-политичките организации и на научните установи со кои се установуваат на-

гради за успеси во науката, литературата и уметноста, како особено општествено признание;

2) од награди за животно дело што им се даваат како сеопштествено признание на истакнати научници, писатели и уметници;

3) од награди што на научниците и уметниците им се даваат од Организацијата на обединетите нации или нејзини организации, од меѓународни организации и од странски национални организации со меѓународен углед, како меѓународно признание за работата врз науката, литературата и во уметноста;

4) од личен доход од јубиларни изданија на целокупни литерарни, научни и уметнички творби, од јубиларни претстави и концерти, ако јубилејот се однесува на 25 или повеќе години работа на авторот односно на уметничкиот изведувач;

5) од личен доход остварен со приредување ретроспективни изложби на уметнички творби.

Член 92

Од личниот доход од авторски права што ќе го оствари граѓанин со продажба на производи на примиселите уметности или од умножување или издавање на други авторски творби, се плаќа придонес од авторски права само на доходот од продажбата на оној број примероци кои според обичаите се сметаат како оригинални, а од личниот доход остварен со продажба на производи односно примероци над тој број, се плаќа придонес од занаетчиски дејности.

Член 93

Од личниот доход од авторски права што ќе го остварат во Југославија странски државјани и странски приватни правни лица кои немаат живеалиште во Југославија, како и југословенски државјани што имаат живеалиште во странство, придонесот од авторски права и се плаќа на онаа општествено-политичка заедница на чија територија е седиштето на исплатителот на доходот.

Ако лицата од ставот 1 на овој член остваруваат во Југославија доход по основот на авторски мали права, придонесот од авторски права и се плаќа на општествено-политичката заедница на чија територија е седиштето на организацијата за заштита на авторските мали права.

VIII. ПРИДОНЕС ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 94

Обврзник на придонесот од вкупниот приход на граѓаните е лице што има живеалиште во Југославија, а кое во текот на една календарска година ќе оствари вкупен чист приход од сите извори над определениот износ.

Обврзник на придонесот во смисла на ставот 1 од овој член е и југословенски граѓанин кој ќе оствари личен доход кај југословенско претставништво или организација во странство, ако од тој личен доход не се плаќа придонес односно данок во странство.

Обврзник на придонесот од вкупниот приход на граѓаните е и странски стручњак од членот 84 на овој закон кој со работа во Југославија ќе оствари од сите извори во текот на една календарска година вкупен чист приход над определениот износ.

Член 95

Како вкупен чист приход се смета вкупниот износ на сите лични доходи и приходи што обврзникот на придонесот од вкупниот приход на граѓаните ќе го оствари во една календарска година во Југославија од сите извори, како и доходот остварен во смисла на членот 94 став 2 од овој закон намален за придонесите и даноците што се плаќаат според овој закон и за другите придонеси и даноци што се плаќаат од личните доходи и приходи според посебни сојузни прописи.

Кај обврзниците на кои придонесот им се утврдува според катастарскиот приход, според годишната паушална основица или годишен паушален износ, како и кај обврзниците на кои придонесот им се определува според спогодбено утврдената основица или во спогодбено утврдениот годишен износ, како вкупен чист приход се смета приходот што обврзникот фактично го постигнал, по одбивање на сите придонеси односно даноци, без оглед на кој начин му е утврден придонесот односно данокот.

На обврзниците што придонесот од личниот доход го плаќаат во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, при утврдувањето на чистиот приход ќе им се признаат трошоците што биле нужни за остварување на тој приход, под условите и на начинот што ќе ги пропише републиката.

На обврзникот на придонесот од членот 94 став 3 на овој закон вкупниот чист приход ќе му се намали за 30% на име издатоци за социјално осигурување и други издатоци во врска со неговиот престој во Југославија.

Во вкупниот чист приход од ставот 1 на овој член влегуваат и примањата по основот на пензии.

Во се друго вкупниот чист приход се утврдува на начинот и по постапката определени со републичкиот закон.

Член 96

Придонесот од вкупниот приход на граѓаните го воведуваат републиките. Републиките можат ова право да го пренесат врз други општествено-политички заедници.

Член 97

Основицата на придонесот од вкупниот приход на граѓаните ја сочинува вкупниот чист приход на обврзникот остварен во годината за која се врши разрезот на придонесот, намален за износот што го пропишува републиката односно друга општествено-политичка заедница врз основа на републички закон.

Член 98

Стопите на придонесот од вкупниот приход на граѓаните се прогресивни.

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член ги пропишува републиката односно друга општествено-политичка заедница врз основа на републички закон.

Член 99

Ако странскиот стручњак од членот 94 став 3 на овој закон во домашна стопанска организација во која се вложени средства на странско лице оствари примања за работа која траела пократко од една година, ќе му се разреже придонес според основицата пресметана на годишен износ, а потоа ќе му се намали сразмерно на времето за кое работел помалку од една година.

Домашната стопанска организација е должна, во рокот определен за поднесување пријави за разрез на придонесот од вкупниот приход на граѓаните на остварениот чист приход на странски стручњак во претходната година, по одбивање на неодамнешниот износ, да го пресмета и запре од примањата на стручњакот соодветниот придонес и да го уплати во рок од 7 дена од денот на последната исплата.

Ако странскиот стручњак престане да работи во домашната стопанска организација пред истекот на рокот за поднесување пријава за разрез на придонесот од вкупниот приход на граѓаните, домашната стопанска организација е должна да го пресмета, запре и уплати соодветниот придонес во рок од 7 дена од денот на последната исплата на примањата на стручњакот.

Ако домашната стопанска организација не постои според ст. 2 и 3 на овој член, соодветниот придонес од вкупниот приход на граѓаните за стран-

скиот стручњак, ќе се наплати од средствата на таа организација.

IX. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ

Член 100

Обврзник на данокот на приход од згради е сопственикот или плодоужиателот на зградата.

Член 101

Основица на данокот на приход од згради е едногодишниот износ на станарината односно закупнината намален за трошоците за одржување и управување и за износот на едногодишната амортизација на зградата, станот односно деловната просторија.

Член 102

Основицата на данокот на приход од згради за станбени простории што сезонски или повремено се користат само за одмор или закрепнување (викенд-куќи и сл.) ја сочинува едногодишниот износ на станарината, намален за трошоците на одржувањето и управувањето и за износот на едногодишната амортизација на тие простории.

Износот на едногодишната станарина од ставот 1 на овој член се утврдува според износот на станарината за исти или слични станбени простории во исто место што се користат за постојано живеење.

Член 103

Ако станбените простории од членот 102 став 1 од овој закон се издаваат во закуп, покрај данокот од тој член сопственикот на станбените простории плаќа и посебен данок на приход остварен со издавање на тие простории во закуп.

Основицата на данокот од ставот 1 на овој член ја сочинува вкупниот износ на приходот остварен со издавањето на тие простории во закуп, намален за износот на трошоците нужни за остварување на тој приход (амортизација на мебел и друг инвентар, потрошувачки на струја, вода, огрев и сл.).

Член 104

Височината на амортизацијата, на трошоците за одржување и управување, како и на другите трошоци нужни за остварување на приходите од згради и станбени простории од чл. 101 до 103 на овој закон, општината може да ја определи во паушален износ или во процент од износот на станарината, односно од износот остварен со издавање на станбените простории во закуп.

Член 105

Данок на приход од згради не плаќаат:

- 1) земјоделски домаќинства за економските згради што служат за сместување на земјоделски производи, добиток, земјоделски машини и алат;
- 2) дипломатски и конзуларни претставништва за зградите во нивна сопственост во кои тие се сместени, како и претставништва на меѓународни организации за зградите во нивна сопственост во кои се сместени тие;
- 3) странски држави за зградите во кои живеат членовите и службениците на дипломатските и конзуларните претставништва, под услов на реципроцитет.

Член 106

Од данокот на приход од згради се ослободуваат приходите на новоподигнатите станбени згради односно станови во траење од најмалку 25 години сметајќи од првиот ден на наредниот месец по издавањето на одобрение за употреба на зградата, а за станбените згради за кои не е пропишано давање одобрение за подигање станбени згради — од првиот ден на наредниот месец по почетокот на употребата на зградата.

Ослободувањето од ставот 1 на овој член важи и за приходите од поправни згради односно станови, кои поради елементарни непогоди или други настани, независно од волјата на сопственикот, биле оштетени за над 50%.

За зградите односно становите од ст. 1 и 2 на овој член од кои обврзникот остварува приходи поголеми од највисокиот износ на станарината предвидена со одлука на општината во смисла на одредбите од Законот за станбените односи, а ако не е донесена таква одлука, поголеми од износот на вообичаената станарина за слични згради односно станови на територијата на односната општина, се плаќа данок на разликата помеѓу договорената станарина и пропишаната односно вообичаената најголема станарина што се плаќа за слични згради односно станови.

За згради што можат да се подигаат односно поправаат само по одобрение од надлежниот орган, ослободувањето од ст. 1 и 2 од овој член се дава само ако сопственикот на зградата односно станот добил такво одобрение.

Ослободувањето од ставот 1 на овој член не може да се даде за станбени простории што сезонски или повремено се користат само за одмор или закрепнување (викенд-куќи и сл.).

X. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 107

Обврзник на данокот на приход од имот и имотни права е граѓанин кој остварува приход од издавање во закуп на неподвижни или подвижни предмети, од потстанарски закупнини и од друг имот и имотни права, ако на тие приходи не се плаќаат неки други придонеси или даноци.

Член 108

Данокот на приход од имот и имотни права се плаќа и на приходот остварен со продажба на предмети од поголема и потрајна употребна вредност, без оглед дали предметот е продаден во непроменета или во променета состојба.

Ако продажбата на подвижните предмети од ставот 1 на овој член е извршена по три години, а на недвижности — по десет години од денот на нивна набавка, данокот од ставот 1 на овој член не се плаќа.

Со републички закон се определува кои предмети се сметаат како предмети од поголема и потрајна употребна вредност во смисла на ставот 1 од овој член.

Член 109

Основицата на данокот на приход од имот и имотни права ја сочинува вкупниот приход остварен од имот или имотни права во годината за која се врши разрезот на овој данок, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој приход.

Овој данок може, во случаите определени со закон, да се плаќа во паушален износ.

Член 110

Данок на приход од имот и имотни права не се плаќа на:

- 1) примањата по основ на осигурување живот и доживување;
- 2) каматите и згодитоците по државните заеми;
- 3) каматите и другите приходи по штедните влогови.

Член 111

Разрезот на данокот на приход од имот и имотни права го врши надлежниот орган на општината на чија територија обврзникот има живеалиште.

Разрезот на данокот на приходите од потстанарски закупнини го врши надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа зградата.

XI. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК**Член 112**

Обврзници на данокот на наследство и подарок се граѓанин и приватно правно лице што во Југославија ќе наследат или ќе примат на подарок неподвижен имот.

Обврзник на данокот на наследство и подарок е и приватно правно лице што ќе прима од странство подарок во пари.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да може подароците од ставот 2 на овој член во оправдани случаи да ги ослободи од плаќање данок на наследство и подарок.

Плодоуживателот на недвижности плаќа данок на наследство и подарок под условите определени со републички закон.

Член 113

Даночната обврска за данокот на наследство и подарок настанува во моментот на правосилноста на решението за наследување односно во моментот на приемот на подарокот.

Подарокот се смета за примен во моментот на потпишувањето на договорот за подарок, а ако не е склучен договор — во моментот кога е примен подарокот.

Ако е недвижноста што е предмет на наследството односно на подарокот оптоварена со плодоуживање, обврската на наследникот односно на примателот на подарокот за плаќање данок на наследство и подарок настанува по престанокот на плодоуживањето.

Член 114

Основица на данокот на наследство и подарок е прометната вредност на наследениот или на подарокот примениот неподвижен имот во моментот на настанувањето на даночната обврска, по одбивање на долговите и трошоците што отпаѓаат на имотот на кој се плаќа овој данок.

Член 115

Стопите на данокот на наследство и подарок се прогресивни и зависат од вредноста на наследениот односно на подарокот примениот имот и од наследниот ред.

Кога наследник односно примател на подарокот е приватно правно лице, стопите на данокот на наследство и подарок се определуваат прогресивно според вредноста на наследениот или на подарокот примениот имот.

За имот примен како подарок можат да се пропишат посебни прогресивни стопи на данокот на наследство и подарок, кои се определуваат во процент од даночната основица зависно од прометната вредност за еден квадратен метар површина на земјиштето примено како подарок, односно од прометната вредност за еден квадратен метар изградена површина на градежниот објект примен како подарок.

Член 116

Данок на наследство и подарок не се плаќа на неподвижен имот на кој наследникот односно примателот на подарок не може да стекне право на сопственост или право на плодоуживање според важечките прописи.

Член 117

Данок на наследство и подарок не плаќа наследникот односно примателот на подарокот кој во однос на оставителот односно давателот на подарокот се наоѓа во прв наследен ред.

Ако е предмет на наследувањето односно на подарокот на земјоделско земјиште, данок на наследство и подарок не плаќа наследникот односно примателот на подарокот кој во однос на оставителот односно давателот на подарокот се наоѓа во втор

наследен ред, ако со оставителот живеел во заедничко домаќинство во моментот на смртта на оставителот односно во моментот на примањето на подарокот и ако земјоделство му е главно занимање.

Ако предмет на наследувањето или на подарокот се семејни станбени згради односно станови и економски згради во земјоделството, наследникот односно примателот на подарокот кој во однос на оставителот односно давателот на подарокот се наоѓа во втор наследен ред, не плаќа данок на наследство и подарок на еден стан и на економските згради во земјоделството, под услов со оставителот односно давателот на подарокот да живеел во заедничко домаќинство во моментот на смртта на оставителот односно во моментот на примањето на подарокот.

Член 118

Данок на наследство и подарок не се плаќа на наследениот или како подарок примен имот што даночниот обврзник ќе ѝ го отстапи без надоместок на општествено-политичката заедница или на работни и други организации.

Данокот уплатен пред отстапувањето на наследството или на подарокот не се враќа.

Член 119

Разрезот на данокот на наследство и подарок го врши надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа имотот.

Ако наследениот или како подарок примениот имот се наоѓа на територијата од повеќе општини, надлежниот орган на општината го врши разрезот на данокот на вредноста на имотот кој се наоѓа на територијата на таа општина, а по стопата која ѝ одговара на вредноста на целокупниот наследен односно како подарок примен имот на кој овој данок се плаќа.

XII. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА ХИБРИДНА ЛОЗА И ДАНОК НА ТОВАРНИ ДРУМСКИ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И КОМБИ-ВОЗИЛА**Член 120**

Граѓаните што имаат определени крупни орудија на механички погон за производство во земјоделството и шумарството или имаат хибридна лоза, плаќаат согласно со републички закон данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза.

Граѓаните што имаат товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила плаќаат данок на имот по основот на поседувањето на тие возила. Со републички закон се определуваат основите и мерилата за определување височината на овој данок.

XIII. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА НА ДРУГИ ЛИЦА**Член 121**

Обврзник на данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица е граѓанин кој во вршењето на дејноста заради стекнување приход користи и дополнителна работа на други лица.

Член 122

Основицата на данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица ја сочинува приходот остварен со употреба на дополнителна работа на други лица.

Член 123

Приходот остварен со употреба на дополнителна работа на други лица се утврдува во процент од личниот доход исплатен на такви лица.

Член 124

Данокот на приходот остварен со употреба на дополнителна работа на други лица (во понатамошниот текст: данокот на туѓа работна сила) може, согласно со републички закон, да се плаќа и во паушален износ по секој запослен работник.

Член 125

На обврзниците на данокот на туѓа работна сила на кои основната на придонесот или годишниот износ на придонесот од личниот доход им се утврдува врз основа на писмена спогодба, со таа спогодба може да им се утврди и основната или годишниот износ на данокот на туѓа работна сила.

Член 126

Како дополнителна работа на други лица не се смета работата на учениците во стопанството за време на учењето и работата на други лица за време на задолжителниот стаж на учење, како и работата на членовите на семејството на обврзникот на придонесот кои со обврзникот не засновале работен однос.

Член 127

Од плаќање данок на туѓа работна сила се ослободуваат: земјоделците што немаат доволно сопствена работна сила поради загуба на членови на домаќинството во Народноослободителната борба или поради загуба на членови на домаќинството како жртви на фашистичкиот терор; воените од војните и мирновремените воени инвалиди, инвалидите на трудот и други лица што вршат земјоделска, занаетиска или друга стопанска дејност ако во вршењето на тие дејности поради својата физичка неспособност запослуваат еден работник; обврзниците на придонесот од земјоделство кои во земјоделството наизменично работат еден кај друг.

Член 128

Разрезот на данокот на туѓа работна сила го врши надлежниот општински орган.

XIV. МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС

Член 129

Местен самопридонес, заради изградба на комунални, образовни, културни, здравствени, социјални и други објекти или за други цели од непосреден интерес за граѓаните, можат да воведуваат месните заедници врз основа на изјаснување од избирачите на начинот и според постапката утврдени со републички закон.

За подрачјата на кои не постојат месни заедници, месниот самопридонес на начинот и под условите од ставот 1 на овој член можат да го воведуваат општините.

Со републички закон може да се определи месниот самопридонес за определени намени од ставот 1 на овој член да можат да го воведуваат општините за целата територија на општината или за подрачјето на повеќе месни заедници и да се определат начинот и условите за воведување таков местен самопридонес од страна на општината.

Член 130

Месниот самопридонес може да биде воведен во работна сила, во давање материјали, превознички и други услови и во готови пари, зависно од целта за која се воведува тој, од можноста на граѓаните и од други услови.

Член 131

Месниот самопридонес воведен во работна сила, во давање материјали, превознички и други услуги мора да биде изразен и во парична вредност.

Член 132

Обврзник на месниот самопридонес е граѓанин чие живеалиште се наоѓа на територијата на која е воведен месниот самопридонес.

XV. ПОСТАПКА ЗА РАЗРЕЗ И НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ

1. Поднесување на пријава

Член 133

Обврзниците на придонесите односно даноците, освен обврзниците на придонесот од личниот доход од земјоделство и обврзниците на придонесот кој се плаќа по одбивање, се должни на надлежниот орган на општината да му поднесат пријава со податоците потребни за утврдување височината на придонесот и данокот, ако е тоа со одлука на општината определено.

Кои обврзници се должни да поднесуваат даночни пријави, формата на даночната пријава, содржината на податоците што се даваат во пријавата, како и роковите во кои пријавата се поднесува, се определуваат со одлука на општината.

Формата и содржината на пријавата можат да се определат различно за одделни видови придонеси и даноци, односно за одделни категории обврзници на придонесите и даноците.

Со републички закон може на единствен начин за целата територија на републиката да се регулира кои обврзници се должни да поднесуваат пријави, како и формата и содржината на тие пријави.

Член 134

Обврзниците на придонесите односно даноците што се должни да поднесат пријава за разрез на придонесот односно данокот мораат со јавна покана да бидат навремено повикани на поднесување пријава.

На обврзниците што не ќе поднесат пријава во определениот рок лично ќе им се достави покана да го сторат тоа во дополнителен рок.

Член 135

Обврзникот на придонесот односно данокот кој е должен да поднесе пријава, па не ја поднесе во рокот определен во јавната покана, е должен на име зголемување на придонесот односно данокот да плати 5% од разрежаниот износ.

Обврзникот на придонесот односно данокот кој не ќе поднесе пријава ниту во дополнителниот рок определен во поканата што му е доставена е должен на име зголемување на придонесот односно данокот да плати 10% од разрежаниот износ.

Обврзникот не е должен да плати зголемен придонес односно зголемен данок ако најдоцна во рокот определен за поднесување жалба против решението за разрез на придонесот односно данокот му поднесе на надлежниот општински орган докази дека не поднесол пријава или ја поднесол ненавремено од оправдани причини.

На сопствениците на станбени простории од членот 103 на овој закон што овие простории ги издаваат во закуп, ако не поднесат пријава за остварениот приход од таквиот закуп, може покрај зголемениот данок од ст. 1 и 2 на овој член, да им се изрече и казна за прекршок од членот 197 став 1 на овој закон.

Член 136

Граѓанин што поднесува барање за вршење на занаетиска или друга стопанска дејност или за вршење интелектуални услуги (вршење на дејност), должен е кон барањето да приложи писмена изјава за тоа дали порано ја вршел истата или друга дејност на територијата на некоја друга општина. Ако граѓанинот порано вршел некоја таква дејност на територијата на друга општина, должен е кон барањето да приложи доказ дека во целост ги намирал сите свои обврски во општината на чија територија порано ја вршел дејноста.

Обврзникот на придонесот односно данокот е должен при промената на седиштето на вршењето на дејноста од ставот 1 на овој член, од територијата на една на територијата на друга општина, да

им поднесе на надлежните органи на онаа општина на чија територија ќе има нево седниште доказ дека ес целост ги намирал сите втасани обврски во општината на чија територија било поранешното седниште на вршењето на дејноста.

Органот надлежен за издавање одобренија за вршење дејности не може без изјавата односно без доказите од ст. 1 и 2 на овој член да издаде одобрение, односно обврзникот на придонесот односно данокот не може да почне да ја врши дејноста ако за нејзиното вршење односно за промената на седништето не добил потребно одобрение.

Член 137

Граѓанин што ќе почне да врши занаетчиска или друга стопанска дејност или интелектуална односно друга нестопанска дејност, е должен за тоа да му поднесе пријава на надлежниот општински орган, во рок од 30 дена од денот на почетокот на вршењето на дејноста.

Член 138

На покана од надлежниот општински орган, обврзникот на придонесот односно на данокот е должен да ги даде сите податоци потребни за разрез на придонесот односно данокот.

Државните органи и работните и други организации се должни по барање на надлежниот општински орган да ги дадат сите податоци за стоките што им ги испорачале односно за услугите што им ги извршиле обврзниците на придонесот односно данокот.

2. Разрез на придонесите и даноците

Член 139

Надлежниот општински орган е должен врз основа на совесна и грижлива оценка на секој доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз основа на резултатот на целокупната постапка, да ги утврди сите факти и околности што се од значење за решението за разрезот на придонесите односно даноците и да им овозможи на странките да ги заштитат и остварат своите права и интереси.

Член 140

Надлежниот општински орган може да донесе решение за разрез на придонесот односно данокот без посебна испитна постапка, ако најде дека податоците од пријавата се целосни и точни или ако сениот орган располога со службените податоци потребни за донесување решение а не е потребно советување на странката заради заштита на нејзините права и интереси.

Член 141

Ако надлежниот општински орган во постапката од чл. 139 и 140 на овој закон установи, дека податоците што обврзникот на придонесот односно данокот ги дал во пријавата или по посебна покана од членот 138 на овој закон не ги одговараат на фактичната состојба, ќе ја утврди основницата на придонесот односно данокот според своите наоди.

Ако обврзникот на придонесот односно данокот ја оспорува височината на основницата утврдена на начинот од ставот 1 на овој член, така утврдената основница може да се намали само во случај ако обврзникот на придонесот односно данокот даде веродостојни докази дека основницата е помала од утврдената.

Член 142

Ако во текот на годината за која се врши разрезот на придонесите односно даноците според годишна основница односно во годишен паушален износ, личните доходи односно приходите на обврзниците не се измениле значително, општината може да одлучи важењето на годишната основница на придонесите односно даноците и височината на годишниот паушален износ на придонесите односно даноците утврдени за претходната година да се продолжи и за наредната година. Во тој случај обврзниците на придонесите односно даноците не

поднесуваат пријави за разрез на придонесот односно данокот според одредбите од овој закон.

Ако важењето на годишните основници односно годишните паушални износи на придонесите или даноците се продолжи за наредната година, надлежниот општински орган е должен, по барање на обврзникот да му се утврди нова основница на придонесот односно данокот или да му се определи нов годишен паушален износ на придонесот односно данокот, да му издаде на овој решение за разрезот на придонесот односно данокот, и тоа во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Надлежниот општински орган може да повика одделен обврзник на придонесот односно данокот да поднесе пријава за остварениот личен доход односно приход заради нов разрез на придонесот односно данокот, ако најде дека неговиот личен доход односно приход значително се зголемил.

Во случајот од ставот 3 на овој член надлежниот општински орган може да го повика обврзникот кој плаќа придонес според годишна паушална основница или во годишен паушален износ да поднесе податоци потребни за нов разрез на придонесот односно данокот.

Одредбите од овој член не се однесуваат на разрезот на придонесот од вкупниот приход на граѓаните.

Член 143

Разрезот на придонесот од земјоделство мора да се изврши до 31 март на годината за која се врши разрезот на придонесот.

Разрезот на другите придонеси и даноци кој се врши според годишна основница мора да се изврши до 30 април на годината во која се врши разрезот на придонесите и даноците.

Разрезот на придонесите кој се утврдува во годишни паушален износ мора да се изврши до 31 јануари на годината за која се врши разрезот.

Надлежниот општински орган е должен на обврзникот на придонесот односно данокот на кој разрезот му се врши според годишна основница или во годишен паушален износ да му го достави првостепеното решение за разрезот на придонесот односно данокот во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на решението.

Во рокот од ставот 4 на овој член надлежниот општински орган ќе му достави на обврзникот на придонесот односно данокот на кој разрезот му се врши врз основа на писмена спогодба решение за разрезот на придонесот односно данокот.

Член 144

Надлежниот општински орган е должен на обврзникот на придонесот односно данокот на негово барање да му дозволи да ги разгледа сите исправи и други податоци врз основа на кои му се утврдува обврската за плаќање на придонесот односно данокот како и податоците за веќе разрежаниот и платениот придонес односно данок.

Член 145

Во постапката за разрез на придонесите односно даноците можат да се одржуваат јавни расправи заради утврдување на обврската за плаќање на придонесот односно данокот за одделни категории обврзници на придонесите и даноците.

Член 146

Одлуките за воведување обврска за плаќање на определен придонес односно данок и за препишување на нивните основници и стопи односно паушален придонес општината е должна, пред нивното донесување, да ги изнесе пред собириите на избирачите.

Член 147

Податоците што службените лица на надлежниот општински орган ќе ги узнаат при разрежувањето на придонесите односно даноците се службена тајна, та, вои од јавната расправа ако таа е определена, не можат да им се соопштуваат на трети лица.

Член 148

На обврзниците на придонесите и даноците на кои височината на придонесот и данокот им се утврдува според паушална основица, или во годишен паушален износ, или врз основа на спородба, однапред утврдената височина на придонесот односно данокот може да им се измени ако во текот на годината суштествено им се зголеми или намали обемот на работењето.

Член 149

Доколку со овој закон или со прописите донесени врз основа на него не е определено поинаку, во постапката за разрез на придонесите и даноците ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

3. Жалби**Член 150**

Против секое првостепено решение на надлежниот орган на општествено-политичката заедница донесено врз основа на одредбите од овој закон или прописите донесени врз основа на него, може да му се изјави жалба на органот на пошироката општествено-политичка заедница во рок од 15 дена од денот на доставувањето на првостепеното решение.

Жалбата му се прелава на органот што го донесол првостепеното решение.

Член 151

За жалбата решава соодветниот орган од непосредно повисок степен.

Жалбата се поднесува во рок од петнаесет дена од денот на доставата на првостепеното решение.

Член 152

Првостепениот орган е должен жалбата со сите списи на предметот, без одлагање и најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на приемот, да му ја достави на второстепениот орган.

Член 153

Жалбата не ја одлага наплатата на разрежаниот придонес односно данок, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Органот што го донесол првостепеното решение може и без барање на обврзникот на придонесот односно данокот, да ја одложи наплатата на придонесот односно данокот до донесувањето на решението за жалбата, за што е должен да го извести органот кој решава за жалбата.

4. Обнова на постапката**Член 154**

Органот што го донесол решението со кое е окончана постапката за разрез на придонесот односно данокот, самиот или по барање на обврзникот ќе ја обнови постапката за разрез во рок од три години по неговата правосилност, ако дополнително се узнаат фактите или доказите што не биле познати при разрезот на придонесот и данокот, како и во други случаи, во согласност со Законот за општата управна постапка.

Член 155

Одредбите од членот 252 на Законот за општата управна постапка не доаѓаат до примена кога обновата на постапката се врши во постапка за разрез на придонесот односно данокот.

5. Посебна постапка за разрез на придонесот односно данок на непријавениот доход односно приход**Член 156**

Надлежниот општински орган кој располага со податоци дека некој граѓанин поседува имот или располага со средства значително поголеми од ода-

ночените, односно дека имотот што го поседува и средствата со кои располага произлегуваат од доход или приход на кој не е разрежан придонес односно данок, може да поведе посебна постапка за разрез на придонесот односно данокот на тој доход или приход.

Во постапката од ставот 1 на овој член може да се испитува потеклото на имотот и на средствата со кои односното лице располага.

Постапка според ставот 1 од овој член може да се поведе ако според одредбите од овој закон не настапила застареност на правото на разрез на придонесот односно данокот.

Постапка може да се поведе и на предлог од органот на општествениот надзор на собранието на општествено-политичката заедница и јавното обвинителство.

Заклучок за поведување постапка донесува надлежниот општински орган.

Член 157

Против заклучокот од членот 156 став 5 на овој закон граѓанинот може да му стави приговор на органот определен со пропис на општината во рок од осум дена од денот на приемот на заклучокот.

До донесувањето на решението на органот определен со пропис на општината за приговорот надлежниот општински орган е должен да ја прекине постапката.

Против решението на органот определен со пропис на општината донесено по приговорот од ставот 1 на овој член нема место на жалба.

Член 158

Ако лицето спрема кое се води постапката не докаже дека имотот односно средствата со кои располага не произлегуваат од доход или приход што подлежи на плаќање придонес односно данок, или не докаже дека имотот или средствата се прибавени од доход или приход на кој е разрежан придонес односно данок, надлежниот општински орган ќе донесе решение со кое ја утврдува височината на доходот односно приходот на кој не е разрежан придонес односно данок, као и соодветниот износ на придонесот односно данокот.

На вкупно утврдениот доход односно приход за сите години од кои произлегува неодамнешниот доход односно приход ќе се примени стопата на придонесот од занаетчиски дејности што била во важност во годината во која се донесува првостепеното решение според одредбата на ставот 1 од овој член, наголемена за 100%.

Придонесот односно данокот утврден на начинот од ставот 2 на овој член не може да биде поголем од вкупно утврдениот доход односно приход на кој не е платен придонес односно данок.

Член 159

Жалбата против решението донесено според членот 158 од овој закон и тужбата во управен спор го одлагаат извршувањето на решението.

Член 160

Во текот на посебната постапка за разрез на придонесот односно данокот на непријавениот доход односно приход надлежниот општински орган може да преземе мерки на обезбедување за наплата на придонесот односно данокот.

6. Пресметување и наплатување на придонесите и даноците**Член 161**

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од работен однос, на придонесот од авторски права, као и на придонесот од занаетчиски дејности и на придонесот од самостојно вршење интелектуални услуги, што се плаќаат според секој поединечно остварен приход, го врши исплатителот на личните

доходи односно на приходите (придонес по одбивање).

Исплатителот на личниот доход од кој се плаќа придонес по одбивање кој своето финансиско работење го води преку банката, е должен истовремено со подигањето на готовината за исплата на личните приходи да пресмета и уплати кај банката соодветен износ на придонесот.

Исплатителот на личните приходи што своето финансиско работење не го води преку банка, е должен да го пресмета придонесот при исплатата на личните приходи и да го уплати на соодветната сметка кај банката најдоцна во рок од седум дена од извршената исплата на личните приходи.

Придонесите по одбивање се пресметуваат и се плаќаат по стопите што важат на денот на исплатата на личниот доход.

Член 162

Исплатителот на личниот доход од кој се плаќа придонес по одбивање, кој соодветен придонес по одбивање не ќе пресмета, не ќе уплати или ненавременно ќе уплати на определени сметки кај банката, ќе плати, покрај редовниот придонес, и зголемен придонес од 0,1% дневно од неуплатениот односно ненавременно уплатениот придонес.

Член 163

Придонесите, освен придонесот по одбивање и придонесот од вкупниот приход на граѓаните, како и даноците, се плаќаат тримесечно во еднакви рати, ако со закон за одделни видови придонеси односно даноци не е определено поинаку.

Придонесот од вкупниот приход на граѓаните се плаќа во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението за разрезот на тој придонес.

Член 164

Додека не се изврши разрез на придонесите односно даноците што се разрежуваат спрема годишните основици и во годишни пашални износи, освен придонесот од вкупниот приход на граѓаните, обврзникот е должен да плаќа аконтации според решението за разрез на придонесот односно данокот од последната година за која е извршен разрезот, а во роковите предвидени за плаќање на придонесите односно даноците.

Ако личниот доход односно приходот на обврзникот суштествено ќе се зголеми односно намали, надлежниот општински орган, врз основа на прегледот на деловните книги, на податоците за примањата од државните органи и работните и други организации за испорачани стоки и за извршени услуги, како и врз основа на други веродостојни податоци, ќе донесе решение за зголемување односно намалување на аконтациите.

Ако обврзникот на придонесот односно данокот од ставот 1 на овој член започне со вршење на дејноста во текот на годината, надлежниот општински орган ќе донесе решение за определување аконтација на тој обврзник на придонесот односно данокот.

Член 165

Кога надлежниот општински орган ќе го достави решението за разрез на придонесот односно данокот во рокот што е определен со законот, обврзникот е должен да ја исплати разликата помеѓу уплатената аконтација и разрежаниот придонес односно данок во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Член 166

Даночниот обврзник или друго лице што на име придонес, данок, интерес, парична казна или трошоци на присилна наплата платило повеќе отколку што било должно според конечното решение, има право да бара враќање на повеќе платениот износ.

Повеќе наплатениот придонес односно данок ќе му се врати на обврзникот, на негово барање, во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање. Ако обврзникот не поднесе барање, повеќе наплатениот придонес односно данок се засметува во наредните отплати на придонесот односно данокот.

Член 167

На износот на придонесот односно данокот што не се платени во пропишаниот рок, освен придонесите што се плаќаат по одбивање, се плаќа интерес по стопа од 9% годишно.

7. Присилна наплата на придонесите и даноците

Член 168

Од обврзник на придонесот односно данокот што втасаниот придонес односно данок не го платил во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши по присилен пат.

Член 169

Присилната наплата на придонесот и данокот се врши од целокупниот имот, приходите и побарувањата на обврзникот, освен од имотот, приходите и побарувањата што со републички закон се изземени од присилна наплата.

Органот што ја врши присилната наплата може да го опише ситот подвижен имот што ќе го најде во деловната просторија и во станот на обврзникот на придонесот односно данокот, освен ако постојат докази или ако од околностите несомнено произлегува дека подвижните предмети не се сопственост на обврзникот.

Присилната наплата на придонесот од земјоделство, на данокот на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза и на месниот самопридонес може да се изврши од имотот и приходите на сите членови на домаќинството.

Член 170

Присилната наплата се состои од попис со проценка и од продажба на имотот.

Пред преземањето на присилната наплата на придонесот односно данокот надлежниот општински орган е должен да му достави на обврзникот писмена опомена.

Попис со проценка на имотот не може да се изврши пред да поминат најмалку осум дена од денот на доставувањето на писмената опомена, а продажба на имотот — пред да поминат осум дена од извршениот попис со проценката.

По исклучок, ако се попишуваат односно продаваат стоки подложни на расипување, овие дејствија можат да се вршат и во рокови пократки од осум дена.

Со републички закон ќе се пропише начинот за вршење попис и проценка на имотот.

Член 171

Обврзникот на придонесот односно данокот спрема кој се врши присилната наплата ги поднесува сите трошоци на постапката.

Член 172

Присилната наплата на придонесот односно данокот се запира кога обврзникот на придонесот односно данокот ќе го исплати должниот придонес односно данок со интересот и трошоците или кога долгот на друг начин ќе престане.

Член 173

Решението за вршење присилна наплата од подвижниот имот му се врачува на обврзникот на придонесот односно данокот непосредно пред пристапување кон попис.

Член 174

Подвижниот имот на обврзникот на придонесот и данокот се попишува по следниот ред:

- 1) готови пари;
 - 2) средства на жиро-сметката;
 - 3) обврзници од заем и други хартии од вредност ако се втасани за наплата или можат да се есконтираат;
 - 4) накит и други скапоцености;
 - 5) други подвижни предмети, и тоа првенствено оние што можат лесно да се разменат за пари.
- Обврзникот на придонесот односно данокот може да го пенуди редот по кој ќе се изврши пописот на подвижниот имот.

Надлежниот општински орган е должен да ја усвои понудата на обврзникот за редот на пописот на подвижниот имот, ако на тој начин не би се отежнала навремената наплата на придонесот и данокот.

Член 175

Попишаните подвижни предмети ќе му се остават на чување на обврзникот на придонесот односно данокот.

По исклучок, ако постои основано сомневање дека обврзникот на придонесот односно данокот ќе ги отуѓи попишаните подвижни предмети, овие предмети може надлежниот општински орган да ги одземе за да ги чува сам или може да му ги даде на друг на чување.

Член 176

Надлежниот општински орган заради наплата на придонесот односно данокот може да стави забрана на личниот доход од работен однос, на други побарувања и на имотот на обврзникот.

Член 177

Обврзниците на придонесот и данокот кога оставаруваат приходи од работни и други организации, од државни органи и приватни правни лица, за испорачани стоки и извршени услуги, како и кога оставаруваат приходи од имот, се должни пред да поднесат сметка односно потврда заради наплата, истите да ги поднесат до надлежниот орган на општината во која се задолжуваат со придонесот односно данокот, заради евидентирање. Ако обврзникот на придонесот односно данокот не ги платил втасаните обврски, надлежниот општински орган ќе стави на сметката односно на потврдата налог до исплатителот на надоместокот за продадените стоки и за извршените услуги односно за приходите од имотот, при исплатата да го запре втасаниот придонес односно данок.

Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го овласти може одделни категории обврзници на придонесот и данокот да ги изземе од обврската од ставот 1 на овој член.

Поблиски прописи за начинот на евидентирањето на сметките односно потврдите и за наплата на втасаниот придонес и данок според ставот 1 на овој член, донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 178

Сопствениците на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила се должни при регистрацијата на возило односно при продолжувањето на важењето на регистрацијата, да му поднесат на органот надлежен за регистрација доказ дека ги исплатиле сите втасани придонеси и даноци.

Без доказот од ставот 1 на овој член не може да се изврши регистрација на возило ниту продолжување на важењето на регистрацијата.

Член 179

Со републички закон ќе се пропише кои приходи и имот не можат да бидат предмет на присилна наплата на придонесот односно данокот.

Член 180

Продажбата на попишаните предмети се врши со јавно наддавање, а ако попишаните предмети се подложни на расипување, тие можат да се разменат за пари со непосредна продажба.

Член 181

Присилна наплата од недвижниот имот на обврзникот може да се врши само ако таа не можела да се изврши од подвижниот имот, приходите и побарувањата на обврзникот на придонесот односно данокот.

Член 182

Ако постои опасност обврзникот да ја осуети наплата на уште невтасаниот износ на придонесот односно данокот, можат да се преземат мерки за обезбедување на наплата.

Мерките за обезбедување се состојат во попис на подвижниот имот, во забрана на располагање со побарувањата на обврзникот на придонесот односно данокот, во одземање на подвижни предмети и во предбележба на заложно право на недвижноста.

Член 183

Присилната наплата на придонесот односно данокот од подвижен имот ја врши општинскиот орган што го донесол првостепеното решение за разрез на придонесот односно данокот.

Присилната наплата на придонесот односно данокот од недвижен имот на обврзникот ја врши судот по барање на надлежниот општински орган, и тоа во рок од три месеци од применото барање.

Член 184

Од вкупно наплатените обврски по присилен пат прво се подмируваат трошоците на присилната наплата, потоа интересот и најпосле должниот придонес односно данок и паричните казни.

Член 185

Должниот придонес односно данок кој ни по присилен пат не може да се наплати, се отпишува.

8. Гаранција

Член 186

Ако придонесот односно данокот не можел да се наплати од имотот на обврзникот, наплата ќе се изврши од имотот на членовите на неговото домаќинство што тој имот го стекнал од обврзникот по кој и да е основ.

Ако обврзникот на придонесот односно данокот, за да ја одбегне обврската за плаќање на придонесот или данокот, го отуѓил имотот со правна работа во корист на лица што не се членови на неговото домаќинство, надлежниот општински орган може таквата правна работа да ја побива пред суд, ако купувачот знаел за таквата намера на обврзникот.

За наплата на придонесот односно данокот кој се плаќа по пат на запирање гарантира исплатителот.

Член 187

Општината може да пропише одобрение за вршење одделни занаетчиски дејности, угостителска дејност, превозничка дејност и други стопански дејности — да може да му се издаде на граѓанин под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава со која гарантираат за исплатата на неговите обврски по основот на даноци и придонеси, ако тие обврски не ќе можат ниту по присилен пат да се намираат од неговиот имот.

Со прописот од ставот 1 на овој член може да се предвиди гаранцијата да се однесува на ситот имот или само на определен дел од имотот на гарантот,

како и извршување на обврските на гарантот да се обезбедува со залог или на друг начин.

Член 188

Ако повеќе лица остваруваат лични доходи со заедничко вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност односно со заедничко вршење на интелектуални или други нестопански услуги, присилната наплата на придонесот односно данокот кој отпаѓа на одделен обврзник може да се врши од целокупниот имот со кој таквата заедничка дејност односно услуги се вршат.

Член 189

Општествено-политичките заедници имаат првенствено право на наплата на придонесот, данокот, интересот, трошоците за присилно извршување и паричните казни од приходите и имотот на обврзникот.

Член 190

Граѓани што отуѓуваат или стекнуваат недвижен имот, се должни при заверувањето на договорот за пренос таков имот кај надлежниот орган да поднесат доказ за платениот втасан придонес односно данок.

При поднесувањето на барање до судот за пренос недвижности по основот на порамнување кај судот, како и по одлука на судот за преносот врз основа на признание на поранешниот сопственик за продажбата на недвижноста — граѓаните од кои по тие основи се врши пренос на недвижности како и граѓаните врз кои се врши тој пренос се должни да поднесат доказ за платениот втасан придонес односно данок.

Без доказот за платениот втасан придонес односно данок во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, не може до се изврши заверување на договор за пренос на недвижност односно не може да се изврши пренос на недвижен имот во јавните книги.

За граѓаните што се здобиваат со недвижен имот на територијата на општина на која немаат живеалиште, органот односно судот што извршил заверување на договорот за пренос на имотот, како и судот кај кого е извршен преносот на недвижноста во смисла на ставот 2 од овој член е должен еден примерок од договорот односно од одлуката на судот да му достави на надлежниот орган на општината на чија територија е живеалиштето на лицето врз кое преносот на недвижноста се врши, и тоа во рок од 30 дена од денот на заверувањето на договорот односно од денот на донесувањето на одлуката на судот врз основа на која се врши преносот на сопственоста на недвижноста.

За граѓаните што ќе изградат станбена зграда или друг градежен објект на територијата на општина на која немаат живеалиште, органот на таа општина што го издава одобрението за употреба на изградената станбена зграда односно објект е должен еден примерок на одобрението да му достави на надлежниот орган на општината на чија територија е живеалиштето на лицето на кое му е издадено одобрението, и тоа во рок од 30 дена од денот на издавањето на одобрението за употреба на зградата односно објектот.

Член 191

Обврзникот на придонесот од занаетчиски дејности кој отуѓува машини, уреди или друг инвентар што му служеле за вршење на дејностите или го отуѓува дуќанот во целина, е должен да ги намери претходно своите обврски за плаќање на придонесот односно данокот.

Ако новиот сопственик го преземе имотот од ставот 1 на овој член, а придонесот односно данокот не е платен, за наплата на втасаниот придонес односно данок гарантира солидарно со него и новиот сопственик до височината на вредноста на преземиот имот.

9. Застареност

Член 192

Правото на разрез на придонесот односно данокот, како и правото на поведување административно-казнена постапка поради повреда на одредбите од овој закон, застарува за пет години по истекот на годината во која требало да се изврши разрез односно во која е извршена повредата на одредбите од овој закон.

Правото на општествено-политичката заедница на наплата на придонесот односно данокот, како и правото на наплата на интересот, на трошоците за присилно извршување и на паричните казни поради повреда на одредбите од овој закон, застарува за пет години по истекот на годината во која требало да се изврши наплатата.

Правото на обврзникот на придонесот односно данокот на враќање на неправилно или повеќе платените износи на име придонес, данок, интерес, трошоци за присилно извршување и парични казни застарува за пет години по истекот на годината во која е извршена наплатата.

Член 193

Текот на застареноста на правото на разрез на придонесот односно данокот како и на правото за обнова на постапката се прекинува со секое службено дејствие на надлежниот општински орган заради разрез на придонесот односно данокот, што му е ставено до знаење на обврзникот на придонесот односно данокот.

Текот на застареноста на правото на наплата на придонесот, данокот, интересот, трошоците за присилно извршување и паричните казни се прекинува со секое службено дејствие на надлежниот општински орган извршено заради наплата што му е ставено до знаење на обврзникот на тие обврски.

Текот на застареноста на правото на враќање на неправилно или повеќе наплатениот придонес, данок, интерес, трошоци за присилно извршување и парични казни се прекинува со секое дејствие на обврзникот односно на казнетото лице преземено кај надлежниот орган заради враќање.

По секој прекин на текот на застареноста настапува нов тек на застареност.

Во секој случај, застареност настапува по истекот на 10 години од денот кога првпат почнала да тече.

Член 194

Одредбите на Законот за застареноста на побарувањата, доколку не се во спротивност со овој закон, важат и за застареноста на правото на разрез и наплата на придонесите и даноците.

10. Книжење на придонесите и даноците

Член 195

Придонесите и даноците според овој закон, како и другите придонеси и даноци на граѓаните установени со сојузен закон, ќе се книжат според начелата на двојното книжење по пат на копирање, а според пропишаниот сметковен план.

Член 196

Поблиските прописи за книжењето на придонесите и даноците на граѓаните, како и сметковниот план за книжење на придонесите и даноците на граѓаните, ги донесува сојузниот секретар за финансии

XVI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 197

Обврзникот на придонесот и данокот — граѓанин или приватно правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 10.000 динари:

1) ако по покана на надлежниот општински орган не ги поднесе во определениот рок подато-

ците потребни за разрез на придонесот односно данокот, кои врз основа на одредбите на законот е должен да ги поднесе, вон од податоците поднесени во пријавата;

2) ако не дозволи преглед на деловните книги и деловните простории или го попречува надлежниот општински орган во извршување на прегледот на деловните книги и деловните простории со цел за собирање податоци потребни за разрез на придонесот односно данокот;

3) ако не води или неуредно и неточно ги води деловните книги што е должен да ги води;

4) ако во пропишаниот рок не го пријави почетокот на вршењето на дејноста од која остварува доход односно приход подложен на придонес односно данок, или ако во пропишаниот рок не го пријави имотот подложен на данок;

5) ако даде неточна изјава од членот 136 став 1 од овој закон или ако не го поднесе доказот од ставот 2 на тој член, а започне да ја врши дејноста за чие вршење односно за чија промена на седиштето добил потребно одобрение;

6) ако одбегнува плаќање на разрезаниот односно утврдениот придонес или данок и не ја намира својата обврска во рок од 6 месеци од денот на втасаноста за плаќање, под услов во тој рок да се преземани без успех мерки за присилна наплата.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во приватното правно лице со парична казна од 300 до 3.000 динари.

Покрај паричната казна за прекршокот од ставот 1 на овој член, спрема сторителот може да се изрече и заштитната мерка одземање на дозволата за вршење на самостојна дејност, во траење до пет години.

Член 198

За прекршоците од членот 197 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон овластеното лице на надлежниот општински орган на управата може да му изрече на сторителот на прекршокот на самото место парична казна во најнискиот износ определен во ст. 1 и 2 на тој член.

Член 199

Ако овластеното лице на надлежниот општински орган на управата не му изрече на самото место на сторителот на прекршокот парична казна во смисла на членот 198 од овој закон или сторителот на тие прекршоци одбие да ја плати така изречената казна, постапката по тие прекршоци во прв степен ја води надлежниот општински орган на управата.

По жалбата против решение донесено во прв степен решава републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансите.

Жалбата против решението не го задржува извршувањето на решението.

Член 200

Во поглед на застареноста на правото на водење постапка, на наплатата на парична казна по прекршоците од чл. 198 и 199 на овој закон, на надлежноста на органите за водење прекршочна постапка и на жалбата, се применуваат одредбите од овој закон, а во сè друго — одредбите од Основниот закон за прекршоците.

Член 201

Обврзникот на придонесот односно данокот за кој врз основа на деловните книги, сметките за испораката на стоки и извршените услуги што обврзникот е должен да ги евидентира, или на друг начин ќе се утврди дека пријавил личен доход односно приход во помал износ отколку што тој фактично изнесува или дека не го пријавил имотот, та ако износот на придонесот односно данокот што отпаѓа на непријавениот личен доход, приход односно имот

не повлекува кривична одговорност за делото даночно затајување, ќе се казни за прекршок со парична казна до петорниот износ на придонесот односно данокот кој отпаѓа на помалку пријавениот доход односно приход или на помалку пријавениот имот.

Покрај паричната казна за прекршок од ставот 1 на овој член, спрема сторителот може да се изрече и заштитната мерка одземање на дозволата за занимавање со самостојна дејност, во траење до пет години.

Член 202

Со парична казна до петорниот износ на неплатениот придонес кој се пресметува и се плаќа при исплатата на личните доходи (придонес по одбивање) ќе се казни за стопански престап работна или друга организација која самостојно остварува доход, ако при исплатата на личните доходи од кои се пресметува и се плаќа придонес според одредбите на овој закон не пресмета и не уплати соодветен износ на придонесот со намера да го одбегне плаќањето на тој придонес.

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за стопански престап за дејствието од ставот 1 на овој член и лицето во работната и во друга организација што е одговорно за пресметувањето и уплатата на придонесот по одбивање.

Член 203

Со парична казна до петорниот износ на неплатениот придонес ќе се казни за прекршок приватен работодавец ако стори дејствие од членот 202 став 1 на овој закон, како и обврзник на придонесот кој според одредбите на овој закон е должен самиот да го пресмета и уплати придонесот, па тоа не го стори во рокот определен со овој закон.

Член 204

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во државниот орган ако стори дејствие од членот 202 став 1 од овој закон.

Член 205

Работната или друга организација и приватно правно лице ќе се казни за прекршок од 1.000 до 50.000 динари ако на надлежниот општински орган не му даде во определениот рок податоци потребни за разрез на придонесот и данокот на граѓаните, кои врз основа на закон е должна да му ги доставува.

Со паричната казна од ставот 1 на овој член ќе се казни работна или друга организација или приватно правно лице, ако изврши исплата на надоместок на граѓанин за испорачани стоки и извршени услуги по сметка што не е претходно евидентирана кај надлежниот општински орган или ако по налог од тој орган не го запре и не го уплати придонесот односно данокот.

Работна или друга организација и приватно правно лице ќе се казни за прекршок од 1.000 до 30.000 динари ако по барање на надлежниот општински орган не дозволи преглед на своите книги заради утврдување на личните доходи и приходи на обврзникот на придонесот и данокот.

За прекршокот од ст. 1 и 2 на овој член ќе се казни и одговорното лице во државниот орган, во работната или во друга организација или во приватното правно лице со парична казна од 300 до 3.000 динари.

Член 206

Работна или друга организација и приватно правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 30.000 динари ако придонесот што се плаќа по одбивање го уплати во корист на друга а не во корист на онаа општествено-политичка заедница на која ѝ припаѓа тој придонес.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната или во друга организација со парична казна од 300 до 3.000 динари.

Член 207

Одговорното лице во органот што ќе го завери договорот од членот 190 на овој закон без доказ за платениот придонес односно данок, ќе се казни за прекршок со парична казна од 300 до 3.000 динари.

Член 208

Странско правно лице ќе се казни за стопански престап:

1) со парична казна од 500 до 10.000 динари ако не постапи според одредбите на членот 38 ст. 1 и 2 од овој закон;

2) со парична казна од 500 до 50.000 динари ако не постапи според одредбата на членот 38 став 3 од овој закон.

Член 209

Странец што ќе постапи според одредбите на членот 38 ст. 1, 2 и 3 од овој закон ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 10.000 динари.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 210

По исклучок од членот 18 на овој закон, височината на придонесите и даноците за 1970 година што ја пропишуваат Социјалистичка Република Србија и другите општествено-политички заедници во таа република, може да се утврди според прописите за определување на основиците и стопите на придонесите и даноците, што тие ќе ги донесат до 28 февруари 1970 година.

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се плаќаат придонесите при исплатувањето на личните доходи (придонеси по одбивање) исплатени пред денот на влегувањето во сила на прописите на општествено-политичките заедници од ставот 1 на овој член, ќе се пресметуваат и ќе се плаќаат придонесите по стопите што важеле на 31 декември 1969 година.

Роковите за разрез на придонесите и даноците на граѓаните од членот 142 на овој закон во Социјалистичка Република Србија за 1970 година се продолжуваат за 30 дена.

Член 211

Одредбите на членот 9 став 2, членот 14 став 5 и членот 210 од овој закон влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

Член 212

Од 1 јануари 1965 година престануваат да важат досегашните трајни ослободувања од плаќање придонеси и даноци што не се предвидени со Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64).

Член 213

Привремените ослободувања од плаќање даноци што се стечени пред 1 јануари 1965 година ќе важат до истекот на рокот до кој е признаено ослободувањето.

Член 214

Привремените олесненија во плаќањето на придонесот од земјоделство за земјишта дадени во закуп на државни органи и работни и други организации пред 1 јануари 1965 година се признаваат според прописите што важеле до 1 јануари 1965 година, и тоа за сето време на кое е склучен договорот за закуп.

Привремените олесненија во плаќањето на придонесот од земјоделство за земјишта дадени во

закуп на работна организација заради искористување за земјоделско производство по 1 јануари 1965 година а пред 1 јануари 1967 година, се признаваат според одредбите од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) што важеле до 1 јануари 1967 година, и тоа за сето време на кое е склучен договорот за закуп.

Член 215

На личните доходи и приходите остварени до 1 јануари 1965 година, ако со Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64) не е предвидено поинаку, ќе се применуваат прописите што тогаш важеле.

На наследствата и подароците за кои даночната обврска настанала до 1 јануари 1965 година ќе се применуваат прописите за данокот на наследства и подароци што важеле во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Член 216

При разрезот на данокот за 1964 година, во случаите во кои даноците според прописите што важеле до 1 јануари 1965 година се разрежуваат по истекот на годината, ќе се применуваат одредбите на прописите што важеле за 1964 година, додека на постапката за разрез на тие даноци ќе се применуваат одредбите од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64).

Член 217

По исклучок од членот 18 на овој закон, општествено-политичките заедници се должни стопите на придонесите и даноците за 1965 година да ги пропишат најдоцна до 28 февруари 1965 година.

Член 218

По исклучок од членот 18 на овој закон, височината на придонесот односно данокот за 1967 година може да се утврди според прописите за определување на основиците и стопите што ќе ги донесат општествено-политичките заедници до 28 февруари 1967 година.

Од личните доходи од кои се плаќа придонесот при исплатата на личните доходи (придонеси по одбивање) пред почетокот на применувањето на прописите од ставот 1 на овој член, ќе се плаќа придонесот по стопите што важеле на 1 јануари 1967 година.

Роковите за разрезот со придонесите и даноците од членот 143 на овој закон што ќе се изврши во 1967 година, се продолжуваат за 30 дена.

Член 219

По исклучок од членот 18 на овој закон, височината на придонесите односно даноците за 1968 година може да се утврди според прописите за определување на основиците и стопите што општествено-политичките заедници ќе ги донесат до 29 февруари 1968 година.

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се плаќаат придонесите при исплатата на личните доходи (придонеси по одбивање) исплатени пред почетокот на применувањето на прописите од ставот 1 на овој член, ќе се пресметуваат и ќе се плаќаат придонесите по стопите што важеле на 1 јануари 1968 година.

По исклучок од ставот 2 на овој член, стопите на републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос и на републичкиот и општинскиот придонес за образование, што се плаќаат од тој личен доход, пропишани до 29 февруари 1968 година, ќе се применуваат на сите исплатени лични доходи почнувајќи од 1 јануари 1968 година, со тоа што до пропишувањето на тие стопи привремено ќе се плаќаат аконтации по стопите што важеле на 31 декември 1967 година.

Роковите за разрез на придонесите и даноците од членот 143 на овој закон во 1968 година, се продолжуваат за 30 дена.

Член 220

По исклучок од членот 18 на овој закон:

1) височината на придонесот од вкупниот приход на граѓаните за 1968 година ќе се утврди според прописите за определување на основните и стопите што републиката ќе ги донесе до 31 декември 1968 година. Во републиката што не ќе донесе свои прописи во тој рок, за утврдување на тој придонес за 1968 година ќе се применуваат прописите што важеле пред донесувањето на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/68);

2) данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила се плаќа од 1 јули 1968 година, на начинот и во рокот што ќе го пропише републиката;

3) за обврзниците на придонесите и даноците од занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги, на кои за 1968 година придонесот односно данокот ќе им се утврди по истекот на годината, општинското собрание може да пропише одредбите од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/68) да се применуваат и при утврдувањето на нивните обврски за таа година.

Член 221

Од 1 јануари 1967 година, како ден на почетокот на применувањето на Правилникот за книжење на придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), престанува да важи Уредбата за книжењето на придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64).

Член 222

Одредбите на чл. 77а и 83а од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), ќе се применуваат и на обврзниците на кои разрезот на придонесите за 1966 година ќе им се изврши во 1967 година.

Член 223

Привремените ослободувања од плаќање данок на приход од згради дадени до 15 август 1968 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/68), престануваат да важат кон крајот на 1968 година, ако се во спротивност со членот 106 став 5 на овој закон.

Член 224

Граѓаните на кои до 15 август 1968 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/68), веќе им било издадено одобрение за вршење занаетчиски дејности, угостителска дејност, превозничка дејност или други стопански дејности, за кои ќе биде пропишана обврска за давање гаранција во смисла на членот 187 од овој закон, можат по 31 декември 1968 година да го продолжат вршењето на односната дејност ако до тој ден му биде дадена изјава за гаранција на органот надлежен за издавање одобренија.

Член 225

Од 1 јануари 1965 година престануваат да важат:

1) Основниот закон за општествениот придонес и за даноците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52);

2) Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62);

3) Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60 и 16/61);

4) Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63);

5) Основниот закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55, 19/57, 55/57, 52/58 и 52/59);

6) Законот за данокот на наследства и за данокот на подароци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55 и 53/62);

7) Законот за бруто-приходот на обврзниците на данокот на доход од самостојни занимања и други имот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64);

8) Законот за стопите на данокот на доход на приходот од адвокатска дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64);

9) Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/61, 53/61, 30/62 и 42/62);

10) Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/53, 25/57 и 42/62);

11) Прописите донесени врз основа на прописите наведени во точ. 1 до 10 на овој член.

142.

Врз основа на членот 37 точка 9 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМУМОТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ ДЕЈСТВА

1. Граѓаните се должни, како минимум на задолжителни средства за лична заштита од воени дејства, да имаат прв завој (тип 3), прирачна заштитна маска од платно, прилично заштитно наметало од пластично или гумирано платно и средства за лична дезинфекција и деконтаминација.

За изработка на прирачна заштитна маска е потребно: 175 cm платно широчина 80 cm (американ, цин, ленено платно, синтетична густо ткаена свила); едно парче ткаенина во големина 30 x 50 cm (велур, шајак, каша, штоф, густо ткаено постелно платно); едно парче ткаенина во големина 21 x 21 cm (двоен вателен или фланел, еднокатен дублфланел или кебе); едно парче поливинилска фолија 20 x 7 cm; 40 m конец и 3 m фластер (широчина 2 до 3 cm); 1 m кепер-лента или каква и да било лента во широчина 1 до 2 cm.

За изработка на прилично заштитно наметало, наместо готово наметало, потребни се 4,5 m поливинилска фолија во широчина 140 cm.

Средствата за лична дезинфекција и деконтаминација се: 50 g детергент или сапун; 50 g сода бикарбона; 200 ml чист алкохол; 50 g вата (тампон), и 1 пакување хартијни шамивчиња.

2. Работните и други организации и државните органи се должни, како минимум на задолжителни средства за колективна заштита на своите работници од воени дејства, да имаат: една прирачна аптека на секои 50 работници, една посила изработени според димензиите во JUS M.T5.500, на секои 100 работници; комплет прирачни средства за дезинфекција и деконтаминација на секои 50 работници; комплет прирачни средства за деконтаминација на предмети, и противпожарни средства предвидени со посебни прописи.

3. За колективна заштита на станарите во станбени згради во општествена сопственост, станбените претпријатија се должни, како минимум задолжителни средства, да обезбедат на секои 10 станови едни носила изработени според JUS M.T5.500, прирачна аптека и комплет прирачни средства за дезинфекција и деконтаминација.

4. Прирачната аптека од точ. 2 и 3 на оваа одлука садржи: 10 парчиња први завои од различна големина, 10 парчиња различни завои (повески), 2 парчиња стомачни завои, 4 парчиња завои за огореници, 10 парчиња стерилна газа од различна големина, 10 парчиња триаголни шамии, 10 пакетчиња фластери со стерилна газа (ханзапласт и сл.), 3 пакетчиња обични фластери (леукопласт), 10 парчиња безопасни игли, 1 ножици, 1 молив и 1 болничарско торбе.

Комплетот на прирачни средства за дезинфекција и деконтаминација на луѓето во работните организации и во државните органи содржи: 2,5 kg детергент, 250 g сода бикарбона, 3 литра чист алкохол, 2,5kg вата, 50 пакувања хартијни шамивчиња и 100 ампули од 2 ml атропин, со сирети односно шприц.

Комплетот на прирачни средства за деконтаминација на предмети во работните и други организации и во државните органи содржи: 200 g капорит или хлорна вар (на секој m² површина), 150 g сода, на секој m² површина), 20kg крпи и 10 литри растворувач (бензин, нафта, петролеј, дизел-гориво, керозин) по транспортно средство.

Комплетот на прирачни средства за деконтаминација на предмети во станбени згради содржи: 2 литра лизол и 10 kg крпи.

5. Се смета дека работната организација обезбедила минимум задолжителни средства за колективна заштита од точката 2 односно од точката 3 на оваа одлука ако единицата за цивилна заштита што се формира во работната организација односно во станбената зграда располага со тие средства.

6. Работните и други организации во чии деловни простории се собираат поголем број граѓани, како што се железнички страници, угостителски дукани, кина, училишта и слични установи и организации, се должни, покрај средствата за заштита на своите работници, да обезбедат и потребни количини средства од точката 2 на оваа одлука заради колективна заштита на 25% од просечниот број на посетителите што можат истовремено да се затечат во тие простории.

7. Граѓаните се должни да ги набават средствата за заштита пропишани во оваа одлука во рок од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а работните и други организации и државните органи — во рок од една година.

Средствата за заштита пропишани во оваа одлука што имаат определен рок на траење, мораат да се обновуваат по истекот на тој рок.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 55
18 март 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

143.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-ХАРТИЈА

1. Производителските работни организации можат постојните продавни цени за рото-хартитја да ги зголемат до 12%.

2. Максималните цени од точката 1 на оваа одлука се подразбираат со задржување на другите постојни услови на продажбата.

3. Цените формирани во смисла на оваа одлука можат да се променат, како затечени цени, по пат на спогодување на заинтересираните работни организации (производители и потрошувачи-купувачи), согласно одредбите на Законот за формирањето и општествената контрола на цените.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 53
19 март 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

144.

Врз основа на членот 38 во врска со членот 22 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМОТОТ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Работните организации што се занимаваат со промет на долу наведените производи, за покривање на своите трошци на трговијата во прометот со тие производи, можат да засметуваат вкупна маржа до следните износи:

- | | |
|--|--------------|
| 1) за валани и влечени производи од челик | 7% |
| 2) за благородни и квалитетни челици | 12% |
| 3) за валани, пресувани и влечени производи на обоени метали и нивни легури | 7% |
| 4) за цемент | 11% |
| 5) за режана граѓа, дрвни плочи, паркет и бродски под | 8% |
| 6) за пневматици (надворешни и внатрешни гуми за сите видови возила) | 15% |
| 7) за добиточна храна од индустриско потекло: | |
| а) трици и суви режанки од шеќерна репка | 0,06 дин./kg |
| б) друга добиточна храна од индустриско потекло (протеинска добиточна храна, концентрати итн.) | 0,07 дин./kg |
| 8) за јужно овошје: агруми (портокали, лимони, грейфрути и др.), банани, суво грозје, смокви, урми и др. | 1,00 дин./kg |

2. Маржата од точката 1 на оваа одлука се однесува на наведените производи од домашно производство и на такви производи од увоз.

Маржата од точката 1 на оваа одлука претставува вкупен износ, така што од него да ги покриваат своите трошоци на трговијата во прометот на односниот производ работните организации што го увезуваат тој производ и работните организации што вршат промет на големо и на мало на тој производ од увоз или од домашно производство.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа точка, маржата за јужно овошје (точка 1 под 8 на оваа одлука) претставува вкупен износ само за покривање на трошоците на трговијата во прометот на големо и на мало, а не и за работните организации што ги увезуваат тие производи.

Работните организации од ст. 2 и 3 на оваа точка се должни во своите фактури за продажбата на тие производи посебно да го искажат износот на маржата што ја засметале.

3. Маржата од точката 1 на оваа одлука не содржи данок на промет на стоки на мало.

Маржата се додава врз набавната цена на производот.

Како набавна цена на производот, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето фактурната цена, наголемена за зависните трошоци.

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците за натовар и истовар, трошоците на транспортот од складот на добавувачот до складот на купувачот, трошоците за осигурување на стоките во транспорт, транспортното кало, ломот и расипувањето на стоките и посебните трошоци на пакувањето и транспортот на стоките (зимско пакување, враќање на амбалажа и сл.).

Како зависни трошоци од ставот 4 на оваа точка за производите од увоз можат да се засметаат само зависните трошоци што ќе настанат по испораката бранко југословенската граница.

4. Одредбите на точката 3 од оваа одлука се применуваат и на маржите чиј износ или стопа се определени со посебни сојузни прописи донесени пред влегувањето во сила на оваа одлука или кои со такви прописи се задржани на определено ниво, со тоа што да се применуваат на производите што се наоѓаат под непосредна општествена контрола на цените.

5. Ако ги продава производите по цените што ги определува производителот, трговската работна организација ги покрива трошоците на трговијата од договорените работи.

6. Не се смета како зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цената што работната организација ќе го пресмета како разлика помеѓу постојната продавна цена (без данокот на промет на стоки на мало) на стоките на залихи и продавната цена (без данокот на промет на стоки на мало) на стоките од ист вид и квалитет што се купени подоцна, ако таа разлика во цената се пресметува и се внесува на посебна сметка на разграничување (конто од групата 29), која во текот на годината може да се користи за покривање на негативните разлики во цените за други видови стоки на залихи.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Наредбата за определување на маржата во прометот на големо на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64 и 31/66) и Наредбата за определување на маржата на трговските претпријатија за продажба на цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/61).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 54

19 март 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

145.

Врз основа на членот 156 став 1 и членот 160 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА СНИМАЊЕ ОД ВОЗДУХ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТЕРИТОРИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕМЕРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО, И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА СНИМАЊЕ ОД ВОЗДУХ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕМЕР И ИСПИТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТЕРИТОРИЈА

1. Снимање од воздух на југословенската територија и развивање на аерофотоматеријал за потребите на премерот на земјиштето можат да вршат работните организации основани за вршење премер на земјиштето, државните органи надлежни за геодетските работи и воените установи што вршат геодетски работи.

2. Заради обезбедување извршување на работите од членот 156 став 3 од Законот за народната одбрана, организациите и органите од точката 1 на оваа одлука се должни пред секое снимање од воздух да го известат Државниот секретаријат за народна одбрана за подрачјето што имаат намера да го снимаат, за времето на снимањето и за чии потреби ќе го вршат снимањето. Државниот секретаријат за народна одбрана во рок од 15 дена од денот на применото известување ќе ја извести работната организација односно државниот орган дали постојат пречки за снимање од воздух на определеното подрачје. Ако Државниот секретаријат за народна одбрана во наведениот рок за тоа не ја извести работната организација односно државниот орган, ќе се смета дека не постојат пречки за снимање од воздух на определеното подрачје.

3. Работните организации и државните органи што имаат намера да вршат снимање од воздух на југословенската територија за други потреби на стопанството или науката, освен за потребите на премерот на земјиштето, и да развиваат аерофотоматеријал добиен со тоа снимање (член 156 став 2 од Законот за народната одбрана), или да објавуваат аерофотоматеријал добиен со снимање од воздух (член 157 на тој закон), се должни да му поднесат барање на Државниот секретаријат за народна одбрана за добивање одобрение за вршење на тие работи.

Работните организации и државните органи што имаат намера да вршат работи на премер на земјиштето по должината на државната граница или југословенскиот морски брег односно работи на поврзување со соодветни премери на соседни земји (член 158 став 2 од Законот за народната одбрана), се должни да му поднесат барање на Државниот секретаријат за народна одбрана за добивање одобрение за вршење на тие работи, а работните организации и државните органи што имаат намера на подрачјата што се од посебен интерес за народната одбрана, да вршат кој и да е вид премер на земјиштето и испитувања (геодетски, геофизички, геолошки, хидролошки и други), се должни да му поднесат барање на Државниот секретаријат за народна одбрана за добивање согласност за вршење на тие работи (член 158 став 1 на тој закон).

4. Барањето за издавање одобрение за снимање од воздух на југословенската територија и за развивање на аерофотоматеријал за потребите на стопанството или науката мора да содржи: назив и седиште на подносителот на барањето; означување на земјиштето или објектот што треба да се сними; време на извршувањето на снимањето; назна-

чување на потребата заради која земјиштето или објектот се снима; технички податоци за снимањето од воздух (фото-камера, вид на фото-материјалот и други карактеристични податоци); предлог за тоа која работна организација или државен орган ќе го врши развивањето и натамошната обработка на фото-материјалот што ќе се добие со снимањето од воздух и местото на кое тие работи ќе се извршат; податоци за начинот и обемот на користењето на фото-материјалот; податоци за тоа која работна организација или државен орган по користењето ќе го чува фото-материјалот кој се добива со снимањето од воздух.

Кога е во прашање снимање на одделни стопански и други објекти, кој барањето мора да се приложи и согласност од органот или организацијата што ги користи тие објекти, ако барањето не го поднесува непосредно органот или организацијата што го користи објектот кој се снима.

5. Барањето за издавање одобрение за објавување на аерофотоматеријалот добиен со снимање од воздух мора да содржи: назив и седиште на подносителот на барањето; назначување на начинот на кој се сака да биде објавен аерофотоматеријалот; назначување на подрачјето или објектот што е снимен и е содржан во аерофотоматеријалот и назначување на потребата заради која се сака да биде објавен аерофотоматеријалот. Кон барањето се прилага копија на аерофотоматеријалот.

Ако Државниот секретаријат за народна одбрана утврди дека аерофотоматеријалот за чие објавување се бара одобрение, содржи податоци што се од интерес за народната одбрана, ќе му соопшти на подносителот на барањето дека тие податоци не можат да се објават и ќе побара од него тие податоци да не ги внесува во публикацијата.

6. Барањето за издавање одобрение за работите на премер на земјиштето по должината на државната граница и југословенскиот морски брег и на поврзување со соодветни премери на соседни земји и барањата за добивање согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана за вршење премер и испитување на земјиштето на подрачјата што се од посебен интерес за народната одбрана, мораат да содржат: назив и седиште на подносителот на барањето; назначување на подрачјето на кое се сака да се врши премерот односно испитувањето на земјиштето или поврзување со премерот на соседните земји; назначување на целта на работите и кој ќе ги изведува работите; време на изведувањето на работите и податоците кој ќе ги поседува и користи резултатите на премерот односно испитувањето на земјиштето.

7. Решение по барањата од точката 3 на оваа одлука му се доставува на подносителот на барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. За донесеното решение Државниот секретаријат за народна одбрана ќе го извести органот на управата за народна одбрана на републиката односно на автономната покраина на чија територија треба да се врши снимањето од воздух или премерот и испитувањето на земјиштето, односно на чија територија се однесува аерофотоматеријалот.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 52
18 март 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милја Рибичиќ, с. р.

146 .

Врз основа на точката 3 од Решението за определување на царинските контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕН ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ

1. На увозот на стоките наведени во ова решение ќе се применуваат, наместо царинските стопи предвидени во одделите XVI, XVII и XVIII од Царинската тарифа која е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69 и 52/69), следните царински стопи:

ОДДЕЛ XVI — МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА; НИВНИ ДЕЛОВИ

Тарифен број	На именување	Царинска стопа
1	2	3
84.01	Котли за производство на водена и друга пара (исклучувајќи ги котлите за централно греење со топла вода кои се способни да произведуваат пара од низок притисок):	
	1) Локомотивски котли	18
	2) Бродски котли	19
	3) За централно греење	19
	4) Други	19
84.02	Помошни уреди за парни котли — со водена или друга пара (економизери, прегревачи, собирачи на пара, пречистувачи на саѓи, фаќачи на гас и сл.); кондензатори за парни машини и енергетски единици:	
	1) Економизери	20
	2) Прегревачи	20
	3) Кондензатори за парни машини	19
	4) Друго	20
84.03	Газожени и генератори за воден гас, со или без пречистувачи, ацетиленски генератори (со влажна постапка) и слични генератори за гас, со пречистувач или не:	
	1) Генератори за производство на генераторски гас	19
	2) Генератори на воден гас	19
	3) Ацетиленски генератори	19
	4) Други генератори	19
84.04	Парни машини — локомотиви (вклучувајќи ги подвижни машини, освен парни трактори од тар. бр. 87.01 или механички движени друмски валци) со сопствени котли:	
	1) Клипни	19
	2) Турбински	22
	3) Други	22
84.05	Парни машини на водена и друга пара без вградени котли:	
	1) Клипни	25

1	2	3	1	2	3
	2) Турбински:			4) Машини компресорски и слични за ла-	
	а) индустриски	28		дење воздух и вентилации	25
	б) за термоелектрани и топлани	28		5) Друго	25
	в) бродски	28			
84.06	Мотори со внатрешно согорување, клипни: Царинска стопа според предметот на која му припаѓа моторот.		84.13	Огништа за печки со течни горива (атомизери), за цврсти горива во прав или за гасовити; механички огнари-ожези, механички решетки — скари и механички отстранувачи на пепел и слични уреди:	
84.07	Хидраулични машини и мотори (вклучувајќи и водни коли и водни турбини):			1) Огништа за печки:	
	1) Водни турбини и други водни моторни машини	23		а) за течни горива	20
	2) Водни коли (освен за турбини)	19		б) друго	21
	3) Друго	23		2) Механички уреди за отстранување на пепел, ожези за парни котли за нафта или плин	20
84.08	Други мотори и погонски машини:			3) Автоматски огнари за котли со течно гориво	22
	1) Мотори за авиони:			4) Друго	22
	а) гасни турбини	Сл.	84.14	Индустриски и лабораториски печки, неелектрични:	
	б) реактивни	Сл.		1) Печки и апарати за термичка обработка на метали, обични	15
	2) Гасни турбини освен за авиони	28		2) Печки и апарати за термичка обработка на метали, со неутрална атмосфера	20
	3) Друго:			3) Печки за топилници	20
	а) мотори	25		4) Друго:	
	б) погонски машини	25		а) печки за печење цемент	18
84.09	Механички движени друмски валци:			б) пекарски печки:	
	1) Парни друмски валци	20		1) без лента	18
	2) Друмски валци со дизел-погон	20		2) со лента, за леб	19
	3) Вибро-валци	20		3) со лента, за друго печиво	20
	4) Други валци	20		в) друго	20
84.10	Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи) за течности снабдени или не со направи за мерење; елеватори за течности со ведрa, синџири, пропелери, ленти и слично:		84.16	Каландери и слични машини за валање (освен за обработка и валање метали и за валање стакло) и цилиндри за нив:	
	1) Пумпи со наизменично прскање	18		1) Каландери	18
	2) Ротациони пумпи	19		2) Валци — цилиндри за каландери	18
	3) Центрифугални пумпи	19		3) Друго	18
	4) Млазни пумпи	20			
	5) Клипни пумпи	20	84.17	Машини, уреди и слична лабораториска опрема, електрично загревани или не, за обработка на материјали со менување на температурата, како што е греење, готвење, пржење, дестилација, пречистување, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинство; грејачи за вода и грејачи за бањи, неелектрични:	
	6) Елеватори на течности	17		1) Машини и уреди (освен оние од точката 2):	
	7) Друго	20		а) машини и уреди за перење и сушење текстилни влакна	22
84.11	Воздушни пумпи, вакуум-пумпи и воздушни или гасни компресори (вклучувајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи и компресори, и генератори со слободен клип за гасни турбини); вентилатори, дувалки и слично:			б) машини и уреди за пречистување	22
	1) Пумпи:			в) машини и уреди за стерилизација и пастеризација	22
	а) воздушни	20		г) машини и уреди за парење и сушење	22
	б) вакуум	24		д) машини и уреди за разладување материјали	22
	в) други	25		е) машини за сушење дрво:	
	2) Компресори	23		1) со инфрацрвени зраци	19
	3) Генератори со слободен клип	22		2) друго	19
	4) Вентилатори	22		е) автоматски машини за дестилација и евапоризација	22
	5) Друго	25		ж) сушарници за преработка на овошје и зеленчук	19
84.12	Машини за климатизација, што содржат во заедничко куќиште моторен вентилатор и елементи за менување на температурата и влажноста на воздухот:				
	1) Калорифери индустриски	20			
	2) Уреди за климатизација, автоматски до 300 m³	24			
	3) Уреди за климатизација, автоматски, над 300 m³	25			

1	2	3	1	2	3
	з) машини за ферментација, одржување и вештачко старење	22	4) Атомизери и слични прскалки:		
	с) друго	22	а) рачни		15
	2) Грејачи на вода и грејачи на бањи за домаќинства; неелектрични	22	б) до 400 l, самоодни		18
84.18	Центрифуги; машини и апарати за филтрирање и пречистување (освен инки за филтрирање, цедилки за млеко и слично), за течности или гасови:		в) до 400 l носени и влечени		18
	1) Апарати за симнување павлака	22	г) над 400 l до 800 l, самоодни		18
	2) Друго:		д) над 400 l до 800 l, влечени и носени		18
	а) центрифуги за течности:		е) над 800 l:		
	1) индустриски	22	1) самоодни		18
	2) лабораториски	22	2) други		18
	3) други	22	е) друго		18
	б) машини и уреди за филтрирање или пречистување течности и гасови	22	84.22	Машини и апарати за дигање, манипулација, товарење или растоварување, електрични жичарници и конвеери (на пример: лифтови, дигалки, чекрци, кранови, транспортер-кранови, витли за макари, жичарници, конвеери со ленти и телеферници), освен машини и апарати од тар. бр 84.23:	
84.19	Машини и апарати за чистење и сушење шишиња и други контенери; машини за полнење, затворање, печатење, капсулирање и етикетирање шишиња, канти, кутии, вреќи и други контенери; други машини за пакување и амбалажирање стоки, машини за гасирање пијачки; машини за перење садови:		1) Лифтови:		
	1) Машини и апарати за перење садова	20	а) товарни		20
	2) Машини за пакување и завиткување стоки	22	б) за лица		22
	3) Машини за перење, чистење и сушење шишиња	22	2) Жичарници:		
	4) Машини за затворање и етикетирање	22	а) товарни		15
	5) Апарати за гасирање на пијачки	20	б) за лица		15
	6) Машини за пакување и затворање течности во пластични обвивки	22	3) Кранови:		
	7) Машини и апарати за пакување кекс и слапки	20	а) до 50 t носивост		15
	8) Машини за дозирање и пакување	20	б) над 50 до 500 t носивост		16
	9) Друго	22	в) над 500 t носивост		18
84.20	Ваги за мерење (исклучувајќи ваги со осетливост од 5 сантиграми или помалу), вклучувајќи и ваги за контролирање и проверување на тежината; тегови за ваги од сите видови:		4) Машини и уреди за транспортирање во ров		18
	1) Ваги и апарати за мерење и контрола во производството (крански ваги, ваги на конвеери, за мерење контенери, ваги за дозирање)	19	5) Друго:		
	2) Мостни (железнички и колски)	20	а) транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон		19
	3) Ваги за домаќинства	22	б) транспортери со гумена или челична лента врз база на вибрација на лентата, со сопствен погон		20
	4) Друго	22	в) дигалки и витли со опирање		20
	5) Тегови	15	г) дигалки, самостојни, подвижни		22
84.21	Механички апарати (рачни или не) за исфрлање, дисперзија или распрскување течности или прав; апарати за гасење пожар (наполнети или не); аерографски пистולי и слични апарати; машини и апарати за исфрлање пара или песок и слични машини за исфрлање со млаз:		д) друго		22
	1) Машини и апарати за исфрлање песок и пара и сл., за чистење метални предмети	19	84.23	Машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабење, дупчење и вадење земја, минерали или руди (на пример: механички лопати, режачи на јаглен, екскаватори, скрепери, нивелири и булдожери, за побивање шипови; снежни плугови без сопствен погон (вклучувајќи и приклучоци за снежни плугови):	
	2) За гасење пожар	19	1) Плугови за чистење снег, гртачи на снег и други чистачи на снег, освен самоодни		18
	3) Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели	19	2) Машини за пренесување, како скрепери и слично:		
			а) самоодни		24
			б) влечени		19
			3) Екскаватори, механички лопати и слични самоодни уреди		24
			4) Булдожери, багџери, англдозери и слични машини:		
			а) со мотор до 200 KS		24
			б) со мотор над 200 KS		24
			5) Машини за набивање на почва, освен друмски валци		24
			6) Машини за побивање шипови		24
			7) Машини за длабински дупчења		24
			8) Машини за експлоатација на нафта		22

1	2	3	1	2	3
9) Машини за откоп во рударството		18	4) Самоврзачки жнеачки:		
10) Машини за изградба на тунели		24	а) запрежни		18
11) Гредери		24	б) тракторски		16
12) Друго		24	в) самоодни		16
84.24 Земјоделски и градинарски машини за приготвување и култивирање земја (на пример: плугови, брани, култиватори, сеалки и расфрлувачи на ѓубриња); валци за лигади и спортски терени:			5) Косачки:		
1) Плугови:			а) запрежни		18
а) запрежни		15	б) тракторски		16
б) самоодни		12	в) самоодни		16
в) тракторски		12	6) Вршалки:		
г) други		12	а) со елеватор		18
2) Култиватори:			б) без елеватор		16
а) запрежни		15	7) Ронилки:		
б) тракторски		12	а) рачни		18
в) други		12	б) моторни		16
3) Брани:			8) Гребла и превртувачи за сено:		
а) запрежни		15	а) запрежни		16
б) тракторски		12	б) други		15
в) други		12	9) Преси за сено и слама		16
4) Валци:			10) Машини за исфрлање компир и репа		16
а) запрежни		15	11) Машини за сортирање на:		
б) тракторски		12	а) јајца		17
в) други		12	б) овошје		17
5) Чинијаши:			в) зеленчук		17
а) запрежни		15	г) други		17
б) тракторски		12	12) Друго		18
в) други		12	84.26 Машини за млеко (вклучувајќи и машини за молзење):		
6) Сеалки:			1) Машини за молзење		15
а) запрежни		15	2) Машини за преработка на млеко		19
б) тракторски		12	3) Машини за изработка на сирење, путер и слични производи		20
в) други		12	4) Други машини за млеко		20
7) Расфрлувачи на ѓубриња:			84.27 Гмечалки — преси, ступи и други машини за производство на вино, јаболкница, овошни сокови и слично:		
а) запрежни		15	1) Механички гмечалки и преси за производство на вино, ракија и сокови		15
б) тракторски		12	2) Рачни апарати за производство на сокови и други пијачки		15
в) други		12	3) Други уреди за производство на вино, ракија и сокови		15
8) Орудија за окопување (копачки):			84.28 Други машини за земјоделство, градинарство, живинарство и пчеларство; уреди за никнење снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и полози за живинарство:		
а) запрежни		15	1) Инкубатори:		
б) тракторски		12	а) автоматски		18
в) други		12	б) други		18
9) Машини за садење, култивирање и други за градинарство:			2) Машини за хранење и појење живина и добиток:		
а) влечени и носени		15	а) автоматски		18
б) самоодни		12	б) други		18
10) Друго		15	3) Друго		18
84.25 Машини, апарати и справи за берба и вршида на земјоделски производи; преси за слама и за храна за добиток; косачки за трева, ветерници и слични машини за чистење семе, зрна и мешунест зеленчук; за сортирање јајца и други машини за сортирање земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. бр. 84.29);			84.29 Машини за мелничката индустрија и други машини (освен машини за земјоделски стопанства) за преработка на жито и сув мешунест зеленчук:		
1) Комбајни за жито:			1) Мелници чеканари		18
а) самоодни		16	2) Други мелници		18
б) влечени		18	3) Уреди за просевање и пречистување		18
2) Комбајни за пченка:			4) Уреди за лупење и слично		17
а) самоодни		16	5) Машини и уреди за вадење семе и никулци		17
б) влечени		18	6) Друго		18
3) Други комбајни:					
а) самоодни		16			
б) влечени		18			

1	2	3	1	2	3
84.30	Машини што не спаѓаат во други тарифни броеви на оваа глава, што се употребуваат во следните индустрии на храна или пијачки: пекарската, слаткарската, за изработка на чоколадни производи, макарони, равмели или слични производи од жити за храна, за изработка на преработки од месо, риби, овошје и зеленчук (вклучувајќи и машини за сечење и режање) за производство на шеќер и пиво:				
	1) Машини за приготвување тесто	22		б) машини, апарати и прибор за леење, без вградени уреди за слагање	15
	2) Машини за сечење и одмерување тесто	22		2) Други машини	22
	3) Машини за кланичката индустрија	18		3) Плочи, валци, и други слични предмети, освен литографски камења:	
	4) Машини и уреди за преработка на овошје, освен сушарници	19		а) приготвени за печатарски цели	20
	5) Машини за изработка овошни и други сокови, освен сушарници	19		б) друго	20
	6) Машини и уреди за преработка на зеленчук, освен сушарници	19		4) Приготвени литографски камења за печатарски цели	20
	7) Машини и уреди за изработка на шеќер	18		5) Друго:	
	8) Машини и уреди за изработка на пиво и шпирит	20		а) букви од сите видови од метал	20
	9) Машини и уреди за изработка на растителни масла и масти	18		б) друго	20
	10) Машини и уреди за сечење, распрснување и слична преработка на зрна, трска, кртолести делови итн.	15	84.35	Други машини за печатење, помошни машини за печатење:	
	11) Друго	22		1) Големи ротациони машини	Сл.
84.31	Машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон:			2) Графички машини за печат и цинкографија	22
	1) Машини и апарати за изработка на целулозна маса, (хартијна маса) и за изработка и довршување на хартија	20		3) Други графички машини	22
	2) Машини и апарати за изработка и довршување на картон и лепенка	20		4) Друго	22
	3) Друго	20	84.36	Машини за предење од маса (истискување) вештачки и синтетички текстилни влакна: машини за приготвување природни или вештачки и синтетички текстилни влакна; машини за предење и кончење; машини за дублирање, навиткување и превиткување (вклучувајќи и машини за навиткување потка):	
84.32	Книговрзачки машини, вклучувајќи и машини за шиенење книги:			1) Машини за предење од маса (истискување) вештачки и синтетички текстилни влакна	20
	1) Машини за бигување, машини за шиенење со жица (кефт-машини), моторни, освен тул-машини на конец и жица	20		2) Машини за приготвување влакна од:	
	2) Друго	20		а) памук, коноп и лен	22
84.33	Машини за сечење хартија или картон од сите видови, други машини за преработка на хартијна маса, хартија или картон:			б) волна	22
	1) Машини за изработка на Кесиња од хартија, пливови и други предмети за пакување од хартија и картон	22		в) синтетични и вештачки влакна	22
	2) Машини за сечење хартија и картон	22		г) други влакна	22
	3) Друго	22		3) Чистални за памук и вештачки и синтетични влакна	22
84.34	Машини, апарати и прибори за леење и слагање букви; машини, освен машини алатки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 84.47, за приготвување и изработка на печатарски плочички, плочи, клишиња или валци; печатарски букви од сите видови, матрици со отисоци и клишиња; печатарски плочички, плочи-клишиња, плочички, плочи, валци и литографски камења приготвени за печатарски цели (измазнети, иззрнети или полирани):			4) Влачарници (карди) и развлачници:	
	1) Машини, апарати и прибор за леење и слагање букви:			а) за памук, коноп и лен	24
	а) машини, апарати и прибор за леење или слагање (линотип, монотип, интертип итн.)	15		б) за волна	24
				в) за други влакна	24
				5) Машини за дублирање и чешлање ленти од:	
				а) памук, коноп и лен	22
				б) волна	22
				в) вештачки и синтетични влакна	22
				г) за други влакна	22
				6) Предилници и предпредилници:	
				а) за памук, коноп и лен	25
				б) за волна	25
				в) за вештачки и синтетички влакна	25
				г) за други влакна	25
				7) Машини за дублирање и кончење предиво:	
				а) од памук, коноп и лен	22
				б) од волна	22
				в) од вештачки и синтетички влакна	22
				г) од други влакна	22
				8) Машини за навиткување и пренавиткување предиво:	
				а) од памук, коноп и лен	25
				б) од волна	25
				в) од вештачки и синтетични влакна	25
				г) од други влакна	25
				9) Други машини	25

1	2	3
84.37	Машини за ткаење, плетење, за изработка на гајтани, тил, тантели, везови, позамантерија, плетенки или мрежи; машини за приготвување предиво за употреба на овие машини, вклучувајќи и сновачки, машини за шлихтување основа:	
1)	Разбои за ткаење волнени, памучни и свилени ткаенини, обични	24
2)	Разбои за ткаење волнени, памучни и свилени ткаенини со жакард-машини, бунт и слични машини — автомати	25
3)	Разбои за тантели и позамантерија	24
4)	Разбои за ткаење коноп и ленени ткаенини	24
5)	Други разбои	25
6)	Машини за плетење чорапи:	
а)	рачни	27
б)	други	27
7)	Трикотажни машини:	
а)	за рамно плетење	27
б)	за кружно плетење	27
8)	Сновалки	25
9)	Машини за шлихтување	25
10)	Машини за преглед на довршените ткаенини	22
11)	Машини за поправка на чорапи	27
12)	Друго	27
84.38	Помошни машини за машините од тар. бр. 84.37 (шафт-машини, жакард-машини, автоматски запирачи на движењето и на механизмот за менување правецот на движењето на чунокот); делови и прибор што исклучиво или главно служат за машините од овој тарифен број и за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и крила за вретена, гарнитури за влачарници и карди; исфрлувачи на нитлови, чуноци, нишки и дигачи за нишки и игли итн.):	
1)	Помошни машини и апарати за машините од тар. бр. 84.37:	
а)	шафт-машини	22
б)	жакард-машини	22
в)	друго	22
2)	Делови и прибор за машините и апаратите од овој тарифен број и од тар. бр. 84.36 и 84.37:	
а)	вретена	22
б)	крила за вретена	22
в)	гарнитури за влачарници (карди)	22
г)	игли	22
д)	друго	22
84.39	Машини за изработка и довршување клубчина (филц) во парчиња или во форми, вклучувајќи и машини за изработка шапки и тулци за шапки	27
84.40	Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апретирање, довршување и обложување текстилно предиво, ткаенини или изработки од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свиткување, навиткување, сечење ткаенини; машини за обложување ткаенини или други подлоги при изработката на линолеум и други покривки за под; машини за печатење текстил, кожа, позилници, хартија за завиткување, линолеум и други материјали и гравирани или ецувани плочи, плочички или валци за овие машини:	

1	2	3
1)	Машини и апарати, освен оние од точката 2:	
а)	машини за перење и сушење	22
б)	машини за хемиско чистење, до 10 kg полнење	22
в)	машини за хемиско чистење, над 10 kg полнење	22
г)	машини за пеглање конфекција и трикотажа	22
д)	машини за белење и бојосување предиво	22
ф)	машини за белење и бојосување ткаенини	22
е)	машини за шкропење и растегање ткаенини	22
ж)	машини и уреди за апретирање и слични машини	22
з)	машини за свиткување, сечење и навиткување ткаенини	22
с)	други машини и апарати	22
84.41	Машини за шиене; мебел за вградување машини за шиене, игли за машини за шиене:	
5)	Индустриски машини за шиене ткаенини — комплетни	22
6)	Глави за машини од точката 5	22
7)	Индустриски машини за шиене кожа, пластика и слично	22
8)	Глави за машините од точката 7	22
9)	Други индустриски машини за шиене	22
10)	Глави за машините од точката 9	22
11)	Мебел за вградба на машини за шиене	25
12)	Игли за машини за шиене	25
13)	Друго	25
84.42	Машини (освен машини за шиене) за приготвување, штавење или обработка на кожи (заклучувајќи и машини за обувки):	
1)	За приготвување и штавење	20
2)	За обработка	22
3)	За изработка и поправка на обувки и други изработки од кожа	25
84.43	Конвертори, лонци за леење, калапи за леење и машини за леење за металургија и леарници на метали:	
1)	Машини за леење под притисок	22
2)	Машини за центрифугално леење	22
3)	Машини за континуирано леење:	
а)	вертикални	22
б)	хоризонтални	22
4)	Разни уреди за додавање состојки, за мешање лив под притисок и во вакууми	22
5)	Машини за калапирање	24
6)	Машини за изработка на јадра:	
а)	со вдување и впукување	24
б)	за школкаести јадра	24
в)	друго	24
7)	Машини за транспорт на песок и за уфрлање песок во калапи (санслингер)	19
8)	Калапи за леење:	
а)	за инготи	15
б)	други, освен калапите од тар. бр. 84.60	15
9)	Лонци за леење со механизам	16

1	2	3	1	2	3
10) Други лонци за лесне		15	е) пили:		
11) Друго		24	1) листени и лентести		19
84.44 Валачници и валачнички станови и валци за нив:			2) циркуларни и специјални		19
1) Валачнички станови		17	ж) специјални машини за обработка со симнување на струганки		28
2) Валачнички пруги за топло и ладно валчање		18	з) работни единици		28
3) Машини и уреди за конечна доработка		18	с) линиски машини		28
4) Машини за отсекување полуфабрикати и готови валачнички производи		18	и) машини за изработка на озабени елементи		28
5) Машини за калибрирање		18	ј) специјални автомати		30
6) Валци за станови		17	к) машини за лепирање и полирање		28
7) Друго		18	л) други машини		28
84.45 Машини алатки за обработка на метали и метални карбиди, освен машини од тар. бр. 84.49 или 84.50:			84.46 Машини алатки за обработка на камен, керамика, бетон, азбест-цемент и слични минерални материји или за обработка на стакло на ладно, освен машини од тар. бр. 84.49:		
1) Машини за обработка со деформација:			1) Машини за обработка на камен-гетери и слични машини		15
а) воздушни чекани, ковачки, машини. машини за заковање и автомати за ковање		20	2) Машини за мазнење камен		16
б) преси:			3) Машини за вибрирање бетон		24
1) со механички погон		24	4) Машини и уреди за обработка на бетон		24
2) со хидрауличен погон		24	5) Друго		24
в) други машини:			84.47 Машини алатки за обработка на дрво, плута, коски, ебонит (тврд каучук), тврди вештачки пластични материји или други тврди материји за резбарија, освен машини од тар. бр. 84.49:		
1) за свиткување, рамнење и отсекување лим		20	1) Преси за пресување пластични материји:		
2) за изработка и обработка на цевки		25	а) обични		24
3) за обработка на профилиран материјал		22	б) со револвер-глави		25
4) за ладно обликување		25	2) Машини за брусене		26
5) за завалување запци, навои и слично		25	3) Машини за изработка на паркет		24
6) други машини		25	4) Машини за стругање дрво		24
2) Машини за обработка со симнување струганки:			5) Машини за високофреквентно лепење на дрво		25
а) стругови:			6) Машини за глодање дрво		25
1) универзални и продукциони до 350 mm височина на шилците		24	7) Машини за брусене дрво		25
2) вертикални (карусел)		25	8) Пили за дрво		19
3) револвер		26	9) Гетери за дрво		19
4) автоматски со едно вретено, копирни и со програмско управување		28	10) Други машини за механичка преработка на дрво		24
5) други		28	11) Автоматски линии за преработка на дрво (трансфери и сл.)		26
б) дупчалки:			12) Други машини		26
1) вертикални (столни и столбни)		25	84.48 Делови и прибор наменети за употреба исклучиво или главно за машините од тар. бр. 84.45 до 84.47, вклучувајќи и носачи на работни делови и рачки за алати, глави за сечење навои, разделните уреди и слични орудија што се монтираат на машини алатки; држачи на алати за који и да е тип алати или машини алатки за рачна употреба:		
2) хоризонтални до 160 mm пречник на вратилото		26	1) Делови и прибор:		
3) радијални		28	Царинска стопа спрема предметот на кој му припаѓа делот или приборот.		
4) координатни, специјални и други		28	2) Држачи на алат за рачни справи од тар. бр. 82.04, 84.49 и 85.05		18
в) брусилки:			84.49 Алати за рачна употреба, пневматски или со вграден неелектричен мотор:		
1) за кружна обработка, надворешна и внатрешна		28	1) Со пневматски погон		26
2) за рачно брусене		27	2) Со хидрауличен погон		26
3) без шилци		27	3) Друго		25
4) специјални		23			
5) други		28			
г) острилки		28			
д) глодалки:					
1) вертикални, хоризонтални и универзални		27			
2) портални и со програмско управување		28			
3) копирни, специјални и други		28			
е) рендалки:					
1) кусоодни и долгоодни		25			
2) вертикални, специјални и провлакувачки		26			

1	2	3	1	2	3
84.50	Апарати за гасно лемење, заварување, сечење и цементирање (темперање):			Царинската стопа спрема предметот на кој му припаѓа делот или приборот.	
	1) Апарати за метализација (обични)	25	84.56	Машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење, мелење и мешање земја, камен, руди и други минерални материји во цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста); машини за агломеризација, леење и обликување цврсти минерални горива, керамичка маса, нестврднати цементи, гипс и сл. и други минерални производи во прав или во форма на маса, машини за изработка леарски калапи од песок:	
	2) Апарати за заварување и лемење, обични	25		1) Машини и уреди за изработка на електропорцелан	24
	3) Апарати за автоматско сечење или за сечење со пренос од црежи	25		2) Уреди и опрема за приготвување и вградување бетон	24
	4) Други апарати за сечење и заварување	25		3) Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање	22
	5) Апарати за површинско калење запчаници	25		4) Машини за оформување и калапирање градежни материјали (од керамички материјал, цемент, вар, гипс)	24
	6) Други апарати	25		5) Машини и уреди за производство на градежни материјали (дробилки, сита, перални, мешалки, сушилници, пречистувачи, жрвни, мелници, дезинтегратори и пулверзатори)	24
84.51	Машини за пишување, освен машини за пишување со вградени механизми за сметање; машини за пополнување чекови:			6) Машини за изработка леарски калапи	24
	4) Машини за разни пополнувања	26		7) Друго	24
	5) Други машини	26	84.57	Машини за изработка и обработка на стакло (освен машини за обработка на стакло на ладно); машини за склопување електрични сијалици, електронски и слични ламби и цевки:	
84.52	Машини за сметање; сметководствени машини за пишување, регистар-каси, машини за франкирање пошта, машини за издавање билети и слични машини што имаат уреди за сметање:			1) Машини за производство на рамно стакло	20
	2) Книговодствени машини:			2) Машини за изработка на друго стакло:	
	а) механички	15		а) за изработка шупливо стакло	20
	б) електрични	15		б) за изработка балони за електрични сијалици	20
	3) Машини за регистрирање и за издавање билети	15		в) друго	20
	4) Машини за франкирање пошта	15		3) Машини за склопување електрични сијалици, радио-ламби или цевки, цевки за катодни зраци, итн.	15
	5) Регистар каси	26	84.58	Машини — автомати за продажба (марки, цигари, чоколади и прехранбени производи), чие функционирање не е засновано врз коцка или игра на среќа:	
	6) Други	26		1) Автомати за продажба на цигари и чоколада	15
84.53	Машини за статистика со систем на дупчени картички (на пример, сортирки, сметачи и табелирки); сметководствени машини со систем сличен на системот на дупчени картички; помошни машини за овие машини (на пример, дупчалки и машини за испитување):			2) Автомати за продажба на поштенски марки	15
	1) Машини за приготвување (дупчење, проверување, репродукување, средување итн.)	15		3) Автомати за продажба на топли или ладни напие	15
	2) Машини за обработка (табелирки, сметачи и сл.)			4) Други автоматски машини за продажба на потрошни стоки	15
	3) Други	15		5) Друго	15
84.54	Други канцеларски машини (на пример, машини за умножување хектографски и шаблонски, машини за адресирање, машини за сортирање метални пари, машини за броење и завиткување метални пари, апарати за острење моливи, за перфорирање и соединување):		84.59	Машини и механички справи (освен оние годни исклучиво или главно како делови од други машини и апарати) што не спаѓаат во ниеден тарифен број од оваа глава:	
	1) Апарати за умножување и машини за адресирање	15		2) Друго:	
	2) Машини за сортирање, броење и завиткување метални пари и апарати за наплатавање	15		а) машини и справи за изработка и одржување бетонски и асфалтни коловози	19
	3) Апарати и машини за следење процесот на производството	15		б) машини и справи за тутуновата индустрија	24
	4) Машини и уреди за приготвување податоци за нумеричко програмирање	15			
	5) Други прости машини (за острење и соединување и сл.)	15			
	6) Други машини	15			
84.55	Делови и прибори (освен покривките, коферите за машини и сл.) што се исклучиво или главно наменети за машините од тар. бр. 84.51 до 84.54:				

1	2	3	1	2	3
	в) специјални справи за транспорт и пакување градежни материјали (керамида, тула, керамика, цемент, вар, гипс)	24		карактеристики, и кои не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број на оваа глава:	
	г) машини и справи за градење и одржување железнички пруги	19		1) Бродски пропелери	18
	д) машини и справи за изработка изолирани спроводници	22	85.01	2) Рамки и постаменти за машини	15
	е) машини за хемиска обработка на дрво	20		3) Други делови	18
	е) машини и уреди за амалгамација и цијанизација	22		Електрични генератори, мотори, претворачи — конвертори (ротациони или статички), трансформатори, исправувачи и исправувачки апарати, индуктори:	
	ж) хидромеханичка опрема без цевоводи	17		1) Генератори, мотори и претворачи — конвертори:	
	з) трансфер-линии за бојосување	22		а) генератори и мотори:	
	с) кормиларски уреди	24		1) мотори за горилници	27
	и) мешалки за приготвување пластични материи	24		2) други:	
	ј) механички справи за автоматско отворање и затворање бродско грло	24		аа) со тежина до 5 kg заклучно по парче	27
	к) друго	24		бб) со тежина над 5 kg до 100 kg по парче	26
				вв) со тежина над 100 kg до 1.000 kg тежина по парче	25
				гг) над 1.000 kg тежина по парче	25
84.60	Леарски кутии за леарници на метали, калани за леење метали (освен калани од типот за инготи), за метални карбиди, за стакло, за минерални материи (на пример: керамичка маса, бетон или цемент) или за каучук или вештачки пластични материи:			б) претворачи-конвертори:	
	1) Калани за центрифугално леење	15		1) ротациони	28
	2) Друго	15		2) статички	28
84.61	Славини, вентили и слични уреди, за цевоводи, котли, резервоари, каци и слично, вклучувајќи и вентили за памалување притисок и термостатички контролирани вентили:			2) Трансформатори:	
	1) Автоматски	19		а) мерни:	
	2) Други	17		1) до 10 kg тежина заклучно по парче	27
				2) над 10 kg по парче	26
84.62	Топчести, валчести и иглести тркални лагери:			б) други:	
	3) Иглести	20		1) до 10 kg тежина заклучно по парче	24
				2) од 1 kg до 100 kg заклучно по парче	24
84.63	Трансмисиони оски, лакотни лостови, кукишта за лагери, лагери за рамни оски, запчаници и склопови на запчаници (вклучувајќи и фриксиони запчаници и менувачки кутии и други склопови за менување на брзини) замавнувачи, преносници и блокови преносници, квачила и осни споеви — зглобови:			3) над 100 kg до 1 000 kg на заклучно по парче	24
	1) Склопови на запчасти тркала и други склопови за менување брзина	22		4) над 1.000 kg на парче	24
	2) Чекрци и блокови за чекрци	16		3) Исправувачи и исправувачки апарати	25
	3) Друго	16		4) Друго	28
	4) Оски за преносување сила	16	85.02	Електромагнети; перманентни магнети и предмети од специјални материјали за перманентни магнети кои се полу-производи (бланке) за такви магнети; електромагнетни и перманентни магнетски футери, спојници, стегачки направи и слични држачи при работата; електромагнетски квачила и куплунзи; електромагнетски кочници; електромагнетски глави за дигање:	
84.64	Затворачи и слични спојници од метални листови, комбинирани со други материјали (на пример, азбест, филц или картони) или од метални фолии; сетови, или асортимани на затиначи и слични спојници изработени од различен материјал, за машини, цевоводи, цевки и слично во кесичиња, обвивки или слични пакувања	16		1) Електромагнети	19
84.65	Делови од машини што не содржат електрични приклучоци, изолациони делови, калем, контакти или други електрични			2) Перманентни магнети	19
				3) Електромагнетни кочници:	
				а) за автомобили	19
				б) други	19
				4) Електромагнетни квачила и куплунзи	19
				5) Електромагнетни глави за дигање	19
				6) Друго	19
			85.03	Примарни клетки и примарни батерии:	
				1) Суви елементи за електрични цевни ламби	20
				2) Друго	20
			85.04	Електрични акумулатори:	
				1) Оловни акумулатори (киселински):	
				а) автомобилски	18
				б) други	18
				2) Челични акумулатори (алкални)	18
				3) Друго	18

1	2	3	1	2	3
85.05	Рачни алати со вграден електричен мотор:		вање и соединување и слични електрични машини и апарати за сечење:		
1)	За дунчење	26	1) Индустриски и лабораториски печки и рерни:		
2)	За рамнење, димензионирање или површинска обработка	26	а) печки грееани со отпор (отпорни)	20	
3)	Кружни и цилиндрични пили	26	б) индукциони	20	
4)	Бетонски вибратори	26	в) лачни	20	
5)	Друго	26	г) други	20	
85.06	Електромеханички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор:		2) Индукциона и диелектрична грејна опрема	22	
1)	Смукалки за прав	22	3) Електрични машини и апарати за заварување, летување и соединување	22	
2)	Апарати за мазнење и чистење подови	22	4) Друго	22	
3)	Вентилатори	22			
4)	Апарати за мелење и мешање прехранбени продукти (миксери)	22	85.12	Проточни грејачи за вода или грејачи за вода во резервоари и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење земјишта и електрични апарати — греалки за греење простории; електрични апарати за уредување коса (за сушење, ондулација и слично); електрични пегли; електротермички уреди за домаќинство; електрични грејни отпорници освен оние од јаглен (тар. бр. 85.24):	
5)	Друго	22	1) Електрични проточни грејачи, грејачи со резервоар и потопувачки грејачи:		
85.07	Електрични апарати за бричење и стрижење со вграден електричен мотор:		а) за потребите на домаќинства	22	
1)	За бричење	22	б) друго	22	
2)	За стрижење	22	2) Електрични грејни апарати за простории, подови и транспортни средства:		
85.08	Електрична опрема за движење и палење мотори со внатрешно согорување (вклучувајќи и магнети за палење, динамо-магнети, калемни за палење, мали стартер мотори, свеќички за палење и усвитување); динама и прекинувачи што се употребуваат со овие мотори:		а) за потребите на домаќинства	24	
1)	Стартери за мотори и динама	24	б) за транспортни средства	24	
2)	Магнети за палење:		в) друго	24	
а)	динамо-магнети	24	3) Шпорети индустриски, скари индустриски, пржалки индустриски и слично, со комбиниран електричен и друг мотор	24	
б)	други	24	4) Електрични апарати за сушење коса (без хауба)	25	
3)	Индукциони калемни	24	5) Електрични решои, шпорети, скари, пржилки и сл. за домаќинство	25	
4)	Свеќички	24	6) Електрични пегли за мазнење:		
5)	Магнетни заманиувачи	24	а) за потребите на домаќинство	25	
6)	Разводници	24	б) други	24	
7)	Грејачки елементи	24	7) Апарати за сончање со инфрацрвени и слични зраци	24	
85.09	Електрична опрема за осветление и сигнализација, електрични бриначи на стакло, апарати за спречување смрзнување и замаглување, за велосипеди и моторни возила:		8) Апарати за сушење раце	24	
1)	Бриначи на стакло, апарати за спречување смрзнување и замаглување, за моторни возила	24	9) Друго	25	
2)	Електрични апарати за осветление и сигнализација на моторни возила	24	85.13	Електрични апарати за жична телефонија и телеграфија (вклучувајќи и апарати за телекомуникација по пат на преносен фреквентен систем):	
3)	Електрични апарати од сите намени, за велосипеди и монсди	24	1) Телефонски центри:		
85.10	Електрични преносни светилки (ламби), батериски и магнетни, освен ламбите од тар. бр. 85.09:		а) индукторски, и уреди за најавување и испитување	25	
1)	Ќебни електрични ламби	20	б) автоматски телефонски центри од други системи, освен системот „чешкор по чешкор“	26	
2)	Електрични ламби со акумулатор и сопствено полнење	22	в) други автоматски телефонски центри	26	
3)	Рударски и слични ламби со акумулатори	20	2) Телефонски апарати:		
4)	Друго	22	а) индустриски SV и слични	19	
85.11	Индустриски и лабораториски електрични печки, рерни и индукциона и диелектрична опрема за греење; електрични машини и апарати за заварување, лету-		б) автоматски и телефонски апарати и регистрирачки телефонски апарати	24	
			3) Телеграфски апарати и уреди, рачни	19	
			4) Високофреквентни телефонски уреди	24	

1	2	3	1	2	3
	5) Автоматски телеграфски центри — меѓумесни и автоматски центри во железничка сигнализација	27		а) во железничкиот сообраќај	12
	6) Телепринтери и слични електрични апарати	15		б) во друмскиот сообраќај	12
	7) Други телеграфски апарати	27		в) во пловидбениот сообраќај	12
	8) Високофреквентни уреди	27		г) во воздушниот сообраќај	12
	9) Телефонски уреди на УКТ до 1.000 врски	27		д) во рудниците	12
	10) Телефонски уреди на УКТ над 1.000 врски	27		3) Друго	12
	11) Друго	27	85.17	Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација (свона, сирени, покажувачки табли, алармни апарати за заштита од кражба и пожар), освен оние од тар. бр. 85.09 или 85.16:	
85.14	Микрофони и постаменти за нив; звучници; аудио-фреквентни електрични појачала:			1) За звучна сигнализација	12
	1) Звучници	19		2) За визуелна сигнализација	12
	2) Микрофони	22		3) За комбинирана, звучно-визуелна сигнализација	12
	3) Држачи на микрофони и слични носачи	17	85.18	Електрични кондензатори, константни или прилагодувачки:	
	4) Појачала — нискофреквентни	22		1) Константни (постојани)	19
	5) Друго	22		2) Друго	19
85.15	Радио-телеграфски и радио-телефонски преносни и приемни апарати; радиоемисиони и телевизиски преносни и приемни апарати (вклучувајќи ги и оние со вградени грамофони) и телевизиски камери; помошни апарати за радио-навигацијата, радар и радио-контролни апарати за далечина:		85.19	Електрични апарати за вклучување и исклучување на електрични струјни кола; за заштита на електрични кола и за изработка на споеви и или во електрични струјни кола (на пример: прекинувачи, релеи, осигурувачи, одводници, на пренапон, утикачи, фасунзи, приклучоци, приклучни ленти, приклучни кутии); отпорници константни или прилагодувачки (вклучувајќи ги и потенциометрите), освен грејните отпорници; разводни табли (освен телефонски разводни табли) и контролни табли:	
	1) Телевизиски приемници, комбинирани или не со грамофон или радио:			1) Автоматски регулатори на напон и струја	25
	б) антени и делови за антени	18		2) Стандарден елемент — блокови составени од отпорници, кондензатори, транзистори, за изработка на автоматски, регулациони и слични уреди	25
	в) делови за приемници	20		3) Модулни елементи на електрониката	25
	2) Радио-приемници, комбинирани или не со грамофон:			4) Расклопни апарати, од низок и висок напон	25
	в) делови за радио-приемници	20		5) Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.)	25
	3) Друго:			6) Заштитни уреди за постројка од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапон, релеи, прекинувачи и др.)	20
	а) предаватели и приемници за врска (бродски, специјални)	15		7) Прибори за електрични машини:	
	б) авионски радар и радио-станции за врска со авиони	15		а) разни двигатели и механички прибори и сл.	25
	в) бродски радар	15		б) регулатори на брзината, вртењето и други	25
	г) радио-гонометриски станици и комплетни уреди за радио-локација во сообраќајот (земски радар и сл. VOR-ови, маркери)	15		8) Сервомеханизми, селсини и слични уреди, вклучувајќи и електронски уреди со слични намени	25
	д) радио-телефонски приемници и отпремници	15		9) Отпорници, променливи и со постојана вредност:	
	е) апарати и уреди за пренос на слики и факсимили	15		а) индустриски за вградување	19
	е) еурофони (апарати за зголемување на телевизиски слики)	15		б) лабораториски мерни	24
	ж) друго	20		10) Друго	25
85.16	Електрична опрема за контрола на сообраќајот на железниците, друмовите и внатрешните водни патишта и опремата што се употребува за слични цели во пристанишните инсталации и на аеродромите:		85.20	Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење (вклучувајќи и инфрацрвени и ултравиолетови	
	1) Сигнални и сигурносни уреди:				
	а) во железничкиот сообраќај	12			
	б) во друмскиот сообраќај	12			
	в) во пловидбениот сообраќај	12			
	г) во воздушниот сообраќај	12			
	д) во рудниците	12			
	2) Електрични-електронски апарати за контрола на сигурноста и командување во сообраќајот:				

1	2	3	1	2	3
сијалици); лачни ламби; фотографски флеш сијалици со електрично палење:			85.26 Изолациони фитинзи за електрични ма- шини, уреди или опрема, изработени во целина од изолационен материјал или со незначителни компоненти од метали вгра- дени за време на лепењето со цел за сое- динување, освен изолаторите од тар. бр. 85.25:		
1) Сијалици:			1) Од керамички материјали — — —	10	
а) со влакно:			2) Од пластични материјали — — —	10	
1) сијалици за моторни возила	22		3) Друго — — — — —	10	
2) сијалици од мали големини	22				
3) друго	22				
б) на празнење	23				
в) со гасно полнење	23				
г) сијалици за сите проекциони апа- рати и рефлекторски сијалици над 1 kW	15		85.27 Цевки за електрични спроводници и спој- ници за нив, од прости метали, обложени со изолациони материјали:		
д) ултравиолетови и инфрацрвени си- јалици	25		1) Изолациони цевки од олово и нивни спојни делови — — — — —	10	
е) друго	25		2) Друго — — — — —	10	
2) Спирали за сијалици — — — —	20				
3) Грла за сијалици — — — — —	18		85.28 Електрични делови за машини и апарати, што не се споменати ниту опфатени во другите тарифни броеви од оваа глава —	27	
4) Подножја за сијалици од сите видови и за флуоресцентни цевки — — —	18				
5) Арматури и прибор за флуоресцентно и живино осветление — — — — —	18				
6) Друго — — — — —	28				
85.22 Електрични стоки и апарати (освен оние годни за употреба и исклучиво или главно како делови од други машини или апа- рати), што не спаѓаат во кој и да е друг та- рифен број од оваа глава:			ОДДЕЛ XVII — ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ; ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА		
1) Забрзувачи (акцелератори) на чести- чки, набиеени со електрична енергија	15		86.01 Парни шински локомотиви и тендери:		
2) Друго:			1) Парни локомотиви — — — — —	18	
а) електрични апарати за палење мини во рударството — — — — —	15		2) Тендери — — — — —	17	
б) мински детектори — — — — —	15				
в) друго — — — — —	15		86.02 Електрични шински локомотиви, на аку- мулатори или со надворешен извор на електрична енергија:		
85.23 Изолирани електрични спроводници (вклучувајќи и емајлирани и анодизира- ни) како: жици, кабли, прачки, ленти и слично (вклучувајќи и коаксијални ка- бли), со или без приклучни делови:			1) Акумулаторски електрични локомо- тиви — — — — —	15	
1) Кабловски гарнитурни — — — — —	18		2) Акумулаторски маневарки и слични шински возила — — — — —	15	
2) Кабли за пренесување сила — — — — —	18		5) Други локомотиви и маневарки — — —	15	
3) Кабли за телекомуникација — — — — —	18				
4) Коаксијални кабли — — — — —	18		86.03 Други шински локомотиви:		
5) Изолирани спроводници — — — — —	18		3) Дизел механички локомотиви — — —	15	
6) Жици за навитки — — — — —	18		4) Локомотиви со други извори на енер- гија, освен пара и компримиран воз- дух и освен локомотивите од точ. 1, 2 и 3	15	
7) Друго — — — — —	18		5) Други шински локомотиви — — —	15	
85.24 Јаглени четкички, јаглен за лачни ламби, јаглен за батерии, јаглени електроди и други предмети од јаглен што се употре- буваат за електрични цели:			86.04 Моторни железнички и трамвајски вагони патнички, вагони за мебел и товарни вагони, и моторни дресини:		
1) Јаглени (аморфни) електроди — — —	8		5) Моторни товарни вагони — — — — —	20	
2) Електроди за сијалици — — — — —	8		6) Моторни дресини:		
3) Графитни четкички и други лизгавни контакти — — — — —	10		а) автомобили — — — — —	20	
4) Графитни електроди, па и во блокови	10		б) камиони — — — — —	20	
5) Графитни стапчиња за батерии — — —	10		в) друго — — — — —	20	
6) Електроди за лачни ламби — — — — —	10		7) Друго — — — — —	20	
7) Друго — — — — —	10				
85.25 Изолатори од кој и да е материјал:			86.05 Железнички и трамвајски патнички ва- гони и вагони за багаж, санитарски ваго- ни, затворски вагони, вагони за испиту- вање, поштенски вагони и други специ- јални железнички вагони:		
2) Од тврд каучук — — — — —	10		2) Трамвајски приколки:		
4) Од пластични материји — — — — —	10		а) патнички — — — — —	15	
			б) товарни — — — — —	20	
			в) други — — — — —	20	
			3) Друго — — — — —	20	
			86.06 Железнички и трамвајски вагони — рабо- титилници, дигалки и други сервисни во- зила:		
			1) Железнички вагони-работилници — —	20	
			2) Железнички вагони-дигалки — —	20	

1	2	3	1	2	3
	3) Други железнички сервисни возила	20		дигање, противпожарни коли, коли за чистење улици, снежни плугови, коли за полевање улици, камиони-дигалки, ре-флекторски коли, подвижни работилници и подвижни радиолошки коли), освен моторни возила од тар. бр. 87.02:	
	4) Дресини без мотор — — — — —	16		1) За геолошки истражувања — — — — —	25
	5) Трамвајски вагони-работилници — — — — —	20		2) За чистење снег — — — — —	10
	6) Трамвајски вагони-дигалки — — — — —	20		3) За чистење улици — — — — —	10
	7) Друго — — — — —	20		6) Камиони-дигалки — — — — —	10
86.07	Железнички и трамвајски вагони за превоз на стоки:			7) Подвижни работилници (коли-работилници) — — — — —	20
	1) Железнички вагони:			8) Радиолошки коли — — — — —	20
	3) вагонетки и јамски колички — — — — —	15		9) Подвижни клинкови — — — — —	20
	2) Трамвајски вагони — — — — —	15		11) Друго — — — — —	20
86.08	Друмско-железнички и слични контејнери специјално конструирани и опремени да бидат подеднакво годни за железнички, друмски и бродски транспорт:		87.04	Шасии со мотори за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03:	
	1) За компримирани гасови — — — — —	15		1) За патнички автомобили — — — — —	35
	2) За течност — — — — —	15		2) За други возила:	
	3) За цемент и вештачки ѓубриња — — — — —	15		а) за трактори — — — — —	20
	4) за превоз на радиоактивни материји — — — — —	15			
	5) За превоз на стоки во растурена состојба — — — — —	15			
	6) Друго — — — — —	15			
86.09	Делови за железнички и трамвајски локомотиви и шински возила:		87.05	Каросерии (вклучувајќи и кабините) за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03:	
	2) Бандажи — — — — —	15		1) Каросерии за автобуси и тролџбуси — — — — —	20
	3) Кочници — — — — —	15		3) Друго — — — — —	20
	4) Одбојници — — — — —	15			
	5) Друго — — — — —	15			
86.10	Железнички и трамвајски шински склопови и фитинзи, механичка опрема неелектрична, за сигнализација и контрола на друмски, железнички или други возила, на бродови или воздухоплови, на делови колосеци, фитинзи или опрема:		87.06	Делови и прибор за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03	
	1) Железнички и трамвајски колосеци и нивни фитинзи:			Царинска стопа спрема предметот на кој му припаѓа делот или приборот.	
	а) монтирани шини — — — — —	12			
	б) свртници — — — — —	15	87.07	Механички подвижни товарни возила за манипулација со стоки или материјали во фабрики или околу нив, складови и други места (на пример: влечни коли, коли-дигалки-виљушкери, кола платформа); трактори што се употребуваат на платформи на железнички станици, делови за горе споменатите возила и трактори:	
	в) друго — — — — —	15		1) Комплетни возила со сопствен погон	15
	2) Механичка опрема неелектрична, за сигнализација и контрола на сите видови сообраќај:			2) Акумулаторски возила — — — — —	15
	а) комплетни уреди со регулација — — — — —	15		3) Делови — — — — —	15
	б) опрема со хидраулични и пневматски или слични уреди, но без уред за регулација — — — — —	15	87.09	Моторцикли, автоцикли и велосипеди со помошен мотор, со или без приколки; приколки од сите видови:	
	в) друго — — — — —	15		1) Моторцикли и скутери — — — — —	28
87.02	Моторни возила за превоз на лица, стоки или материјали (вклучувајќи и спортски моторни возила, освен оние од тар. бр. 87.09):			2) Мопеди — — — — —	28
	1) Моторни возила за превоз на лица, освен моторни возила за јавен сообраќај:			3) Велосипеди со помошен мотор — — — — —	25
	б) болнички коли — — — — —	20		4) Друго — — — — —	28
	в) друго — — — — —	35			
	2) Моторни возила за превоз на лица во јавниот сообраќај:		87.10	Велосипеди (вклучувајќи и трицикли за пренесување стоки), без мотор:	
	в) тролџбуси — — — — —	15		1) Спортски велосипеди и тулинг — велосипеди — — — — —	25
	3) Моторни возила за превоз на стоки или материјали:			2) Тркачки велосипеди — — — — —	20
	д) возила за собирање ѓубре — — — — —	20		3) Детски велосипеди, со пречник на тркалата над 24" — — — — —	20
				4) Друго — — — — —	25
87.03	Моторни возила за специјални цели (како што се камиони опремени со справи за		87.11	Колички за инвалиди со уреди на механички погон (со или без мотор) — — — — —	12

1	2	3	1	2	3
87.12	Делови и прибор за предметите од тар. бр. 87.09, 87.10 и 87.11:		1) Пловечки докови		Сл.
	1) Од тар. бр. 87.09 — — — — —	28	2) Дигалки, багери, противпожарни пловила, со сопствен погон		15
	2) Од тар. бр. 87.10 — — — — —	25	3) Светилници и слични пловила, без сопствен погон		18
	3) Од тар. бр. 87.11 — — — — —	12	4) Друго		18
87.13	Детски колички или инвалидски колички (освен со моторен и друг механички погон) и нивни делови:		89.05	Пловечки постројки, освен пловилата (на пример, кесони, штекови, плутачи и патокази)	18
	1) Детски колички — — — — —	12	ОДДЕЛ XVIII — ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; СААТОВИ И ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКА И ЗВУК, МАГНЕТСКИ; НИВНИ ДЕЛОВИ		
	2) Инвалидски колички — — — — —	12			
	3) Друго — — — — —	12			
87.14	Други возила (вклучувајќи и приколки), без механички погон, и нивни делови:				
	1) Приколки отворени за растурен товар и за концентрирани товари, обични —	15			
	2) Приколки со конгенери за цемент, вино, како и ладилници итд. — — —	15	90.01	Леки, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви оптички необработени елементи од стакло; листови или плочи од поларизирачки материјали:	
	3) Приколки со кипер-уреди и со уреди за автоматско товарење и растоварување — — — — —	22		1) Оптичко стакло, обработено за корекција на видот	16
	4) Приколки за превоз на товар над 15 тони, со хидраулични или други уреди	24		2) Оптичко стакло обработено, друго	16
	5) Други возила — — — — —	24		3) Стакло за очила за сонце и сл., обработено	16
	6) Делови — — — — —	24		4) Стакло за објективи	16
88.02	Авиони, хидроавиони и змејови; ротошут:			5) Стакло за филтери	16
	2) Други авиони — — — — —	15		6) Стакло за кондензатори	16
	3) Хеликоптери — — — — —	15		7) Друго	16
	4) Едрилицы — — — — —	15	90.02	Леки, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или фитинзи на инструменти или апарати, освен такви оптички необработени елементи од стакло	16
	5) Друго — — — — —	15	90.03	Рамки за очила, цвикери, лорњони, очила со штит од прав и слично, и делови за овие:	
88.03	Делови за стоките од тар. бр. 88.01 и 88.02:			1) Рамки за очила и цвикери	25
	б) други — — — — —	15		2) Друго	25
88.04	Падобрани, нивни делови и прибор — —	20	90.04	Очила, цвикери, лорњони, очила со штит од прав и слично, корективни, заштитни или за други цели:	
88.05	Катапулти и слична воздухопловна опрема за лансирање, средства за обуки на летачи наземи, делови за кои и да е од горните предмети:			1) Сончани очила	25
	1) Катапулти и слична воздухопловна опрема за лансирање — — — — —	15		2) Очила за корекција на видот	20
	3) Делови за кои и да е од горните предмети — — — — —	15		3) Заштитни очила	20
89.01	Бродови, чамци и други пловила, што не спаѓаат во кој и да е од следните тарифни броеви од оваа глава:			4) Друго	25
	2) Друго:		90.05	Дурбини или догледи (монокуларни и бинокуларни), со призми или без нив	30
	а) патнички бродови	15	90.07	Фотографски апарати; фотографски флеш (блиц) апарати:	
	б) моторни чамци	20		1) Фотографски апарати за филм до 16 mm	25
	в) чамци за веслање, кајакарење и кануистика, изработени од специјално дрво или од пластична маса	15		2) Фотографски апарати за филм над 16 mm	25
	г) други чамци	15			
	ж) друго	20			
89.02	Теглачи (реморкери)				
	2) Други	15			
89.03	Пловечки светилници, противпожарни пловила, пловечки багери од сите видови, пловечки дигалки и други пловила за кои е пловидбата споредна во однос на нивната главна функција; пловечки докови:				

1	2	3	1	2	3
	3) Специјални фотографски апарати, за индустријата и медицината	20		рувања), хидрографски, навигациони, метеоролошки, хидролошки и геофизички; компаси; телеметри;	
	4) Други специјални фотографски апарати	25		1) Геодетски и топографски инструменти и апарати за премерување и нивелирање	20
	5) Апарати за производство на светлина при фотографирање и кинематографско снимање	25		2) Инструменти за поморска, речна и воздушна пловидба	20
	6) Други	25		3) Друго	20
90.08	Кинематографски апарати, проектори, апарати за снимање и репродукција на звук; од која и да е комбинација на овие предмети:		90.15	Ваги со осетливост од 5 сантиграми или помалку, со или без тегови	20
	1) Апарати за снимање и репродукција на звук	20	90.16	Инструменти за цртање, обележување и математичко сметање, машини за планирање, пантографи, сметачи-шибери, диск-сметачи и слично; инструменти за мерење или контрола, како и машини и апарати што не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број од оваа глава (на пример: микрометри, шестари, калибрионици, прачки за мерење, машини за одмерување); проектори на профили:	
	2) Кинематографски камери:			1) Инструменти за цртање и трасирање (пантографи и слично)	18
	а) за филм до 16 mm	24		2) Апарати за нумеричко и автоматско пренесување координати од нацрт врз обработно парче или од нацрт врз машини за програмирање	18
	б) за филм над 16 mm	20		3) Инструменти и апарати за разни проектирања на профили и за мерење профили	20
	3) Кино-проектори	20		4) Планиметри, микрометри и сл.	20
	4) Друго	24		5) Машини за испитување текстилни изработки	20
90.09	Проектори на слики (освен кинематографски проектори); апарати за зголемување или смалување фотографии (освен кинематографски)	20		6) Друго	20
90.10	Апарати и опрема за фотографски и кинематографски лаборатории, што не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број од оваа глава; апарати за фотокопирање (од контактен тип), шпулни и калемии за навиткување филмови; екрани за проектори:		90.17	Медицински, забарски, хируршки и ветеринарни инструменти и апарати (вклучувајќи и електромедицински апарати и апарати за испитување на трудот):	
	1) Апарати за лаборатории и сл.	20		1) Електромедицински апарати	24
	2) Разни калемии и екрани за проекции	20		2) Друго	24
	3) Друго	20	90.18	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психотехника; апарати за вештачко дишење, озонотерапија, оксигенотерапија, аерозолтерапија или слични; апарати за дишење (вклучувајќи и гас-маски и слични апарати):	
90.11	Микроскопи и дифракциони апарати, електронски и протонски:			1) Апарати за спасување во рева	10
	1) Електронски и протонски микроскопи	15		2) Други	24
	2) Микроскопи врз база на други увеличувања, освен оптичко и освен од точката 1	20	90.19	Ортопедски апарати, хируршки појаси, утеги и слично; вештачки екстремитети, очи, заби и други вештачки делови на телото; помагала за плуви; апарати за лекување преломи и расцепи на коски:	
	3) Друго	20		1) Апарати за подобрување на слухот	20
90.12	Сложени оптички микроскопи, па и со уреди за фотографирање или проектирање слики:			2) Друго:	
	1) Оптички микроскопи со големи зголемувања, за индустриска микроскопија	15		а) протези и апарати за лекување преломи	15
	2) Други оптички микроскопи	20		б) друго	20
	3) Микрочитачи и уреди за микроснимање	20	90.20	Апарати засновани врз користењето X-зраци или радијација на радиоактивни материји (вклучувајќи и апарати за радиографија и радио-терапија); рентгенски генератори; рентгенски цевки; рентгенски	
	4) Друго	20			
90.13	Оптички апарати и инструменти (но невклучувајќи ги апаратите за осветлување, освен рефлекторите и фрлачите на светлина) што не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број од оваа глава:				
	1) Светлосни рефлектори до 10 kW автоматски бесшумни рефлектори со електричен лак на графитот	20			
	2) Апарати за производство на инфрацрвени и инфраниолетови зраци	20			
	3) Лупи	20			
	4) Друго	20			
90.14	Инструменти и апарати за премерување (вклучувајќи и фотограметриски премерувања)				

1	2	3	1	2	3
	екрани, рентгенски генератори од висок напон; рентгенски контролни табли и маси; рентгенски маси, столци и слично за испитување и лекување:			(освен предметите од тар. бр. 90.14); стро- боскопи:	
	1) Рентген-апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апа- рати врз база на нуклеарно зрачење	20		1) Стробоскопи и слични бројачи	22
	2) Генератори, цевки и делови за овие апарати	20	90.28	2) Сите бројачи на производство, обрти и слични, со регулација	22
	3) Контролни табли и екрани	20		3) Други бројачи	22
	4) Маса и столци и слични уреди за испитување и лекување	15	90.29	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, ана- лиза и автоматска контрола	15
	5) Друго	20		Делови и прибор годни за употреба ис- клучиво или главно за еден или повеќе предмети од тар. бр. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 и 90.28.	
90.22	Машини и апарати за механички испиту- вања на тврдоста, јачината, збиеноста, еластичитетот и слични карактеристики на индустриските материјали (на пример, метал, дрво, текстил, хартија или пла- стични маси):			Царинска стопа според предметот на кој му припаѓа делот или приборот.	
	1) Машини и апарати за испитување метал	20	91.01	Џебни часовници, рачни часовници и други часовници, вклучувајќи и штоперици:	
	2) Машини и апарати за испитување тек- стил	20		1) Штоперици	15
	3) Друго	20		2) Рачни:	
90.23	Хидрометри и слични инструменти, тер- мометри, пирометри, барометри, хигроме- три, психрометри, со или без уреди за регистрација; комбинација на овие ин- струменти:			а) од благородни метали	30
	1) Термометри	20		б) други	20
	2) Друго	20		3) Џебни:	
90.24	Инструменти и апарати за мерење, кон- трола и автоматска контрола на протоци, длабочини, притисоци или други промен- ливости на течности или гасови, или за автоматска контрола на температурата (на пример: манометри, термостати, пока- жувачи на ниво, мерачи на протоци, покажувачи на топлина, автоматски ре- гулатори за печки), освен предмети од тар. бр. 90.14	20	91.02	а) од благородни метали	30
		20		б) други	20
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (како полариметри, ре- фрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гасови); инструменти и апа- рати за мерење и проверување вискозитет, порозност, ширење, површински напон и сл. (како вискозиметри, порозиметри, ди- латометри); инструменти и апарати за мерење и проверување количината на топлина, на светлината или звукот (како фотометри, вклучувајќи и експозиметри, калориметри); микротоми	20		4) Други	30
90.26	Справи за мерење потрошувачката или на производството на гасови, течности и електрицитет; калибриранки справи за нив:		91.03	Сидни часовници и будилници со саатен механизам (освен часовниците од тар. бр. 91.03):	
	1) Струјомери	20		1) Сидни	25
	2) Други:		91.04	Часовници за инструментални кабли и часовници од сличен тип, за друмски во- зила, за воздухоплови или пловила	25
	а) за гасови	22	91.05	Други часовници	25
	б) за течности	22		Апарати за регистрирање на времето; а- парати со часовнички или саатен меха- низам (вклучувајќи и секундарни меха- низам) или со синхрон мотор, за мерење, регистрирање или за покажување на вре- мето на друг начин	25
	в) друго	22	91.06	Времени прекинувачи со часовнички или саатен механизам (вклучувајќи и секун- дарен механизам) или со синхрон мотор	15
90.27	Бројачи на обрти, бројачи на производ- ството, таксиметри, бројачи на минати километри, чекори и слично, покажувачи на брзината (вклучувајќи и магнетни покажувачи на брзината) и тахометри		91.07	Механизми за џебни и рачни часовници (вклучувајќи и штоперици), склопени:	
				1) За штоперици	15
				2) Друго	15
			91.08	Механизми за други часовници, склопени:	
				1) За сидни часовници	25
				2) За будилници	25
				3) Друго	25
			91.09	Кутии за часовници од тар. бр. 91.01 и нивни делови, вклучувајќи и полупроиз- води за нив (бланкс):	
				1) Од благородни метали	30
				2) Друго	20

1	2	3	1	2	3
91.10	Кутии за други часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа глава и нивни делови:		2) Магнетофони		25
	1) За видни часовници	25	3) Повеќеканални магнетофони, за потребите на сообраќајот		15
	2) За будилници	25	4) Диктафони		20
	3) Друго	25	5) Друго		25
91.11	Други делови за часовници	25	92.12	Грамофонски плочи и други регистратори на звук или слични; матрици за производство на грамофонски плочи, приготвени отпечатоци (бланк) за грамофонски плочи, филмови за механичко снимање звук, приготвени ленти, жици, ремења и слични предмети што се употребуваат за звучни или слични снимања:	
92.01	Клавири (вклучувајќи ги и автоматските клавири, со или без клавијатура); клави-сени и други клавијатурски инструменти со жици: харфи, освен еолските харфи:		1) Грамофонски плочи:		
	1) Клавири и пијанино, од сите видови	20	б) други		25
	2) Друго	20	2) Магнетофонски ленти и сл.		25
92.02	Други музички инструменти со жици:		3) Друго		25
	1) Виолини, виоли, чела и контрабаси	20	92.13	Други прибори и делови на апарати од тар. бр. 92.11:	
	2) Други инструменти, од дрво	20	1) Игли за грамофони		20
	3) Други	20	2) Друго		20
92.03	Оргули, вклучувајќи и хармониумите и други слични инструменти	20	2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
92.04	Хармоники, концертни хармоники и слични музички инструменти; усни хармоники:		Бр. 3-4002/1		
	1) Усни хармоники	25	11 март 1970 година		
	2) Други хармоники (клавирски и други):		Белград		
	а) до 96 басови	25	Сојузен секретар за финансии,		
	б) други	25	Јанко Смолс, с. р.		
	3) Друго	25			
92.05	Други дувачки музички инструменти:		147.		
	1) Метални	20			
	2) Други	20			
92.06	Удирачки музички инструменти (на пример, барабани, тапани, ксилофони, цим-бала, кастанети)	20			
92.07	Електромагнетски, електростатички, електронски и слични музички инструменти (на пример, оргули, клавири, хармоники)	20			
92.08	Музички инструменти што не спаѓаат во кој и да е тарифен број од оваа глава (на пример, панаѓурски оргули, механички улични оргули, музички кутии, музички пили); механички појни птици; предмети за вабење и довикување од сите видови; тесни дувачки сигнални инструменти (на пример, пишталки и бродски труби за довикување)	20			
92.09	Жици за музички инструменти	20			
92.10	Делови и прибор за музички инструменти (освеч жици), вклучувајќи и перфорирани музички ролни и механизми за музички кутии; метрономи, тонски виљушки и цевки за усогласување тонови од сите видови	20			
92.11	Грамофони, диктафони и други апарати за снимање и репродукција на звук, вклучувајќи и направи за свртување плочи и ленти, со или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање и репродукција на слика и звук, магнетски:				
	1) Грамофони	25			

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ОДЛУКАТА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

кој гласи:

„Одлука за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: банките) при давањето на краткорочни кредити ќе ценат особено дали барателите на тие кредити зголемувањето на трајните обртни средства го вршат од извори што можат да се користат за инвестиции и дали ефикасно ги користат расположивите обртни средства.

2. Краткорочните кредити не можат да се даваат со рок за враќање подолг од десет месеци. По исклучок, за работите кај кои е неопходно подолго ангажирање на средства, банките можат да ги определуваат роковите за враќање на кредитите во согласност со траењето на кредитираната работа со тоа тие рокови да не можат да бидат подолги од две години.

При определувањето на роковите за враќање на кредитите во смисла на ставот 1 од оваа точка, банките се должни да водат постојано сметка за својата ликвидност, што првенствено треба да ја обезбедуваат со целесобразно приготвување на динамиката за користење и на роковите за враќање на кредитите.

3. Банките што користат кредит кај Народната банка на Југославија (во понатамошниот текст: Народната банка) се должни да ги исполнуваат следните услови во поглед на кредитната способност:

1) своето работење во врска со давањето на краткорочни кредити да го вршат во согласност со прописите за банките и кредитните работи и со прописите со кои се определува кредитната политика, да имаат средено финансиско работење и уредно да одговараат на своите обврски спрема Народната банка во поглед на враќањето на искористените кредити;

2) од вкупните краткорочни кредити најмалку 50% да даваат со рок за враќање до три месеци.

Во вкупните краткорочни кредити од одредбата под 2 на ставот 1 на оваа точка не се засметуваат кредитите за трајни обртни средства дадени според поранешните прописи од изворите на средствата за краткорочно кредитирање, кредитите за производство, промет и залихи на земјоделски производи, кредитите за процесот на доработка и ферментација на тутун и кредитите за производство на опрема за извоз.

4. Банката може кај Народната банка да користи реесконтот односно документарен кредит (член 14а од Законот за Народната банка на Југославија) под услов претходно, врз основа на соодветна документација, да им дала на своите комитенти кредити за определени работи односно намени, и тоа:

1) кредити за извоз на стоки и услуги — врз основа на документите за извршениот извоз на стоки, заверени од царинарницата и од девизната документарна контрола на Народната банка, и врз основа на документите за извршените услуги на странски нарачувачи, а под услов рокот на враќањето на кредитот да не е подолг од 45 дена односно да не е подолг од 90 дена кога наплатата се врши во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, сметајќи го тој рок од денот на извршеното царинење на стоките односно од денот на извршувањето на услугите;

2) кредити за производство и приготвување стоки за извоз и кредити на туристички, угостителски, трговски и други организации што се занимаваат со давање услуги на странски туристи, заради приготвување за туристичка сезона — врз основа на договор со странски купувач или други соодветни документи со кои се докажува дека стоките ќе се извезат односно дека услугата ќе се изврши во предвидениот обем, како и дека наплатата ќе се оствари во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања;

3) кредити за извоз на стоки на комерцијален кредит — врз основа на документите за извршениот извоз на стоки, заверени од царинарницата и од девизната документарна контрола на Народната банка, а под услов наплатата да се врши во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања и рокот на отплатувањето на комерцијалниот кредит да не е подолг од две години, сметајќи од денот на извршениот извоз на стоките;

4) кредити дадени во смисла на Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67 и 42/69), под услов користењето на реесконтот по овој основ да не е подолго од две години, сметајќи од денот на давањето на кредитот на комитентот од страна на банката, а до височината:

— од 50% од состојбата на кредитите дадени за намените од членот 2 став 1 точка 1 на тој закон;

— од 20% од состојбата на кредитите дадени за намените од членот 2 став 1 точка 2 на тој закон;

5) кредити за работи на долгорочна производствена кооперација со странство — врз основа на договор за кооперација на домашни производителски организации со странски партнери и друга соодветна документација со која се докажуваат вложувањата во определена кооперантска работа, и тоа до височина од 30% од износот на кредитот што му го дала банката на комитентот за производство на стоки за извоз во други земји, а под условите:

— користењето на реесконтот по овој основ да не е подолго од една година;

— во кредитирањето на домашните кооперанти банката да учествува во својство на членка на конзорциум на домашни и странски банки формиран заради финансирање на работите предвидени со договорот за кооперација;

— учеството на странските кооперанти во финансирањето да не е помало од 50% од вредноста на работите што се вршат во рамките на договорот за кооперација;

— со договорот за кооперација израмнувањето на салдата на долговите помеѓу домашните и странските кооперанти да е предвидено во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања;

6) кредити за продажбата на стоки во земјата — врз основа на стоковни документи и меници на стопанските организации со акцепт на друга стопанска организација како купувач, а под услов рокот на плаќањето на меницата да не е подолг од три месеци односно да не е подолг:

— од шест месеци ако издавателот на меницата е стопанска организација — производител на јаглен;

— од девет месеци ако издавателот на меницата е земјоделска организација што меницата ја издава врз основа на договор за производство и испорака на земјоделски производи;

7) кредити за сезонски залихи на домашна пченица и ориз — врз основа на документите за количината и вредноста на кредитираните залихи, и тоа до височина од 50% од состојбата на кредитите што банката им ги дала на комитентите и под услов со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот во согласност со потрошокот на кредитираните залихи, а најдоцна во рок од 10 месеци;

8) кредити за станбена изградба — врз основа на договорите за кредитите дадени на граѓани и работни и други организации за изградба и купување на станови од производителите, како и на работни организации за производство на станови за пазар и за приготвување и уредување на земјиште за станбена изградба, до височината на просторот на тие кредити во однос на нивната состојба на 31 мај 1968 година;

9) кредити за откуп и залихи на пченка наменета за извоз — врз основа на договор со странски купувач или врз други соодветни документи со кои се докажува дека кредитираната количина пченка ќе се извезе и дека наплатата ќе се оствари во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа до височина од 50% од состојбата на кредитите што им ги дава банката на комитентите и под услов роковите за враќање на тие кредити да не се подолги од три месеци;

10) кредити дадени на земјоделски организации за производство на пченица и ориз и за производство за извоз на пченка и тутун — врз основа на договор за производство и испорака на тие производи, и тоа до височина од 50% од состојбата на дадените кредити, а најмногу до износот од 25% од вредноста на договореното производство сметано по гарантираните односно минималните откупни цени и под услов роковите на враќањето на кредитите да не се подолги од 10 месеци за пченица и ориз и од 12 месеци за пченка и тутун;

11) кредити дадени на земјоделските организации за гоеење на свињи, говеда и јагњина — до

висоцината од 40% од состојбата на тие кредити, а под услов да е во прашање производство за извоз и за снабдување на туристичките подрачја организирано од страна на Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи и роковите за враќање на дадените кредити да не се подолги од 5 месеци за говеда и свињи, од 8 месеци за говеда и од 6 месеци за говеда на јагњиња;

12) кредити за сезонски залихи на сончоглед, хмел, памук и шеќер и кредит за залихи на тутун приготвени за извоз — до височина од 50% од состојбата на кредитите што банката им ги дава на комитентите и под услов со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот во согласност со потребите односно реализацијата на кредитираните залихи, а најдоцна во рок од 12 месеци;

13) кредити за продажба односно купување на кредит товарни вагони од домашно производство — врз основа на договор за купопродажба, и тоа до височина од 50% на износот на кредитот што банката му го дава на комитентот, а најмногу до 25% од вредноста на испораката.

По исклучок од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, банката може да даде кредит со рок за враќање и до 150 дена ако е во прашање извоз во воневропски земји кој се наплатува во девизи од значења за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Рокот за враќање на кредитите од 90 дена од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, и рокот од 150 дена од ставот 2 на оваа точка, банката може да ги продолжи ако корисникот на кредитот, најдоцна за 15 дена по истекот на рокот договорен за враќање на кредитот, ѝ поднесе решение од Народната банка за продолжувањето на рокот за внесување на девизите.

Банката е должна во својата деловна политика, при определувањето на роковите за враќање на кредитите од ставот 1 под 1 и ставот 2 и при продолжувањето на тие рокови во смисла на ставот 3 од оваа точка, да води сметка за фактичните рокови на наплатата од странство, и со договорот за кредитот да ги обврзува корисниците да ги враќаат кредитите и пред договорениот рок ако наплатата од странство ја остварат пред тој рок.

Со кредитите од одредбата под 1 на ставот 1 на оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што ги дава банката врз основа на договор за производство на опрема и бродови за извоз и договор за вршење услуги на странство, и тоа:

— до височината на вредноста на одделна завршна фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;

— до височината на договорениот аванс, ако со договорот е предвидено плаќање на авансот во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, а под услов авансот да втасува во рок до 90 дена од денот на давањето на кредитот на комитентот од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

По исклучок од одредбата под 2 на ставот 1 на оваа точка, кредитите дадени за договорено производство за извоз на бродови, комплетни постројки и крупна опрема што се произведува по индивидуални порачки, банката може да ги реесконтмира и кога плаќањето по договорот помеѓу корисникот на кредитот и странскиот нарачувач не е предвидено во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, но најмногу до износот од 30% од состојбата на тие кредити, и тоа под услов за производство на кредитираните објект да се употребуваат најмалку 50% од репродукциониот материјал од домашно потекло и да се во прашање работи склучени до крајот на 1966 година.

Со кредитите од одредбата под 2 на ставот 1 на оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што ги дава банката врз основа на доку-

ментите за извозот на стоки на комисионационен лагер во странство, заверени од царинарницата, и од девизната контрола на Народната банка.

Реесконтот по основ на кредитите од одредбата под 3 на ставот 1 на оваа точка Банката може да го користи до 30 јуни 1969 година, а искористениот износ должна е да ѝ го врати на Народната банка до 30 јуни 1971 година.

Народната банка може, по потреба, да ја менува височината и роковите за користење на реесконтот односно документарен кредит предвидени во оваа точка, за што однапред ќе ги известат банките.

5. Висоцината на кредитите од точката 4 на оваа одлука не може да го применува определениот износ (реесконтен лимит), кој се утврдува однапред за народните три месеци, и тоа во височина од 15% од просечната месечна состојба на сметките на средствата со кои располагаа банката во изминатиот период од шест месеци, а кои според важечките проценки сочинуваат основница за пресметување на задолжителната резерва на банките кај Народната банка.

Реесконтниот лимит од ставот 1 на оваа точка Народната банка може, по потреба, да го намалува во текот на тримесечјето, но најмногу до една третина од износот утврден за тоа тримесечје.

Народната банка за намалувањето на реесконтниот лимит во смисла на ставот 2 на оваа точка навремено ќе ги известат деловните банки.

Реесконтниот лимит од ставот 1 односно од ставот 2 на оваа точка банката може да го пречекори:

1) за делот на кредитите за извоз што ќе ги реесконтмира во смисла на точката 4 став 1 под 1 на оваа одлука, но најмногу до износот од 70% од состојбата на тие кредити;

2) за делот на кредитите што ќе ги реесконтмира во смисла на точката 4 став 1 под 2 на оваа одлука, но најмногу до износот од 30% од состојбата на кредитите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 1 под 1 на оваа одлука;

3) за делот на кредитите што ќе ги реесконтмира во смисла на точката 4 став 1 под 3 на оваа одлука, но најмногу до износот од 2% од состојбата на кредитите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 1 под 1 на оваа одлука;

4) за делот на кредитите што ќе ги реесконтмира во смисла на точката 4 став 1 под 7, 9, 10, 11, 12 и 13 на оваа одлука;

5) за делот на кредитите што ќе ги реесконтмира во смисла на точката 4 став 1 под 8 на оваа одлука, а најмногу до 40% од состојбата на штедните влогови од членот 90а на Законот за банките и кредитните работи и на средствата на фондот за заедничка потрошувачка издвоени за станбена изградба и средствата наменети за субвенција на странарината од точката 1 на Одлуката за определување на средствата што деловните банки можат да ги користат за давање инвестициони кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/68);

6) за делот на кредитите што ќе ги реесконтмира во смисла на точката 4 став 6 од оваа одлука;

7) за делот на кредитите дадени во смисла на Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции, кои го преминуваат пропишаниот минимален процент на насочувањето на средствата според тој закон, а кои банката ќе ги реесконтмира според одредбата на точката 4 став 1 под 4 на оваа одлука.

По исклучок од одредбата под 2 на ставот 4 на оваа точка, по кредитите за договорено производство за извоз на бродови, комплетни постројки, градежни конструкции и крупна опрема што се произведува по индивидуални порачки, банката може да го пречекори реесконтниот лимит од ставот 1 односно од ставот 2 на оваа точка до износот од 50% од состојбата на дадениот кредит, ако е договорена продажба на кредит, со тоа што овој процент да се зголемува за 30% од износот за кој е договорено плаќање

во готово над 10% од вкупната вредност на испораката.

Пречекорување на реесконтниот лимит во смисла на ставот 5 од оваа точка банката може да користи под следните услови:

1) со договорот помеѓу домашниот производител — корисник на кредитот и странскиот нарачувач да е предвидено плаќање на аванс од најмалку 10% од вредноста на договорената испорака — ако е договорена испорака во целост или делумно на кредит, односно од најмалку 5% — ако е договорено плаќање во готово, и делот на тој аванс да е наплатен до денот на користењето на реесконтот;

2) дадениот кредит да се користи само за производство кое е во тек односно кое непосредно престои, и врз основа на тој кредит банката да не користи пречекорување на реесконтниот лимит во смисла на одредбата под 2 од ставот 4 на оваа точка;

3) од вкупниот материјал што се употребува за производството на кредитираниот објект најмалку 50% од репродукциониот материјал да се од домашно потекло.

Ако договорот за производството и испораката на кредитираниот објект е склучен во рамките на меѓудржавна кредитна спогодба, авансот во смисла на одредбата под 1 од ставот 6 на оваа точка се признава во височината предвидена со таа спогодба.

Авансот од одредбата под 1 од ставот 6 на оваа точка не се смета како задолжителен услов ако е договорена испорака за готово а финансирањето е обезбедено од средствата на Меѓународната банка за обновa и развој.

Народната банка може, по потреба, да ја менува височината на пречекорувањето на реесконтниот лимит предвидена во оваа точка, за што однапред ќе ги извести деловните банки.

6. Кредитите што Народната банка им ги дала на банките заради регулирање на нивниот потенцијал за краткорочно кредитирање во смисла на точката 1 од Одлуката за поблиските услови и за роковите за давање и користење на краткорочните кредити во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66, 19/66, 28/66 и 41/66) по одбивање на реесконтниот лимит од точката 5 став 1 на оваа одлука, по истекот на договорените рокови за враќање ќе се претворат во посебни кредити што се обновуваат тримесечно.

Отплатувањето на кредитите од ставот 1 на оваа точка ќе се врши:

1) кога самата банка ќе понуди делумно отплатување или исплата во целост;

2) кога Народната банка, по потреба, а зависно од општите движења на подрачјето на парите и кредитите, бара од банките враќање дел од овој кредит, со тоа што тоа враќање да се врши по еднакви мерила кај сите банки и во рок што однапред ќе го објави Народната банка.

Банката не може да го зголеми обемот на краткорочните кредити додека не го врати делот на посебниот кредит што ќе го определи Народната банка во смисла на одредбата под 2 на ставот 2 на оваа точка.

6а. Банката која поради намалување на својата ликвидност не е во можност да ги извршува излозите на своите комитенти за располагање со нивните средства, може, по исцрпување на расположивите средства од посебниот резервен фонд, да користи кај Народната банка посебен документарен кредит за ликвидност во височина 2% од основната за пресметување на задолжителната резерва и тоа во траење најмногу до 10 работни дена во едно тримесечје.

Додека не го врати искористениот износ на посебниот документарен кредит за ликвидност, банката не може да ги извршува налозите на своите комитенти за користење на одобрените им кредити, ниту да исплатува други свои обврски.

7. Вкупното задолжување на банката кај Народната банка по реесконтниот кредит од точ. 4 и 5 и во посебниот кредит од точката 6 на оваа одлука не може да го преминува износот на просечната месечна состојба на сметките на средствата што според важечките прописи сочинуваат основа за пресметување на задолжителна резерва на банките кај Народната банка и на сметките на штедните влогови по видување.

Просечниот износ на средствата како граница на вкупното задолжување на банката кај Народната банка во смисла на ставот 1 од оваа точка, се утврдува однапред за наредните три месеци, а врз основа на месечните состојби за изминатите шест месеци.

Во вкупното задолжување на банката кај Народната банка во смисла на ставот 1 од оваа точка, не се смета делот на реесконтниот односно документарниот кредит што банката го користи кај Народната банка во смисла на точката 4 став 1 под 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од оваа одлука.

Банката чии долгови по кредитите кај Народната банка ја преминуваат границата на вкупното задолжување утврдена во смисла на одредбите од оваа точка, не може да го зголеми обемот на краткорочните кредити. Ова ограничување не се однесува на кредитите што банката ги дава за купување и за залихи на домашна пченица.

8. Искористените износи на кредитите кај Народната банка според состојбата на денот на почетокот на применувањето на оваа одлука, по одбивање на посебниот кредит од точката 6 на оваа одлука банките се должни да го покријат со документацијата од точката 4 на оваа одлука, и тоа: најмалку 30% до 31 март 1967 година, а остатокот — до 30 јуни 1967 година.

Банката што до истекот на роковите од ставот 1 на оваа точка не ќе го покрие предвидениот износ на реесконтниот односно документарниот кредит, е должна да ѝ го врати на Народната банка делот на кредитот што не е покриен.

9. Банката што на денот на почетокот на применувањето на оваа одлука не го исполнува условот од точката 3 став 1 под 2 на оваа одлука, е должна да ги усогласи своите пласмани со овој услов во рок од шест месеци. Додека не го изврши ова усогласување банката не може да го зголеми обемот на краткорочните кредити во однос на состојбата на 31 декември 1966 година.

10. Банките што на 1 јули 1967 година не користат реесконтен односно документарен кредит кај Народната банка на Југославија, а ги исполнуваат пропишаните услови за користење на тој кредит, можат да користат таков кредит, и тоа:

1) во периодот јули-октомври 1967 година — по 10% месечно од износот на утврдениот реесконтен лимит;

2) во ноември и декември 1967 година — по 30% од износот на утврдениот реесконтен лимит.

11. Прописите за користење на реесконтниот односно документарниот кредит на банките кај Народната банка врз основа на договорите за дадени кредити за залихи на домашна пченица од родот на 1967 година, што беа во важност до влегувањето во сила на Одлуката за измени на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67), ќе се применуваат до истекот на првобитно договорените рокови за враќање на тие кредити.

Овој пречистен текст ја опфаќа Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/68) и нејзините измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/68, 10/69,

32/69, 44/69, 5/70 и 12/70 во кои е означено времето на влегувањето во сила на таа одлука и на нејзините измени и дополненија.

О. бр. 27
19 март 1970 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гуверниер,
д-р Иво Перишин, с. р.

148.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/68), во врска со одредбите на редниот број 15 од одделот Статистика на стопанските биланси на Планот на статистичките истражувања за 1970 година, кој е составен дел на Одлуката за донесување на Планот на статистичките истражувања за 1970 година (Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/69), генералниот директор на Службата на општественото книговодство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ПОЈАВИТЕ ВО ВРСКА СО ЛИКВИДНОСТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Од 1 до 25 април 1970 година ќе се спроведе анкета за појавите во врска со ликвидноста на стопанските организации.

Со оваа анкета ќе се опфатат само стопанските организации што се распоредени во дејностите од областите 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел од Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65).

2. Во оваа анкета ќе се соберат податоци за фактурираната реализација, за побарувањата од купувачи, за обврските спрема добавувачи, за залихите на материјали, за залихите на недовршено производство и сопствени полупроизводи, за залихите на готови производи и трговски стоки и за кредитите за обртни средства — со состојбата на 31 март 1969 година, на 31 декември 1969 и на 31 март 1970 година, како и податоци за просечниот број на запослените во периодите јануари-март 1969, јануари-декември 1969 и јануари-март 1970 година.

3. Податоците од точката 2 на ова решение ги даваат стопанските организации, самостојните организации на здружен труд со својство на правно лице во состав на стопанската организација и организациите во состав на здружено претпријатие.

4. Анкетата ќе ја организира Службата на општественото книговодство и ќе ја спроведе на обрасците што таа ќе ги утврди.

5. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 30
18 март 1970 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општественото книговодство,
Радован Макиќ, с. р.

149.

Врз основа на членот 20 точ. 3 и 4, во врска со чл. 16 и 23 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности распишува

КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности (во понатамошниот текст Фондот) ќе дава, под условите предвидени со овој конкурс, средства за финансирање набавка на опрема за научноистражувачка дејност и за адаптации.

Средствата од претходниот став ќе се даваат како кредити, а без обврска за враќање само за намените од точката 9 на овој конкурс.

2. На конкурсот можат да учествуваат: институти и другите самостојни научноистражувачки организации, стопанските и други организации кои во својот состав имаат научноистражувачки единици, како и факултетите, високите школи, односно универзитетите за опрема потребна за научната работа во рамките на постдипломските студии.

3. Барањето за давање кредит за набавка на опрема му се поднесува на Фондот и содржи:

1) краток приказ на тековната и перспективната програма на научноистражувачката работа;

2) основни податоци за состојбата на техничката опременост;

3) објаснение на функцијата на бараната опрема во реализацијата на перспективната програма;

4) приказ на состојбата на научните и стручните кадри, со осврт врз досегашните резултати на работата над истражувачките проблеми и врз соработката со други институции;

5) претсметка на трошоците, со соодветна документација;

6) податоци за понуденото учество во трошоците на финансирањето и за динамиката на користењето на средствата.

4. Барањето за давање кредит за адаптации, покрај наведеното во точката 3 под 5 и 6 на овој конкурс, содржи образложение за потребата од адаптација, со соодветни технички и други податоци.

5. Кредитите за намените од точ. 3 и 4 на овој конкурс ќе се даваат под услов подносителот на барањето да учествува во трошоците на финансирањето со сопствени средства или со средства од други извори со најмалку 50% од претсметковниот износ, по каматна стопа од 3% годишно и со рок за враќање до 10 години.

6. Приоритет за добивање кредити за опрема ќе имаат подносителите на барања:

1) чија научна дејност односно чија перспективна програма на развојот опфаќа истражувачки подрачја и проблеми од значење за општествено-економскиот развој и за развојот на науката;

2) кои располагаат со научно-стручни кадри за реализација на перспективната програма на научноистражувачката работа;

3) кои набавуваат опрема со која се придонесува за развојот на научноистражувачките капацитети во недоволно развиените републики и автономни покраини, како и во неразвиените области на науката.

7. Приоритет за добивање кредити за адаптации ќе имаат подносителите на барања што ги исполнуваат критериумите од точката 6 под 1 и 2 на овој конкурс и кои со помали средства постигаат поголеми ефекти во решавањето на проблемите за рационално користење на опремата или подобрување на условите на работата.

8. Подносителите на барања на кои ќе им бидат дадени кредити поднесуваат, по барање на фон-

дот, гаранција на износот на кредитот, како и друга документација што ќе ја определи Фондот.

9. Средствата што се даваат без обврска за враќање, ќе се одобруваат за набавка на опрема потребна за научноистражувачка работа во рамките на постдипломските студии, под услов корисникот да обезбеди најмалку 50% учество од утврдениот претсметковен износ.

10. Барањето за добивање средства за намените од точката 9 на овој конкурс му се поднесува на Фондот и содржи:

1) краток приказ на програмата на научната работа во рамките на постдипломските студии според насоките;

2) приказ на научниот и наставниот кадар кој ќе учествува во реализацијата на програмата од претходната одредба;

3) основни податоци за состојбата на техничката опременост и објаснение на функцијата на бараната опрема во извршувањето на програмата на научноистражувачката работа во рамките на постдипломските студии;

4) претсметка на трошоците, со соодветна документација;

5) податоци за понуденото учество во трошоците на финансирањето и за динамиката на реализацијата на набавката на опремата.

11. Врз утврдувањето на приоритетот и донесувањето одлуки на Фондот за давање средства без обврска за враќање ќе влијаат:

1) остварените резултати и оцената на потребата од нови курсеви на постдипломски студии;

2) состојбата на техничката опременост на институциите што бараат средства;

3) кадровските можности во врска со организацијата на постдипломските студии.

12. Документацијата од точ. 3, 4 и 10 на овој конкурс учесниците ќе ја состават според упатството кое, на нивно барање, ќе им го достави Фондот.

13. Барањата за давање средства по овој конкурс се поднесуваат во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 710/1
13 март 1970 година
Белград

Сојузен фонд за финансирање на научните дејности

Директор, Претседател на Управниот одбор,
Радивоје Раичевиќ, с. р. Кемал Тарабар, с. р.

150.

Врз основа на членот 20 точка 4 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности (во понатамошниот текст: Фондот) ќе учествува во финансирањето на научноистражувачките проекти предвидени со Програмата на научните дејности што ја усвои Сојузниот совет за координација на научните дејности, во рамките на расположивите средства.

2. Фондот ќе дава средства за намените од претходната точка под општите услови што ги опреде-

лил Сојузниот совет за координација на научните дејности (во понатамошниот текст: Советот) за работа врз следните научноистражувачки проекти:

1. ОСНОВИ ПРИРОДНИ НАУКИ

а) Астро-гео-науки

- 1) Астрофизички и астрометриски изучувања на некои небески тела
- 2) Современа обработка на фактографскиот сеизмолошки материјал
- 3) Проучување физиката на геомагнетските феномени

б) Биологија

- 4) Цитогенетички истражувања на хумани и еколошко-генетички истражувања на животински популации
- 5) Еко-физиолошки истражувања на нервниот и невросекреторниот систем на инсекти
- 6) Лимнолошки проучувања на акумулациони езера

в) Физика

- 7) Истражувања во густа плазма
- 8) Нелинеарна оптика

г) Хемија

- 9) Истражувања и развој на хетерогената и хомогената катализа
- 10) Проблеми на електролитичкото и хемиското таложење и растворување на метали
- 11) Унификација на југословенската хемиска терминологија

д) Математика

- 12) Математички структури, модели и нивни примени

II. ТЕХНИЧКИ НАУКИ

а) Рударство

- 1) Истражување на нови методи и на технички решенија за заштита на работниците од штетно дејство на прав на минерални сировини
- 2) Збогатување на минерални сировини

б) Металургија

- 3) Истражување на применливоста на домашниот бел боксит
- 4) Проучување и освојување нови легури врз база на алуминиум
- 5) Комплексна валоризација на сиромашни руди на обоени метали и пирит

в) Хемиска технологија

- 6) Хемија и технологија на флуорни соединенија

г) Електротехника

- 7) Теориско и експериментално изучување на електричниот лак од гледиштето на неговото ефикасно гасење во електрични апарати од низок напон

д) Електроника и автоматика

- 3) Истражување на биотехничките системи за манипулација и локомоција

е) Машинство

- 9) Истражување на процесот на согорување на лигнитов прав

е) Геологија

- 10) Петролошки, геохемиски и минералопшки истражувања на перидотит-габро-комплексот на Југославија и на минералните лежишта во нив
- 11) Оруднување и хидротермички измени во валоризацијата на минералните сировини во кратовско-злетовската вулканска област

ж) Дрвна технологија

- 12) Истражувања на економичниот надмер за режана граѓа од најважните видови дрвја во разни степени на сувост

з) Сообраќај

- 13) Динамичка анализа на шински возила
- 14) Истражувања со цел за примена на фрикциони и антифрикциони материјали за делови на железнички возила
- 15) Студија со цел за избор на методи за преминување на автоматско квачење во условите на СФРЈ; обезбедување услови за спроведување на предложената метода

с) Вакуумска техника

- 16) Вакуумски техники и технологии

III. БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

а) Растително производство

- 1) Истражување на генетските основи на хетерозисот
- 2) Истражувања на продуктивноста и квалитетот на компир
- 3) Проучување на биолошките и технолошките особини на интродукувани сорти грозје и овошци
- 4) Изучување на вируси на земјоделски растенија
- 5) Економичност и рентабилност на производството и на искористувањето на хранливите материи на луцерка
- 6) Изучување на економските фактори на производството и механизацијата на работењето на одгледување, берба, транспорт, манипулација и складирање на овошје и грозје на земјоделските стопанства

б) Сточарство и ветеринарство

- 7) Истражување на влијанијата на еколошките и физиолошките фактори врз подобрување репродукцијата и производството на домашните животни
- 8) Искористуваче на енергијата во производството на говедско месо и млеко
- 9) Изучување на фасциолозата и можност за примена на имунопрофилактика во сузбивањето на некои паразитози кај домашните животни
- 10) Испитување на факторите што влијаат врз физичките, хемиските и микробиолошките својства на млекото во технолошките процеси на производството и преработката
- 11) Истражување на економските фактори на производството на кравјо млеко

в) Шумарство

- 12) Унапредување на шумското производство во ареалот на шумите на медитеранското и субмедитеранското подрачје
- 13) Истражување на критериумите за комплексно вреднување на шумите во современиот општествено-економски систем на Југославија

IV. МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

- 1) Трансплантација на органи (срце, бубрези, црн дроб, бели дробови, панкреас и др.)
- 2) Хуморална регулација на хематопоезата
- 3) Изучување на влијанието на генетските фактори врз појавата на ендемска нефропатија во Југославија
- 4) Цитогенетски и биолошки аспекти на деликвентното однесување

- 5) Физиологија и патофизиологија на метаболизмот на калциум, со особен осврт врз остеопорозата
- 6) Изучување на арбо-вирусните инфекции што се пренесуваат преку инсекти
- 7) Проучување на заболувања на медицински интересни инсекти
- 8) Испитување улогата на антирабичниот серум самиот и во комбинација со антирабична вакцина
- 9) Етиопатогенеза на кариесот

V. ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

а) Економски науки

- 1) Положбата на образованието во распределбата на националниот доход
- 2) Економско-социјалната проблематика на селското население на медитеранското подрачје
- 3) Фактори на инфлационите движења во југословенското стопанство
- 4) Форми на меѓународна помош и на меѓународна економска положба со земјите во развој

б) Социолошки, правни и политички науки

- 5) Југословенските работници во СР Германија
- 6) Социјалните потреби на југословенските работници во странство и социјалните служби
- 7) Системот на правните норми и процесот на изградбата на нормативни инструменти (посебно законодавен систем, законодавен процес и законодавна техника)
- 8) Правните аспекти на парите (во внатрешното и меѓународното право)
- 9) Кривичноправна заштита на самоуправните права
- 10) Тешки дела на загрозување животот на луѓето и имотот во стопанството
- 11) Концентрираност на појавите на социјална патологија во градските подрачја (Љубљана, Загреб, Белград)
- 12) Функционирање на собранискиот систем во самоуправното општество
- 13) Улога на масовните комуникации во самоуправното општество

в) Педагошки науки

- 14) Експериментално испитување ефикасноста на индивидуалниот наставен stroj за индивидуализација и покачување продуктивноста на наставата
- 15) Определување на говорните норми у нашите деца
- 16) Кибернетички модели на воспитно-образовниот процес

г) Хуманистички науки

- 17) Библиографија за војната и револуцијата 1941—1945 година
- 18) Состав на старите средноевропски мери и утеги (метрологија *Europea Centralis*)
- 19) Збирки на стари карти на југословенските земји (*Monumenta geographica Jugoslavicae*) во средниот и XVI век
- 20) Обработка на граѓата од архивот на М. Ф. Раевски
- 21) Истражувања на мозаици за подготвување на издавање првата свеска на Корпус мозаика Југославије „Мозаици Хераклеје“ (во рамките на Меѓународниот корпус на мозаици)

3. На конкурсот можат да учествуваат: научните институти и другите самостојни научноистражувачки организации и нивните здруженија, потоа факултетите и високите школи, академиите на науките, стопанските и други организации и нивните здруженија, ако во својот состав имаат научноистражувачки единици, како и групи научни работници и одделни научни работници.

4. Пријавата за учествување на конкурсот содржи:

- 1) резиме на барањето,
- 2) образложение на проектот,
- 3) податоци за кадрите и опремата,
- 4) претсметка на потребните средства.

5. Во согласност со општите услови утврдени со Програмата на научните дејности на Советот, Фондот ќе дава средства под услов корисниците да обезбедат партиципација од своите средства или од други извори, и тоа:

- 1) за применети и развојни истражувања во техничките и земјоделските науки — најмалку 50%;
- 2) за истражувања во природните, општествените и медицинските науки и за основни истражувања во техничките и земјоделските науки — најмалку 20%.

6. Средствата ќе се даваат без обврска за враќање, освен за финансирање на развојно-технолошки проекти кои ќе се финансираат по пат на кредити.

Кредитите за финансирање на развојно-технолошки проекти ќе се одобруваат со рок за враќање до 10 години и со камата по стопа од 3% годишно.

За проектите кои според наведените услови можат да се финансираат комбинирани (без обврска за враќање и на кредит), подносителите на барањето се должни програмата на проектот да ја разграничат според содржината и средствата.

7. Приоритет во доделувањето на средствата ќе имаат подносителите на барање:

1) кои со разработена програма на работата врз проектот поадекватно ќе ја опфатат основната тематика и кои според состојбата на научноистражувачките кадри и досегашните резултати даваат повеќе гаранција дека целта на истражувањата според проектот ќе ја остварат во предвидениот рок;

2) чии очекувани резултати се од непосредно или перспективно значење за научниот односно соопштествениот развој на Југославија;

3) кои располагаат со соодветна опрема, ако е потребна таа;

4) кои за проектите чија реализација тоа го бара, ќе обезбедат координација или соработка со сродни научноистражувачки установи и организации во Југославија и во странство и кои реализацијата на проектот ја поврзуваат со републички, сојузни и меѓународни програми на научните истражувања, ако е тоа потребно;

5) кои ги исполнуваат своите обврски од претходните договори со сојузните и републичките фондови за финансирање на научните дејности.

Покрај исполнувањето на наведените услови, височината на понуденото учество и рокот на извршувањето на задачите исто така влијаат врз определувањето на приоритетот во доделувањето на средства.

8. Документацијата од точката 4 на овој конкурс подносителите на барањето ќе ја подготват според упатството на Фондот.

Упатството на Фондот, како и Програмата на Советот од точката 1 на овој конкурс, Фондот ќе им ги достави на учесниците во конкурсот на нивно барање по објавувањето на овој конкурс.

9. Рокот за поднесување барање за доделување средства по овој конкурс е 45 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 710/2

13 март 1970 година

Белград

Сојузен фонд за финансирање на научните дејности

Претседател на Управниот одбор,

Директор,

Радивоје Раичевиќ, с. р.

Кемал Тарабар, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за измена и дополнење на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/70, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 1 одредбата под 91 треба да гласи:

„91) 292-71-10 Цвеќе за украс и букети
цвеќе-каранфили 06.03/1
во износ од 0,60 динари
за 1 парче“.

Од Сојузниот завод за цени, Белград, 20 март 1970 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАЧАК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА ЧАЧАК

I. Со Одлуката за измена и дополнење на Одлуката за воведување општински придонеси и даноци на граѓаните на територијата на општината Чачак („Службени лист општине Чачак“, бр. 4/69) Собранието на општината Чачак вовеле додатен придонес од личниот доход од работен однос по стопа од 0,4%, кој би се плаќал за периодот од 1 јули 1969 година до 30 јуни 1970 година. Средствата остварени со воведувањето на тој придонес се внесуваат во фондот на заедничките резерви на Општината Чачак и исклучително служат за покривање на загубата на Фабриката за хартија и дрвешница во Чачак.

Управниот одбор на Ремонтниот завод во Чачак смета дека наведената одлука е во спротивност со одредбите на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации, според кои средствата на фондот на заедничките резерви се формираат од доходот на стопанските организации а не од личните приходи на работниците.

Собранието на општината Чачак во претходната постапка и на јавната расправа истакнувајќи дека наведената одлука ја донесло врз основа на овластувањето од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници и од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните. Смета дека со ниеден пропис во тоа овластување не е ограничено, од што изведува заклучок дека со своите приходи може да располага слободно.

II. Според Уставот, општината заради извршување на своите права и должности е овластена самостојно да донесува прописи, општествен план и буџет и да формира свои фондови (член 99). За намиривање на општествените потреби на нејзината територија, на општината ѝ припаѓаат од личните приходи и од другите извори што ги утврдува сојузниот закон средствата што таа самостојно ги утврдува и располага со нив (став 3 на членот 27).

Од наведените одредби на Уставот произлегува дека општините се самостојни во утврдувањето на приходите на кои имаат право и во располагањето со нив. Меѓутоа, таа самостојност може да се движи во границите на правата и должностите, што општината во смисла на уставните и законските овла-

ствувања ги врши. Општината, како основна општествено-политичка заедница, во смисла на Уставот врши општествени функции од заеднички интерес за граѓаните на нејзината територија. Во неа и со помош на неа се остварува управувањето со заедничките работи од интерес за животот, работата и здобивањето на социјалните, културните и другите заеднички потреби на граѓаните (член 96 од Уставот на СФРЈ). За остварување на тие функции на општината ѝ припаѓаат приходите утврдени врз основа на закон.

Начинот на формирањето на средствата за намирување на заедничките општествени потреби и начинот на употребата на тие средства поблиску се утврдени со Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници и со соодветните републички закони. Во смисла на тие прописи, средствата на буџетот на секоја општествено-политичка заедница, во кој се искажуваат сите приходи на општествено-политичката заедница, првенствено мораат да се употребат за намирување на општествените потреби, за извршување на задачите во областа на науката, културата, заштитата на здравјето, социјалната заштита, комуналните дејности и потребите на претставничкото тело и на органите на општествено-политичката заедница. По обезбедувањето на средствата за тие потреби, општествено-политичката заедница може своите приходи да ги користи и за развитокот на материјалната основа односно и за инвестиции во стопанството, и тоа во согласност со прописите за користењето на средствата за инвестиции во стопанството. Меѓутоа, тие прописи не ѝ даваат генерално овластување на општествено-политичката заедница да може да воведува придонеси од личните доходи во корист и за потребите на една определена работна организација.

Средствата за санација на стопанските организации, за покривање на нивните загуби и за други потреби со кои се унапредува нивната дејност, првенствено се намираваат од доходот на стопанските организации, на начинот и под условите што се пропишани со посебен закон, т. е. со Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации.

Само под услов средствата за санација на стопанските организации да не можат да се обезбедат од заедничките резерви на стопанските организации или од други извори, за таа цел можат да се употребат буџетските средства на општествено-политичката заедница, и тоа средствата на резервниот фонд, на начинот и под условите што се предвидени со Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници (чл. 96 до 99).

Врз основа на изложената состојба на работата Уставниот суд смета дека Одлуката на Собранието на општината Чачак за измена и дополнување на Одлуката за воведување општински придонеси и даноци на граѓаните не е во согласност со Уставот на Југославија, со Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници и со Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации.

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

О Д Л У К И

1. Општината не е овластена да воведува со свој пропис придонес од личниот доход од работен однос наменет исклучително за санација на стопанските организации.

2. Се поништува Одлуката на Собранието на општината Чачак за измена и дополнување на Одлуката за воведување општински придонеси и даноци на граѓаните на територијата на општината Чачак („Службени лист општине Чачак“, бр. 4/69).

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист општине Чачак“.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови на Судот: Иван Божиќевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Асен Групе, Шефкет Маглајлиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Иво Сунарик и Јоже Земљан.

У бр. 372

5 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОТ 148 СТАВ 4 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I. Со одредбите на членот 148 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) е определено: а) за барањата за исплатување во странство на пензии и инвалидни на уживателите што се иселиле на постојан престој во странство да решава републичкиот завод за социјално осигурување надлежен според седиштето на фондот чија обврска е да ги исплатува пензиите односно инвалидните; б) решенијата за овие барања да се конечни во управната постапка и в) против овие решенија да може да се води управен спор ако барањата за исплатување на пензиите односно инвалидните се засновани врз обврска на фондот определена со закон.

По повод иницијативата на еден граѓанин чие барање за исплатување на пензијата во странство е одбиено, Уставниот суд на Југославија со решението У бр. 72/69 од 24 септември 1969 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од членот 148 став 4 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, сметајќи дека основано може да се постави прашањето дали овие законски одредби се во согласност со одредбите на Уставот на СФРЈ кои го гарантираат правото на жалба и правото на водење на управен спор. При тоа Уставниот суд имаше предвид дека републичкиот завод за социјално осигурување што го одбил барањето за исплатување на пензијата во странство, во поуката за правниот лек изречно навел дека против решението за одбивањето не може да се води управен спор.

На јавната расправа претставникот на Сојузната скупштина го изнесе мислењето дека овде не се работи за неуставност на законот туку за неговата погрешна интерпретација. Според ова мислење со одредбите на членот 148 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување не е исклучен управен спор, а републичкиот завод за социјално осигурување погрешно ја интерпретирал оваа законска одредба. Со ова мислење се согласи и претставникот на Сојузниот завод за социјално осигурување.

II. По оценувањето на поставеното прашање, имајќи ги предвид и наводите на претставникот на Сојузната скупштина, Уставниот суд на Југославија констатира:

1) Со одредбите на членот 148 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување не се ускратува правото на судска заштита при решавање на барања за испла-

тување на пензии во странство на лицата што се иселиле на постојан престој во странство. Спротивно толкување на наведените одредби би било противно на Уставот на СФРЈ (чл. 68, 158 и 159).

2) Според членот 159 став 2 од Уставот на СФРЈ управниот спор може по исклучок да се исклучи во определени видови управни работи и тоа само со сојузен закон. Од тоа произлегува дека управниот спор може по исклучок да биде исклучен во определени видови управни работи, а не може да биде исклучен во одделни случаи.

III. Во согласност со изнесеното становиште, а со оглед на можноста за погрешно толкување на наведените одредби, Уставниот суд на Југославија, врз основа на членот 250 од Уставот на СФРЈ

ОДЛУЧИ

1. Се утврдува дека со одредбите на членот 148 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување во постапката за решавање на барање за исплатување на пензија во странство не е исклучено водењето на управен спор во смисла на членот 159 став 2 од Уставот на СФРЈ.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Со оваа одлука да се запознае Сојузната скупштина.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседавач судијата д-р Јован Ѓорѓевиќ и членови на Судот: Иван Божиќевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Никола Срзенткиќ и Јоже Земљак.

У бр. 72/69

12 февруари 1970 година
Белград

То заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија
судија,

д-р Јован Ѓорѓевиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето постојан полет заради остварувањето на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Андрић Ристе Јован, Ѓук Николе Милојко, Докмановић Илије Стево, Ѓрбовић Миће Симо, Лојовић Ѓорѓа Митар, Матијашевић Петра Саво, Напрта Николе Ѓубомир, Поповић Настадина Рашко, Родић Ѓуре Дамјан, Угарковић Дмитра Дане, Заклап Миле Спасо;

полковниците на оклопни единици: Бунчић Николе Славко и Дрча Симе Мирко;

инженерските полковници: Јанковић Симе Милан и Радаковић Јована Никола;

полковникот на АВХ одбрана: Мухек Стјепана Андрија;

санитетскиот полковник: Пилетић Милоша Митар;

полковниците на авијација: Шкондрић Симе Миле и Тошић Милана Ѓоривој;

артилерискиот полковник: Вујосевић Николе Драго;

капетаните на боев брод: Кундић Ивана Ѓирил и Мразовић Дамјана Ѓубо;

пешадискиот полковник: Мустаћ Шиме Анте;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

техничките полковници: Антунац Ивана Метод-Миша и Рајх Артура Руди;

пешадиските полковници: Буквић Николе Дилберовић Алије Исмет, Ѓрба Јована Милан, Херман Јожекта Виктор, Јауковић Радосава Милорад, Крашовец Алојза Владо, Кривокапић Сава Стеван, Лабовић Станише Саво, Лазовић Боже Иво, Мехинагић Ибрахима Хајрудин, Петрић Анте Милош, Сарајлић Салка Абдулах, Тривуновић Нине Анђелко, Вучуревић Николе Радомир;

воздухопловнотехничкиот полковник: Ѓрац Ѓуре Стево;

полковниците за врска: Ѓоведник Антона Алојз, Крњић Јефте Ѓогдан, Матијевић Андрије Никола, Шарлија Јосипа Светозар;

полковникот на оклопни единици: Кожеза Јакова Анте;

полковникот на финансиска служба: Маљковић Дамјана Лазар;

артилериските полковници: Пекорари Алфреда Марин, Поровић Мехмеда Хивзо, Шпегел Мате Мартин;

санитетските полковници: Радојчић Милана Божидар, Радовић Гаврила Гаврило, Зенговић Алексе Јане;

полковникот на авијација: Радовић Бошка Миленко;

полковникот на АВХ одбрана: Скендер Илије Мирко;

интендантскиот полковник: Живковић Недељка Светислав;

капетаните на боев брод: Благдан Мира Јанко, Марковић Јозе Шпиро, Миланковић Андрије Александар, Саје Јакоба Радослав;

потполковниците на сообраќајна служба: Агбаба Стевана Марко и Лучић Филипа Радован;

техничките потполковници: Андријић Кузме Борис, Ѓоѓић Милоша Лука, Купрешанин Милана Јово, Михаљинец Ѓуре Рудолф, Пуздерлиски Василка Ангел, Радосављевић Саве Миодраг, Угарковић Томе Лука, Златовић Јерка Ивица;

потполковниците на оклопни единици: Бабић Хасе Илија, Мратић Антуна Антун, Олић Максима Станко, Поповић Милоша Ѓорѓе, Томовић Милвоја Милан;

пешадиските потполковници: Бан Марјана Иван, Ѓук Дане Ѓуро, Ѓрујаски Душана Јане, Хановић Ахмета Сеад, Јованетић Драгољуба Драган, Кнежевић Марјана Миланко, Ковачевић Милана Лазар, Лукас Марина Маринко, Марјановић Марка Петар, Машковић Радомира Радмило, Мазиншанин Светозара Ѓоривоје, Миrowsић Стевана Стојан, Обрадовић Петра Милорад, Перуновић Николе Јован, Петерка Франца Франц, Пинтарић Јосипа Павле, Пуздеран Мехмеда Сакиб, Пурић Милана Марко, Пушић Ѓоке Србољуб, Рајлић Милорада Илија, Ранковић Николе Драгомир, Соколовић Николе Ду-

план, Стојаковиќ Милана Урош, Стојичиќ Михајла Стојанче, Свркота Лазара Живко, Шпановиќ Милана Благоје, Томашиковиќ Фране Јосип, Томиќ Илије Никица, Вајс Штефана Борис, Војновиќ Марка Душан, Зеџ Митра Саво;

потполковниците за врска: Башиќ Ловре Анте, Ѓариќ Мирка Михајло, Дејановиќ Вељка Вујо, Ѓриќ Петра Мате, Јемец Јанеза Албин, Кремиќ Властимира Драгослав, Метиќ Милоша Никола, Рупишиќ Петра Иван, Секулиќ Илије Александар, Сомиќ Петра Саво;

потполковникот на АВХ одбрана: Бишоф Мије Алојз;

артилериските потполковници: Буџан Николе Његослав и Јаворек Антуна Мирослав;

потполковниците на геодетска служба: Дамјановски Стојка Митре, Јовановиќ Петра Велибор, Петровиќ Душана Аца;

потполковниците на правна служба: Дехељан Косте Станко и Закиќ Василија Душан;

потполковниците на финансиска служба: Димитров Ѓере Тодор, Гаћена Ѓорѓа Мирко, Карабег Ѓасана Сулејман, Кљакиќ Николе Анѓелко, Ковиќ Ивана Ѓрнест, Миротиќ Ѓоке Саво, Радуловиќ Саве Радован, Степанчиќ Ивана Томо, Вељковиќ Мустафе Раиф, Згомбиќ Томе Златко, Зракиќ Станка Стеван;

интендантските потполковници: Дудук Лазара Никола, Јовановиќ Светозара Владан, Урбан Антона Анте-Миле;

потполковникот на административна служба: Ѓуриќ Станка Веселин;

инженерскиот потполковник: Глумац Милића Милан;

потполковникот на градежна служба: Хрвиќ Мустафе Мирза;

санитетските потполковници: Лазиќ Драгољуба Јован, Микелениќ Томе Анѓелко, Стаменковиќ Алексе Боривоје;

потполковниците на авијација: Мандариќ Марка Јован и Зариќ Јефте Сретен;

морнаричкотехничкиот потполковник: Маржиќ Фране Петар;

капетаните на фрегата: Абрамиќ Винка Марко, Франичевиќ Фране Иво, Гавровски Георгија Бранко, Крнота Пере Михајло, Павловиќ Мане Недељко, Свилаповиќ Јеремије Илија, Шкунца Шиме Анте, Штрбац Бошка Милош;

пешадиските мајори: Војовиќ Радована Радоје, Домуз Алексе Јефто, Милошевиќ Милоша Јован, Угриниќ Десимира Милутин;

интендантските мајори: Буловиќ Николе Лука, Марковиќ Јосипа Никола, Словенец Људевита Рудолф, Стефановиќ Милана Станко;

техничките мајори: Ѓулибрк Васе Душан, Грбац Јосипа Јосип, Стукало Сергеја Александар;

морнаричкотехничките мајори: Габај Илије Владо и Кузманиќ Јакова Анте;

мајорите за врска: Куцелин Иве Миљенко и Тиодоровиќ Миливоја Марко;

мајорот на финансиска служба: Јовичиќ Симе Томо;

мајорот на геодетска служба: Милисављевиќ Луке Слободан;

мајорот на административна служба: Николиќ Љубомира Сава;

мајорот на авијација: Жутиќ Стевана Божидар;

капетаните на корвета: Франолиќ Јосипа Фране и Вујичиќ Милутина Војислав;

капетанот I класа на административна служба: Биуковиќ Дамјана Никола;

интендантските капетани I класа: Јуретиќ Марка Иван и Кретиќ Влајка Милан;

пешадискиот капетан I класа: Маџаревиќ Петра Срета;

резервниот капетан I класа: Радиќ Томе Бранко,

воздухопловнотехничкиот воен службеник II класа: Кукиќ Милана Десанка;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

техничките потполковници: Бекавац Луке Иван и Озретиќ Ивана Винко;

потполковниците на градежна служба: Ѓафербеговиќ Мехмеда Ихсан и Младеновиќ Василија Илија;

потполковниците за врска: Мијатовиќ Марка Петар и Ликер Андрије Стјепан;

пешадискиот потполковник: Томиќ Живка Ради-слав;

санитетските мајори: Атељевиќ Паје Чедомир, Басариќ Богдана Војин, Бошковиќ Драгољуба Јован, Јовиќ Цветка Радван, Кушиќ Димитрија Радивоје, Павловиќ Александра Ставољуб, Поповиќ Рајка Радиша, Раџков Саве Нићифор, Радојичиќ Велимира Момчило;

пешадискиот мајор: Баљошевиќ Младена Божидар;

мајорот на геодетска служба: Ѓјелица Јефте Божидар;

морнаричкотехничкиот мајор: Црношија Мира Светко;

мајорот на градежна служба: Фијачко Ивана Стјепан;

мајорот на финансиска служба: Ковачевиќ Николе Александар;

ветеринарните мајори: Кузмановиќ Михајла Миломир и Пшундер Рудолфа Адам;

мајорот за врска: Медиќ Јована Душан;

интендантскиот мајор: Негиќ Милутина Милан;

техничките мајори: Сегедински Бранислава Лазар, Томовиќ Милана Славко, Зупанац Александар Штефан;

инженерскиот мајор: Шкорпиќ Илије Мирко;

воздухопловнотехничките капетани I класа: Алагиќ Сафета Азиз и Ѓорѓевиќ Момчила Зоран;

капетаните I класа на финансиска служба: Алијагиќ Дервиша Смајил, Ѓјелица Максима Вукашин, Мандариќ Николе Миле, Радојовиќ Војислава Петар, Шпаљ Милана Ѓуро;

капетаните I класа на геодетска служба: Анѓелиќ Јанка Миладин, Баточанин Јована Милојко, Димитров Страила Георги, Ѓорѓевиќ Јордана Радивоје, Иваниќ Миленка Радован, Јанковски Илије Риста, Јовановиќ Богића Радован, Милојевиќ Велимира Љубомир, Миљановиќ Гаја Миленко, Мрђа Јована Ѓорѓе, Рајиќ Николе Миодраг, Вукеља Петра Анте;

интендантските капетани I класа: Анѓелиќ Стјепана Никола, Дамјановиќ Светозара Рајко, Јокиќ Милића Драгомир, Момиќ Илије Светомир, Николиќ Радисава Слободан, Војрин Вјекослава Милорад;

санитетските капетани I класа: Ѓјелиќ Милисав Јован, Божиновиќ Љубивоја Драгослав, Илиќ Милутина Павле, Јовановиќ Драгољуба Брапимир, Костиќ Радисава Светислав, Коштре Марјана Милан, Кушиќ Миленка Непад, Лазиќ Сртенa Радислав, Ливада Радивоја Војислав, Милојковиќ Вукашина Мирко, Митиќ Косте Миодраг, Пантелиќ Живоје Бранислав, Пешиќ Жарка Миодраг, Поповиќ Војислава Бранислав, Поповиќ Николе Ивка, Радовановиќ Милинка Миливоје, Спасојевиќ Живојина Предрог, Шкрљ Јоже Милан, Тодосијевиќ Љубинка Милиќ;

артилериските капетани I класа: Бошковиќ Јована Милован, Киковиќ Бранка Раде, Лазаревиќ Видоја Томислав;

капетаните I класа на АВХ одбрана: Дејановиќ Данила Момчило и Стокиќ Андрије Милан;

технички капетани I класа: Димитријевић Петра Драгослав, Димитријевић Димитрија Илија, Димитријевић Јована Милутин, Добеш Фране Емил, Драговић Благоје Драгомир, Дујсо Керима Асим, Ђокић Јордана Тешман, Ѓрба Милана Велимир, Јанкелић Андрије Душан, Јовановић Митра Филип, Курузар Милана Никола, Лукачевић Николе Владислав, Матић Ђорђа Љубиша, Миленковић Стојана Живорад, Милетић Миле Рајко, Недовић Богдана Батрић, Пантић Лепомира Љубомир, Павловић Душана Мирко, Пешић Александра Светислав, Поповић Стевана Милорад, Радовановић Владимира Миодраг, Радовић Митра Бранислав, Радумило Димитра Стојимир, Ристић Светолика Драгољуб, Селак Јакуба Осман, Шаренац Јосе Лазар, Шћепановић Љубомира Душан, Васовић Радише Петар, Заклан Максима Милан, Зељковић Јована Душан, Жега-рад Данила Душан, Живковић Видоја Јован;

инженерските капетани I класа: Ковачевић Ђуре Тихомир;

пешадиските капетани I класа: Радровић Антуна Ратко, Симоновић Радомира Драгољуб, Узелац Бранка Јово;

техничките капетани: Ачански Јована Александар, Антонијевић Димитрија Драган, Арамбашевић Спире Живко, Бајалица Пере Никола, Драгојевић Миле Гојко, Глишан Александра Добривоје, Хаџић Мује Мухамед, Илић Душана Стојић, Кашић Јосифа Радивоје, Марковић Велимира Драгослав, Милутиновић Душана Вулета, Нешковић Милорада Владимир, Новаковић Николе Лука, Палигорић Лазара Анастас, Станковић Ђурђа Гојко, Стефановић Љубисава Радослав, Угрчић Стевана Спасе, Врзић Петра Гојко, Вукадиновић Драгутина Милутин;

капетаните за врска: Алимпијевић Светозара Славомир, Блатанчић Илије Мијат, Јордановски Тоде Гаврил, Ристић Радована Милорад, Валић Алојза Жежеф;

пешадиските капетани: Чековић Ранђела Томислав, Ѓирић Милорада Гаврило, Ђондовић Ђурице Радомир, Миленковић Милоша Момчило, Палић Михаила Млађен, Павловић Ранђела Александар, Станковић Саве Драгољуб, Зечар Тодора Никола;

санитетските капетани: Благојевић Војина Зоран, Фет Јована Милош, Караџић Војина Витомир, Караулић Борисава Драгиша, Мајкић Луке Спасоје, Маринковић Милана Владета, Мијајловић Драгољуба Зоран, Свилар Вујина Зоран, Шушњар Стевана Јован, Тодоровић Радивоја Петар, Трајковски Томе Јонче;

капетаните на сообраќајна служба: Ђорђевић Драгољуба Божидар, Косановић Мане Симо, Пајић Аксентија Мијосав, Станишић Милете Василије;

интенданските капетани: Ѓукић Милоша Мираш, Лучић Арсенија Душан, Малековић Стеве Драган, Васић Милана Никола;

капетаните на административна служба: Јовановић Живојина Дезимир и Лучић Петар Радосав;

капетаните на градежна служба: Јовановић Јована Велибор и Стојиљковић Михаила Божидар;

артилерискиот капетан: Узуновић Живојина Бранислав;

капетанот на АВХ одбрана: Вишњић Душана Душан;

поручникот на финансиска служба: Андрић Милана Стојан;

санитетскиот поручник: Ђурашиновић Милана Светозар;

техничките поручници: Јеринић Саве Предраг, Раић Лазара Владимир, Ружић Михе Миленко;

поручниците на оклопни единици: Кљајић Милана Никола и Крајнци Августа Лудвик;

интендантскиот поручник: Лале Душана Томо;

поручниците за врска: Парежанин Гаје Светозар, Радојчић Драгомира Милан, Здравковић Миодрага Драгољуб;

пешадиските поручници: Петровић Милутина Никола, Продановић Душана Ђуро, Станковић Јеротије Слободан;

поручникот на фрегата: Ковачевић Душана Милорад;

пешадиските потпоручници: Арула Јована Димитар, Ѓекић Радивоја Раденко, Глушчевић Миленка Бориша, Ѓорјанец Урбана Милан, Капларевић Драгомира Станко, Ковачевић Спасе Ђуро, Родић Илије Живко, Стајковић Ђорђа Милош, Шешум Бојка Владо;

санитетскиот потпоручник: Бољевић Петра Славко;

инженерските потпоручници: Ѓековић Луке Живота и Ђорђевић Чедомира Славко;

техничките потпоручници: Ѓрготић Томе Мато, Иванковић Бошка Живко, Видовић Миле Илија;

потпоручниците на сообраќајна служба: Игњатовић Драгослава Светомир, Икономов Стерије Јонанел, Ивановић Светозара Миломир, Кркобабић Душана Мирко, Младеновић Владе Александар;

потпоручниците на оклопни единици: Миловановић Јефта Манојло, Вањак Луке Милан; Воркапић Љубана Богдан, Вујић Тодора Петар;

потпоручниците за врска: Младеновић Живка Божидар, Петровић Светозара Томислав, Станковић Станка Ратомир;

потпоручникот на АВХ одбрана: Трикић Ђуре Момчило;

морнаричкотехничкиот потпоручник: Станковић Војимира Томислав;

заставниците на финансиска служба: Андрић Љубомира Живадин, Благојевић Радосава Милисав, Цветковић Милоја Виден, Јовичић Светислава Гојко, Михајловић Милосава Чедомир, Станковић Благоја Матија, Тодоровић Давида Љубодраг;

интендантските заставници: Авакумовић Боже Пајо, Ѓурчија Пере Мате, Јавор Ивана Марко, Калмар Стевана Ѓргур, Лазић Луке Крсто, Марковић Јеленка Јован, Младеновић Милорада Момир, Новаковић Лазе Јово, Радовановић Милоша Андрија, Шоштарић Андрије Иван, Вулић Живана Александар, Живичињак Јулиуса Мирко;

техничките заставници: Баточанин Филипа Миливоје, Драшковић Војимира Танасије, Ђорђевић Војислава Лука, Јарковачки Живе Никола, Јосевски Коле Александар, Кнежевић Јове Вељо, Маловић Димитрија Богдан, Новак Антона Штефан, Стојановић Петра Жика, Стојичевић Тихомира Живко, Вајдец Михе Франц;

санитетските заставници: Благојевић Радомира Аранђел, Дреновак Светомира Живота, Микуловић Јанка Љубомир;

артилерискиот заставник: Брајовић Николе Никола;

заставници на административна служба: Буђевац Јездимира Владан, Ѓеровшек Франца Макс, Цветковић Стојадина Војислав, Ѓетровић Владимира Миодраг, Чомагић Владимира Миодраг, Деспотовић Милана Свегосар, Димитријевић Драгомира Велимир, Допућ Богдана Петар, Думнић Станише Рајко, Хорват Мирка Рудолф, Илић Милинка Секула, Јакимовски Јована Гроздан, Канкараш Ворише Вучко, Клемпић Петра Срђан, Маснов Шиме Нино, Мићановић Живка Војислав, Миличић Боже Милисав, Милошевић Новице Милисав, Обућина Павла Обрад, Павић Крсте Петар, Петковић Цветка Чедомир, Прентић Петра Милован, Рајковић Милутина Радован, Сарделић Јерка Анте, Степић Ивана Лазар, Терзић Витомира Велибор, Тошић Љубомира Богомир, Врањеш Мирка Петар, Зубић Марка Љубомир;

заставниците на сообраќајна служба: Цветковић Пауна Аранђел, Цветковић Милорада Сотир, Чолић Сретена Драган, Дашић Станимира Драгољуб, Даниловић Николе Ново, Ранковић Драгојла Живојин;

заставниците за врска: Филевски Лазара Драган, Илић Симе Слободан, Косановић Јована Јанко, Марић Радомира Десимир, Митровић Милоја Будимир, Павловић Станка Петар, Подунавац Марка Стеван, Симић Милоша Михајло, Стаменић Станимира Југ, Свиляр Милана Војислав, Весић Петра Драгутин;

пешадиските заставници: Гавриловић Радосава Миодраг, Илић Владисава Миладин, Лазић Станимира Милован, Манић Драгутина Бранко, Микић Милентија Радмир, Николић Терима Коља, Павић Душана Живојин, Павловски Србина Ђорђе, Поповић Радована Петар, Станковић Крсте Драгољуб;

заставникот на оклопни единици: Јоксимовић Милована Маринко;

постарите водници I класа на административна служба: Војовић Милуна Драгољуб, Лешевић Томе Александар, Мамузић Владе Живан, Трбусић Крсте Бошко, Векић Мате Анте;

морнаричкотехничките постари водници: Глумац Манојла Данило и Тодоров Симеона Теофил;

постарите водници I класа на оклопни единици: Јездић Светозара Милорад, Милуновић Марка Петар, Остојић Љубомира Алекса;

постариот водник I класа на сообраќајна служба: Којић Стеве Петар;

пешадиските постари водници I класа: Лакић Велизара Момчило и Ребић Лепосаве Божидар;

техничкиот постар водник I класа: Младеновић Душана Никола;

интенданските постари водници I класа: Руменић Душана Звездац, Талијан Јована Никола, Туфегчић Чедомира Миодраг;

постариот водник I класа за врска: Вукашиновић Миле Рајко;

пешадискиот постар водник: Ануђушић Михајла Јагош;

постарите водници на оклопни единици: Батур Мате Живко, Ђокић Милутина Милентије, Јовановић Животе Велибор;

постариот водник на сообраќајна служба: Бркић Драгутина Живко;

постарите водници на финансиска служба: Дмитрашиновић Проке Душан и Кастратовић Авра Миомир;

артилериските постари водници: Ђурковић Пере Љубомир и Жужек Алојза Мирко;

техничкиот постар водник: Исајловић Ђорђа Златомир;

поморските постари водници: Кисошевић Ђуре Влајко и Михајловић Стојана Милутин;

санитетскиот постар водник: Лугарић Рудолфа Рудолф;

постарите водници на административна служба: Миловановић Теодора Симо и Шундић Милорада Радомир;

морнаричкотехничкиот постар водник: Савић Стевана Радивоје;

воениот службеник II класа на финансиска служба: Јовановић Божидара Рајко;

воените службеници III класа на административна служба: Алсандар Раде Софија, Продановић Томе Ђорђе, Пушавац Јанка Даница, Станојевић Илије Нада, Жардин Томе Радојка;

воените службеници III класа на музичка служба: Добровски Јована Владимир и Секелј Михајла Стјепан;

санитетските воени службеници III класа: Костић Профира Мирјана и Прошић Алексија Живка;

воените службеници IV класа на административна служба: Ђук Илије Ристо, Јовановић Војислава Радомир, Мулић Османа Мухамед, Требјешанин Мила Милан;

Бр. 209
22 декември 1968 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
141. Основен закон за придонесите и даноците на граѓаните (пречистен текст) — — —	393
142. Одлука за минимумот на задолжителни средства за лична и колективна заштита од воени дејства — — — — —	413
143. Одлука за определување на максималните цени за рото-хартија — — — — —	414
144. Одлука за маржите во прометот на одделни производи — — — — —	414
145. Одлука за овластување на работните организации и државните органи за снимање од воздух на југословенската територија за потребите на премерот на земјиштето, за постапката за издавање одобрение за снимање од воздух и за постапката за премер и испитување на земјиштето на определени подрачја на југословенската територија — — — — —	415
146. Решение за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент — — — — —	416
147. Пречистен текст на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање — —	432
148. Решение за спроведување анкета за појавите во врска со ликвидноста на стопанските организации — — — — —	436
149. Конкурс за давање средства за инвестиции — — — — —	436
150. Конкурс за давање средства за финансирање на научноистражувачки проекти — — — — —	437
Исправка на Наредбата за измена и дополнување на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	439
Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката на Собранието на општината Чачак за измена и дополнување на Одлуката за воведување општински придонеси и даноци на граѓаните на територијата на општината Чачак — —	439
Одлука за оцена на уставноста на одредбите на членот 148 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување — — —	440

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печати Београдски графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17